



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 31 декември 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 77

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 70 динари. — Претплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. Факс 226. — Телефони: Централна 650-133; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

855.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1982 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година.

П бр. 231

30 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година се утврдува во износ од 198.151.500.000 динари.

Член 2

Средствата за делумно покрите на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1982 година ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата во износ од 117.773.500.000 динари.

Член 3

Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на расходите од член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на федерацијата од член 2 на овој закон, во износ од 80.378.000.000 динари ќе се обезбеди од придонесите на републиките и автономните покраини.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

856.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година.

П бр. 250

30 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година се утврдува во износ од 245.323.100.000 динари.

Член 2

Средствата за делумно покрите на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата во износ од 151.280.800.000 динари.

Член 3

Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на расходите од член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на федерацијата од член 2 на овој закон, во износ од 94.042.300.000 динари ќе се обезбеди од придонесите на републиките и на автономните покраини.

Член 4

Обврските на федерацијата за исплата на купоните што втасуваат за наплата во 1983 година по

обврзниците на федерацијата издадени врз основа на Законот за пресметување и намирување на курсните разлики во работењето на банките по девизните влогови на граѓаните во 1973 и 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/75 и 62/77), Законот за покрите на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79), Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 3/73) и Законот за вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79 и 71/80), како и на купоните на обврзниците на федерацијата што втасале за наплата во поранешните години, а чија застареност настапува во 1983 година — се одлагаат и ќе се исплатат во 1987 година, во износите што требаше да се исплатат во 1983 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

857.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година.

П. бр. 248
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРА-
ВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82) во чл. 91 до 94 зборовите: „1 јануари“ се заменуваат со зборовите: „1 јули“.

Член 2

Во член 95 зборовите: „1 јануари“ се заменуваат со зборовите: „1 јули“, а зборовите: „31 декември 1983 година“ — со зборовите: „30 јуни 1984 година“

Член 3

Во чл. 96, 93, член 99 ст. 1 и 4, член 101, член 105 став 1 и член 108 зборовите: „1 јануари 1983 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јули 1983 година“.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

858.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУПУВА-
ЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година.

П. бр. 249
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА
КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН
БЕНЗИН**

Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82) во член 1 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ограничувањето од точка 5 став 1 на овој член не се однесува на користењето на стационарни мотори со внатрешно согорување, што се користат при производство на енергија за напојување на уреди на контролата на летањето во воздушниот сообраќај и при испитување и производство на нафта и гас и на други јагленоводороди, како и при цевководен транспорт на нафта и гас и на други јагленоводороди.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, во точка 2 се додава нова реченица која гласи: „За организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства, кои во текот на 1982 година го зголемиле бројот на возилата, количествата на купеното гориво во 1982 година се утврдуваат така што просечната едномесечна потрошувачка на гориво во месеците кога е користено таквото возило се множи со бројот 12.“

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

Член 2

Во член 2 став 1 по точка 5 се додаваат три нови точки, кои гласат:

- „5а) во геодетско-катастарски работи;
- 5б) во геолошки истражувања;
- 5в) во истражувања и производство на нафта, гас и други јагленоводороди“.

Точка 11 се менува и гласи:

- „11) на свежо овошје, зеленчук и семе“.

По точка 19 се додава нова точка 19а, која гласи:

- „19а) на растоварени автомобили, од индустрискиот колосек односно од растоварната рампа до складот или до царинската зона“.

Во став 2 точка 11 по зборот: „нафтоводни,“ се додава зборот: „гасоводни,“.

Точка 23 се менува и гласи:

- „23) возила приспособени за превоз на автомобили, mopеди и мотоцикли“.

По точка 23 се додаваат три нови точки, кои гласат:

- „24) возила на градска чистота;
- 25) возила за превоз и собирање на отпадни материјали и суровини;
- 26) возила за набавка, продажба, транспорт и дистрибуција на течен нафтен гас.“

Уводната реченица на став 2 се менува и гласи:

„Како специјални возила, во смисла на точка 20 став 1 од овој член, се сметаат возилата ако имаат специјална конструкција, ако се посебно обележани или ако се снабдени со патен налог за вршење на превозот од точ. 1) до 26), односно ако се снабдени со патен налог во кој е назначено дека превозот се врши за тие намени, и тоа:“.

Член 3

Во член 3 став 1 се додава нова точка 4, која гласи:

- „4) патнички автомобили со кои се врши обука на возачи 10%.“

Во став 3 по зборот: „инспекциите“ се додаваат зборовите: „вршење на службени дејствија на царинската служба“, а по зборот: „работи“ се додаваат зборовите: „и возилата на истражните судски органи“.

Член 4

По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи:

„Член 5а

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства се должни во своето книговодство да ги обезбедат пропишаните податоци за користењето на општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои податоци се должни да ги обезбедат во своето книговодство организациите на здружен труд и другите

корисници на општествени средства и начинот на нивното доставување до Службата на општественото книговодство.“

Член 5

Во член 7 став 1 се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства:

1) ако користи општествени средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин над количествата утврдени со одредбите на овој закон (чл. 1 и 3);

2) ако општествените средства наменети за купување на дизел-гориво и моторен бензин за превоз, на кој не се однесува забраната на располагањето предвидена со овој закон, ги користи за други цели (член 2).“

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

859.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година.

П бр. 251

30 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Член 1

Во Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 61/82), во член 3 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Во областа на економските односи со странство работниците имаат иста општествено-економска положба како во целината на односите на општествената репродукција.

Во односите на стекнувањето, располагањето и здружувањето на девизи заради плаќање во странство, работниците имаат во основа исти права,

обврски и одговорности како и во односите на стекнувањето, располагањето и здружувањето на други општествени средства.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5.

Член 2

Член 5 се менува и гласи:

„Дезивите што ги остваруваат основните и други организации на здружен труд се разврзани од трудот на работниците во основните организации на здружен труд и од вкупниот општествен труд и служат само за плаќање во меѓународниот промет.“

Дезивите што ќе ги остварат основните и други организации на здружен труд, како побарувања во странска валута и платечно средство во странство, се специфичен паричен израз на општествените средства.

Дезивите им припаѓаат на основните организации на здружен труд што учествувале во нивното остварување.

Организациите на здружен труд што оствариле дезиви или што учествувале во нивното остварување слободно и самостојно одлучуваат дали дезивите со кои располагаат во согласност со одредбите на овој закон ќе ги држат на девизна сметка или ќе ги претворат во динари.

Организациите на здружен труд од став 3 на овој член, што дезивите ги претвориле во динари, имаат првенство на откуп на дезиви под условите утврдени со овој закон.“

Член 3

Во член 6 став 2 се менува и гласи:

„Со остварените дезиви се располага во согласност со одредбите на овој закон.“

Член 4

Член 7 се менува и гласи:

„Остварените дезиви служат за намиривање на втасаните обврски, за плаќање на репродукционите потреби на основните и други организации на здружен труд што ги оствариле, односно што учествувале во нивното остварување, на репродукционите потреби на организациите на здружен труд што не остваруваат дезиви со работење со странство или што не ги остваруваат во доволен обем и на репродукционите потреби на организациите на здружен труд на кои со акти на органите на федерацијата им е забранет или ограничен извозот и за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби определени со овој закон, со прописите донесени врз основа на сојузен закон и со самоуправни спогодба, во согласност со овој закон.“

Член 5

Член 8 се менува и гласи:

„Основните и други организации на здружен труд остварените дезиви со кои, во согласност со одредбите на овој закон, можат да располагаат, ги држат на девизна сметка само кај една овластенa банка.“

Дезивите од став 1 на овој член можат да се користат за плаќање во странство, да се вложуваат во сопствени или во меновити претпријатија во странство или да и се продадат на овластената банка.

Плаќања во странство и вложувања во сопствени односно во меновити претпријатија во странство можат да се вршат самостојно или здружено со други основни и други организации на здружен труд.

Основните и други организации на здружен труд можат да здружуваат дезиви во рамките на утврдените репродукциони потреби врз основа на самоуправни спогодба за здружување на труд и

средства, односно врз основа на договор за долгорочна производствена кооперација, за заеднички вложувања во земјата и во странство или за деловно-техничка соработка.

Сметките од став 1 на овој член се водат во дезиви или во динари.

Сојузниот извршен совет, по предлог од Народната банка на Југославија, ги утврдува условите и начинот на водење на сметките од став 1 на овој член во динари.“

Член 6

Член 12 се менува и гласи:

„Планирањето на економските односи со странство е составен дел на целокупниот систем на самоуправниот општествено планирање. Планирање на економските односи со странство се врши заради обезбедување на услови и претпоставки за успешното вклучување на здружениот труд во меѓународната поделба на трудот, јакнење на извозната ориентација на субјектите на планирањето и на стопанството на земјата во целост и воспоставување долгорочни економски врски помеѓу организациите на здружен труд врз работите на извоз.“

Работниците, како носители на планирањето, во рамките на плановите за развој на основните и други организации на здружен труд, на самоуправниот интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници и плановите на економскиот развој на општествено-политичките заедници, ги планираат економските односи со странство. Основните и други организации на здружен труд ги усогласуваат плановите меѓусебно и со другите носители на планирањето со кои се во односи на работна, производствена и доходовна поврзаност, како и во подготовки за склучување на договор за основите на планот на општествено-политичката заедница.

Основа за усогласување на интересите и за меѓусебно самоуправни усогласување на суштествените елементи на плановите на носителите на планирањето претставува и заедничката економска политика чиј составен дел е заедничката девизна политика, утврдена со акти на планирањето на Сојузното на СФРЈ.

Меѓусебните односи и усогласувањето на своите интереси во планирањето на економските односи со странство, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници ги остваруваат и во самоуправниот интересни заедници за економски односи со странство, како и во стопанските комори и општите здруженија во согласност со нивната улога.

Пред усогласувањето на своите планови во рамките на самоуправниот интересни заедници во републиките и во автономните покраини, организациите на здружен труд се должни да ги усогласат своите планови со плановите на оние организации на здружен труд со кои случиле самоуправни спогодби за здружување на труд и средства заради заедничко производство и остварување на девизен прилив, односно за здружување на остварените дезиви.

Усогласувањето на плановите во рамките на самоуправниот интересни заедници на републиките и на автономните покраини ќе се остварува така што да не биде пречка за здружување на труд и средства на територијата на земјата.

Во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, кои се во односи на работна, производствена и доходовна поврзаност и меѓузависност на единствениот југословенски пазар, меѓусебно ги усогласуваат најважните елементи на економските односи со странство од своите планови. Така усо-

гласените елементи претставуваат составен дел на основата за планирање на економските односи со странство во рамките на републиките и на автономните покраини.

Самоуправните интересни заедници за економски односи со странство во републиката и во автономната покраина и Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство го следат извршувањето на плановите во поглед на економските односи со странство од ст. 2 и 7 на овој член и навремено преземаат, во рамките на своите праша и должности, поединечно и заеднички, мерки потребни да се обезбеди извршување на тие планови.

Организациите на здружен труд при донесувањето на своите планови за развој, а републиките и автономните покраини при утврдувањето на економската политика, ќе го насочат, во рамките на своите права и должности, стопанскиот развој така што да се овозможи што порационално вклучување на здружениот труд во меѓународната поделба на трудот во согласност со утврдената заедничка развојна политика и заедничката девизна политика, водејќи сметка за својот придонес и обврски за остварувањето на планираните пропорции на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија.

Член 7

Во член 13 ст. 1 и 2 се бришат.

Член 8

Член 22 се менува и гласи:

„Тргувајќи од начелото дека извозот е слободен, ако по исклучок и привремено со акт на Собранието на СФРЈ, односно со акт на Сојузниот извршен совет донесен врз основа на акт на Собранието на СФРЈ, се забрани или ограничи извозот на определени стоки и вршењето на определени услуги на странски лица и со тоа се наруши рамноправноста на организациите на здружен труд во остварувањето на девизи, истовремено со тој акт се обезбедува компензација со утврдување на право на купување на девизи на девизниот пазар и условите и изворите на девизи за остварување на таа компензација.

Право на компензација поради забрана или ограничување на извозот основната организација на здружен труд остварува само за оние количества на стоки односно обем на услуги за кои со самоуправни споредби и договори со кои се регулирани односите на потрајна соработка, не се преземени обврски за снабдување на домашниот пазар.

Со компензацијата од став 1 на овој член им се обезбедуваат девизи за договорените репродукциски потреби на основните организации на здружен труд на кои извозот им е забранет или ограничен, зависно од големината на девизниот прилив што би го оствариле извозот да не им е забранет или ограничен, според единствениите критериуми од член 69а став 2 на овој закон.“

Член 9

Во член 23 став 3 на крајот се додаваат зборовите: „во рамките на заедничката економска политика на земјата“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија се засноваат врз среднорочниот план на Југославија.“

Член 10

Во член 24 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „во рамките на заедничката економска политика на земјата“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија Сојузниот из-

вршен совет му ги предлага на Собранието на СФРЈ истовремено со резолуцијата за остварувањето на среднорочниот план на Југославија за наредната година.“

Член 11

Во член 25 став 3 се брише.

Став 5 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, ги прописува методологијата и критериумите за утврдување и методологијата за следење на остварувањето на проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија.“

Член 12

Во член 26 зборовите: „и со проекциите на платнобилансните позиции и девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствена проекција на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија“ се бришат.

Член 13

Член 27 се менува и гласи:

„Обемот на задолжувањето во странство и обемот на кредитирањето на странство за среднорочниот плански период се утврдува со општествениот план на Југославија.“

Обемот на задолжувањето во странство и обемот на кредитирањето на странство за секоја година се утврдува со платниот биланс и девизниот биланс на Југославија и мора да биде усогласен со заедничката политика на економските односи со странство, со степенот на задолженоста на земјата и со можностите на субјектите и на земјата во целост уредно да ги извршуваат обврските по кредитите.

Во странство може да се задолжи субјект за кој овластената банка ќе ја утврди девизната и динарската способност за враќање на кредитот и ако извршувањето на обврските по кредитот се обезбедува со кредитно-гаранцискиот потенцијал на овластената банка.

Сојузниот извршен совет и Народната банка на Југославија ќе преземаат мерки заради обезбедување обемот на задолжувањето во странство да се движи во согласност со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член.

Задолжувањето во странство и кредитирањето на странство се насочува така што да биде во функција на остварувањето на поголем вкупен девизен прилив, обезбедувањето на неопходна ликвидност во меѓународните плаќања и остварувањето на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија.“

Член 14

Член 28 се менува и гласи:

„Заради остварување на целите и задачите на своите планови и на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија, републиките и автономните покраини изработуваат свои проекции на платнобилансната и девизнобилансната позиција.“

Проекциите на платнобилансната и девизнобилансната позиција на републиките и на автономните покраини се инструменти на планирањето во областа на економските односи со странство и ги содржат планските цели и задачи со кои се одразуваат улогата и одговорноста на републиките и на автономните покраини во формирањето, водењето и остварувањето на политиката на економски односи со странство и остварувањето на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија.

Проекциите на платнобилансната и девизнобилансната позиција на републиките и на автономните покраини се засноваат врз суштествените елементи на плановите на основните организации на здружен труд од териториите на републиките и на автономните покраини, врз односите што ги воспоставуваат организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар и врз целите и задачите утврдени во проекцијата на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија и содржат елементи на економските односи со странство од плановите на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници што работно, производствено и доходовно се поврзани на единствениот југословенски пазар, а се основа за постојано следење и водење на економската политика во републиката и во автономната покраина во остварувањето на заедничката економска политика и на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија.

Проекциите на платнобилансната и девизнобилансната позиција на републиките и на автономните покраини не можат да ги менуваат воспоставените односи на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар кои учествуваат во извозот. Проекциите на платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини се приспособуваат кон суштествените промени што настануваат на единствениот југословенски пазар во односите помеѓу организациите на здружен труд што учествуваат во извозот заради остварување на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија.

Републиките и автономните покраини, врз основа на следењето на остварувањето на платнобилансната и девизнобилансната позиција, преземаат потребни мерки заради остварување на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија и на заедничката економска политика, особено во развојната политика, кредитно-монетарната политика, политиката на даноците и придонесите, политиката на цените и во создавањето поповолни услови за производство и користење на домашните сировини заради рационална супституција на увозот, во областа на организирањето на поврзувањето на здружениот труд и поттикнувањето на здружувањето на организациите на здружен труд, како и мерки во областа на заедничката девизна политика.

Член 15

Член 29 се менува и гласи:

„Федерацијата, републиките и автономните покраини во рамките на своите права и должности с одговорни за извршувањето на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија и се должни навремено да преземаат мерки за остварување на плановите на економските односи со странство на организациите на здружен труд, а со тоа и на пропорциите на платниот и девизниот биланс на Југославија за тековната година, да преземаат мерки заради спречување на појавите на затворање или монополско однесување, заради пошироко поврзување на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар и зголемување на извозот и порационален увоз.“

Член 16

Чл. 30 до 32 се бришат.

Член 17

Во член 33 зборовите: „во единствена проекција на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија“ се бришат.

Член 18

Во член 34 зборовите: „во единствена проекција на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија“ се бришат.

Член 19

Во член 35 став 1 зборовите: „во единствена проекција на платниот и девизниот биланс на Југославија“ се бришат.

Став 2 се брише.

Член 20

Во член 36 во уводната реченица, зборовите: „на проекцијата на платнобилансната и девизнобилансната позиција на републиките и на автономните покраини“ се бришат.

Член 21

Во член 38 став 1 по зборовите: „со странство и“ се додаваат зборовите: „во изработката на“, а зборовите: „во единствена проекција на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија“, се бришат.

Член 22

Во член 42 став 1 по точка 5) се додава нова точка 6), која гласи:

„6) го поттикнуваат самоуправното поврзување и организирање на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар заради производство за извоз и вршење услуги на странски лица.“

Досегашната точка 6) станува точка 7).

Член 23

Во член 44 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Со Статутот на Заедницата на Југославија се утврдува и начинот на остварување соработка на Заедницата со организациите на здружен труд што работно, производствено и доходовно се поврзани во производството за извоз и формите на поврзување и организирање што самите ги воспоставуваат.“

Член 24

Во член 46 став 1 по зборот: „Политиката“ се додаваат зборовите: „на единствен и“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Народната банка на Југославија је утврдува методологијата за формирање на курсот на динарот.“

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

Член 25

По член 50 се додава нов член 50а, кој гласи:

„Член 50а

„Курсните разлики во работењето со девизи на организациите на здружен труд и на другите општествени правни лица ги поднесува секој учесник — корисник на девизи, непосредно или преку овластените банки.

Курсните разлики што ќе настанат од користени кредити во странство ги поднесува корисникот на тие кредити.“

Член 26

Во член 51 став 1 се заменува со нови ст. 1 и 2, кои гласат:

„Курсните разлики што настануваат по основа на девизните сметки и девизните штедни влогови што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат кај овластените банки, паѓаат врз товар на средствата со кои располагаат тие банки.

Овластените банки можат да ги користат девизите на граѓаните што се водат кај тие банки за пласмани, во согласност со прописот што го донесува Сојузниот извршен совет.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите: „став 3“.

Член 27

По член 51 се додава нов член 51а, кој гласи:

„Член 51а

„Овластените банки можат девизите на организациите на здружен труд што потекнуваат од примени аванси по основа на изведување на инвестициони работи во странство, извоз на опрема и бродови, да ги депонираат кај Народната банка на Југославија.

Народната банка на Југославија е должна, по барање на овластената банка, да ги прима во депозит девизите од став 1 на овој член што се водат на сметките на овластената банка, при истовремено одобрување на бескаматен кредит на овластената банка за сметка на организацијата на здружен труд од тој став чишто девизи ги прима во депозит во височина на динарската противвредност на депонираните девизи.

Височината на динарската противвредност од став 2 на овој член Народната банка на Југославија ја утврдува во согласност со курсот на динарот кој важи на денот на примањето на девизите во депозит.

Организациите на здружен труд кои девизите положени во депозит преку овластената банка ги повлекуваат за потребите на плаќањето во странство во договорениот рок, полагаат динарска противвредност од став 3 на овој член кај Народната банка на Југославија преку овластената банка, во височина и во согласност со курсот на динарот кој важи на денот на примањето на девизите во депозит.

Народната банка на Југославија е должна, по барање од овластената банка, да ги стави на располагање депонираните девизи што потекнуваат од примени аванси, во договорениот рок.

Девизите од став 1 на овој член не подлежат на распределба според член 69а од овој закон, до пресметката и наплатата.“

Член 28

Во член 52 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Под единствен девизен пазар, во смисла на овој закон, се подразбира организиран систем на сите купувачки и продажби на девизи што се вршат на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на начинот утврден со овој и со друг сојузен закон и со прописот за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар што го донесува Сојузниот извршен совет на предлог од Народната банка на Југославија.

Домашни лица и странски лица купуваат и продаваат девизи кај овластените банки и овластените менувачи, во согласност со сојузен закон.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Со мерките на економската политика ќе се поттикнува економскиот интерес на организациите на здружен труд девизите да ги продаваат на девизниот пазар.“

Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 4, 5 и 6.

Член 29

Во член 53 став 1 по зборовите: „На“ се додава зборот: „единствениот“.

Член 30

Во член 57 став 1 на крајот се додаваат записки и зборовите: „под условите што ќе ги определи Народната банка на Југославија“.

Став 2 се брише.

Член 31

Член 58 се менува и гласи:

„Банките овластени за работи со странство купуваат и продаваат девизи по курсевите што се утврдуваат на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар.“

Член 32

*Во член 60 став 2 се менува и гласи:

„Банките овластени за работи со странство вршат меѓусебно промтно купување и продажба на девизи по курсевите што се утврдуваат на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар.“

Член 33

Член 67 се менува и гласи:

„Девизите што основните организации на здружен труд ги оствариле со самостојно вршење на работи им припаѓаат на тие организации и тие располагаат со нив во согласност со овој закон.

Девизите што се остварени со здружување на труд и средства им припаѓаат на основните организации на здружен труд кои учествувале во нивното остварување со заемна производствена, финансиска или друга економска соработка.

Организациите на здружен труд кои се во односи на непосредна репродукциона поврзаност и зависност, со самоуправни спогодба ги уредуваат своите меѓусебни односи во заедничкото производство на стоки и вршење на услуги за извоз, како и распоредувањето на девизите остварени со тој извоз на непосредните извозници и нивните кооперанти, сразмерно со нивниот придонес во остварувањето на заедничкиот извоз и на приливот на девизи.

Девизниот прилив остварен по основа на извоз на стоки и услуги овластените банки го распоредуваат веднаш, а најдоцна во рок од три, дена на организациите на здружен труд што, во односите на непосредна репродукциона поврзаност и зависност, учествувале во остварувањето на девизите во согласност со самоуправната спогодба од став 3 на овој член.

Споровите за односите од овој член ги решава надлежниот суд на здружениот труд.“

Член 34

Член 68 се менува и гласи:

„Организациите на здружен труд можат девизите остварени или стекнати врз основа на утврдениот придонес, а во рамките на договорените репродукциони потреби, да ги здружуваат врз основа на самоуправни спогодба за здружување на труд и средства односно врз основа на договор за долгорочна производствена кооперација, за заеднички вложувања во земјата и во странство или за деловно-техничка соработка, заради заедничко производство на стоки и вршење на услуги за извоз со кои се придонесува за остварување на поголем девизен прилив и остварување заеднички доход, вклучувајќи го и поднесувањето на заедничкиот ризик.

Девизите што се здружуваат по основите од став 1 на овој член можат да се користат само за плаќања спрема странство.

Организациите на здружен труд што здружуваат девизи можат меѓусебно да ги пренесуваат на сметките што ги имаат во овластените банки само за намените за кои ги здружуваат.

Со самоуправната спогодба односно со договорот за здружување на девизи не може да се предвиди продажба на девизи за динарската противвредност на здружените девизи ниту, врз основа на така здружените девизи да се одобруваат кредити.“

Член 35

Член 69 се менува и гласи:

„Со девизите се располага тргувајќи од тоа дека девизите се остваруваат со работа со општествени средства, дека се резултат од трудот на работниците во организациите на здружен труд и од целокупниот општествен труд.“

Член 36

По член 69 се додаваат нови чл. 69а до 69д, кои гласат:

„Член 69а

Основните организации на здружен труд од девизиот прилив што ќе го остварат задржуваат дел од девизите утврден врз основа на единствени критериуми.

Од делот на девизите што ги задржуваат, основните организации на здружен труд приоритетно ги извршуваат своите обврски по странски кредити, обврските преземени со меѓународни конвенции и ги задоволуваат договорените потреби на својата репродукција.

Истовремено, од делот на девизите што ги задржуваат, основните организации на здружен труд издвојуваат, врз основа на единствени критериуми, и девизи за:

- увоз на енергетски сировини заради задоволување на утврдените општествени потреби;
- увоз на стоки од посебно значење за снабдување на населението;
- дел од неопходните репродукциони потреби на основните организации на здружен труд чиј придонес во извозот не може да се утврди или е недоволен за намирување на неопходните увозни потреби;
- најнеопходните репродукциони потреби на основните организации на здружен труд кои имаат утврдени увозни потреби, а не учествуваат во извозот;

— компензацијата од член 22 на овој закон ако со актите со кои се утврдува или се спроведува заедничката економска политика на земјата е предвидена забрана или ограничување на извозот.

Единствените критериуми од став 1 на овој член ги утврдува Интересната заедница на Југославија.

Пред утврдувањето на делот од девизите што ги задржуваат основните организации на здружен труд, со акт на Собранието на СФРЈ се утврдува делот од девизите за потребите на федерацијата, и тоа:

- за потребите на плаќањето спрема странство на сојузните органи и организации;
- за пополнување на девизните резерви на Југославија со кои ракува Народната банка на Југославија
- за отплата на кредитите што од своје име и за своја сметка ги зела Народната банка на Југославија

Со единствените критериуми се обезбедува делот од девизите што ги задржуваат основните организации на здружен труд во смисла на став 2 од овој член да биде во зависност од девизиот прилив што тие ќе го остварат.

Со единствените критериуми се обезбедува поттикнување на извозот, рамноправност на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар и пошироко поврзување и здружување во смисла на чл. 67 и 68 од овој закон.

Делот од девизите за намените од ст. 3 и 5 на овој член се утврдува во фиксни износи, со тоа што издвојувањето се врши сразмерно со остварениот девизен прилив на земјата, а најмногу до утврдениот износ.

Член 69б

Единствените критериуми од член 69а на овој закон Интересната заедница на Југославија ги утврдува во соработка со општите здруженија и со Стопанската комора на Југославија, во рамките на пропорциите на платниот биланс и девизиот биланс на Југославија.

Сојузниот извршен совет дава согласност на единствените критериуми од став 1 на овој член, во поглед на нивната усогласеност со пропорциите на платниот биланс и девизиот биланс на Југославија и на заедничката девизна политика.

Единствените критериуми од став 1 на овој член се утврдуваат истовремено со утврдувањето на заедничката економска политика за наредната година.

Ако единствените критериуми од став 1 на овој член не се утврдат истовремено со утврдувањето на заедничката економска политика за наредната година, Сојузниот извршен совет во натамошен рок од 30 дена ќе одлучи да се применуваат единствените критериуми што се применувани порано, или ќе донесе други привремени решенија што ќе се применуваат до утврдувањето на единствените критериуми.

Основните организации на здружен труд од наменско производство од девизиот прилив што ќе го остварат го задржуваат делот од девизиот прилив утврден врз основа на критериумите што ги утврдува Сојузниот извршен совет.

Делот од девизите што ги задржуваат основните организации на здружен труд од наменско производство го користат за потребите на плаќањето на увозот на производи со посебна намена, на сировини, на репродукционен материјал и на опрема за производство на производи со посебна намена за извоз.

Член 69в

Со единствените критериуми од член 69а на овој закон се утврдува делот од девизите што ги задржуваат одделни дејности од девизиот прилив што ќе го остварат основните организации на здружен труд од односната дејност.

Делот од девизите што ги задржуваат, основните организации на здружен труд од определена дејност според став 1 на овој член го распоредуваат меѓусебно во рамките на своите самоуправни форми на организирање и поврзување на одделни основни организации на здружен труд, а според заемно признатите репродукциони потреби.

Член 69г

Со акт на надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина се утврдува износот од делот на девизите што основните организации на здружен труд ги задржуваат врз основа на единствените критериуми од член 69а на овој закон, за:

— плаќањата спрема странство на органите и организациите на општествено-политичките заедници во републиката односно во автономната покраина;

— отплатата на кредитите што во странство ги земала републиката односно автономната покраина.

Девизите за потребите од став 1 на овој член се утврдуваат во фиксен износ, со тоа што памирувањето на овие потреби се врши сразмерно со остварениот девизен прилив, а најмногу до утврдениот износ.

Во републиката односно во покраинската заедница, од делот на девизите што основните организации на здружен труд ги задржуваат врз основа на единствените критериуми од член 69а на овој закон, се утврдува дел на девизите за задоволување на:

— заедничките потреби во општествените дејности;

— потребите на стопанската инфраструктура: енергија, сообраќај и слични потреби, над самоуправно договорените потреби во смисла на член 69а од овој закон;

— потребите на малото стопанство, и

— потребите на другите дејности што се вршат во рамките на републиката односно на автономната покраина.

Член 69д

Организациите на здружен труд што задржуваат дел од девизите во смисла на член 69а став 2 на овој закон се должни, износот на девизите што го надминува така утврдениот дел, да им го продадат на овластените банки заради вклучување во тековите на единствениот девизен пазар.

Овластените банки обезбедуваат максимално искористување и побрза циркулација на расположивиот девизен потенцијал, така што се должни да ја одржуваат сопствената ликвидност во плаќањата со странство во границите што ќе ги пропише Народната банка на Југославија и девизите со кои располагаат надвор од тие граници да ги продаваат на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

Овластените банки ќе го насочуваат својот расположив девизен потенцијал од став 2 на овој член така што, во случај на временска неусогласеност кај одделни овластени банки помеѓу остварениот прилив и одлив на девизи, на овластените банки привремено да им се обезбедат девизи за репродукционите потреби на основните организации на здружен труд што остваруваат девизен прилив.

Член 37

Чл. 70 и 71 се бришат.

Член 38

Во член 72 став 2 по зборовите: „сојузните органи“, се додаваат зборовите: „и сојузните организации“.

Член 39

Член 73 се брише.

Член 40

Во член 74 став 1 се брише.

Во став 2 зборовите: „самоуправната спогодба од член 69“ се заменуваат со зборовите: „единствените критериуми од член 69а“.

По став 2 се додава нов став 3. кој гласи:

„При продажбата на девизи од став 1 на овој член организациите на здружен труд можат со овластените банки да склучат договор за динамиката на повторниот откуп на девизи заради плаќањата спрема странство, во рамките на обемот што е утврден за нивните договорени репродукциони потреби од член 69а став 2 на овој закон.“

Член 41

Во член 77 став 1 зборовите: „со овој закон“ се заменуваат со зборовите: „со овој или со друг сојузен закон“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Цените на услугите дадени на странски лица во Југославија и на домашни лица во сообраќајот на странски релации можат да се искажуваат во странска валута, ако за тоа постои обврска преземена со меѓународна конвенција, а да се наплаќуваат само во динари.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 42

Член 78 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија на организациите на здружен труд непосредни давачи на услуги, што ќе ги поднесат на наплата чекови издадени од страна на Народната банка на Југославија, ќе им пренесе преку овластените банки износ на девизи во височина на вредноста на поднесениот чек.“

Странските средства на плаќање што ќе се откупат на менувачниците за ефективни динари се распоредуваат секоја година со актот за заедничката девизна политика.

Странските средства на плаќање што се остваруваат со продажба на туристички бонови за бензин и со продажба на комерцијални бонови за бензин и деривати на нафта, како и по основа на продажба на деривати на нафта на странски претварајќи, наменски се користат од сметката на Народната банка на Југославија за плаќање на увозот на нафта и деривати на нафта.“

Член 43

Во член 79 став 1 по зборовите: „кај“ се додаваат зборовите: „само една“.

Член 44

Во членот 80 се додава нов став 2. кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член Сојузниот извршен совет може да проише делот од девизите што ќе ги оствари Југословенската народна армија со давање на услуги на странски лица да ги употреби за плаќањата на сопствените потреби спрема странство.“

Член 45

Во член 81 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на остварените девизи што организациите на здружен труд и други општествени правни лица ги држат на девизната сметка кај овластената банка.“

Член 46

Во член 83 став 3 бројот: „178“ се заменува со бројот: „177“.

Член 47

Член 87 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет ги проишува условите под кои граѓаните и граѓанските правни лица можат:

1) да купуваат бонови за плаќање на бензин во странство;

2) да плаќаат услуги што во меѓународниот патнички промет ги вршат странски лица;

3) да им ги плаќаат на домашните туристички агенции трошоците за групни и поединечни патувања во странство.“

Член 43

Во член 89 став 2 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и условите под кои отплатувањето на хартии од вредност може да се врши во динари“.

Член 45

Во член 109 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет може да ги утврди условите и начинот под кои извозот на стоки и услуги во одделни земји може да се договара така што наплатата по извозот да се оствари со увоз на стоки, и правата по основа на така остварениот извоз.“

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5.

Член 50

Член 111 став 1 се менува и гласи:

„Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица избираат една овластена банка кај која ги држат девизите на девизна сметка.“

Член 51

Во член 113 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Кога наплатата се врши во смисла на член 109 став 2 на овој закон, Народната банка на Југославија може да провизира кој ден се смета како ден на наплата и вписување на девизите во Југославија.“

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7.

Член 52

Во член 121 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За изнесот на диванските побарувања на странски лица за услуги дадени на домашни лица, што по основа на прописите од став 1 на овој член не можат да се трансферираат во странство, тие се покриваат само за определени плаќања во Југославија, домашните лица не ги обврдуваат правата по основата од член 69а на овој закон за плаќањата спрема странство.“

Член 53

Во член 122 став 1, во уводната реченица, зборовите: „за свои непосредни потреби, врз основа на самоуправната помош од член 69 на овој закон и актите од чл. 72 и 73 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „вршат врз основа на единствени критериуми од член 69а и актите од чл. 89г и 72 на овој закон“.

Во став 1 точка 3) бројот: „69“ се заменува со бројот: „69а“, а зборот: „до“ се заменува со зборот: „ли“.

Во став 2 зборовите: „по согласност со самоуправната помош од член 69 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „врз основа на единствени критериуми од член 69а на овој закон“.

Член 54

Во член 127 став 2 се заменува со нови ст. 2, 3 и 4 кои гласат:

„Организациите на здружен труд — корисници на услуги на превоз на стоки, во моментот на остварувањето на девизниот прилив остварен со извоз на стоки и услуги, се должни да им извршат пренос на девизите во вредноста на услугите на превозот на организациите на здружен труд од став 1 на овој член.“

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организациите на здружен труд — корисници на услуги на превоз, при увозот на стоки, во моментот на плаќањето на увозот, се должни да извршат пренос на девизите во корист на организацијата на здружен труд — превозник во вистинска на стварните трошоци на превозот на странска релација.

Сојузниот извршен совет ги пропишува условите и начинот под кои остварените девизи според ст. 2 и 3 на овој член им се пренесуваат на лавачите на услуги во меѓународниот стоковен, патнички и поштенско-телефонско-телеграфски сообраќај.“

Член 55

Член 141 се менува и гласи:

„Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица можат да се задолжуваат во странство, односно можат да одобруваат кредити во странство, врз основа на единствени критериуми за задолжување што ги утврдува Заседницата на Југославија, во соработка со републичките и покраинските заседници, при согласност од Сојузниот извршен совет.“

Ако единствени критериуми од став 1 на овој член не се утврдат истовремено со донесувањето на заедничката девизна политика, Сојузниот извршен совет ќе ги донесе критериумите во натамошен рок од 15 дена.

Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица ги остваруваат правата од став 1 на овој член до определено ниво утврдено со кредитниот гаранциски потенцијал на овластените банки, а во рамките на обемот предвиден со проекцијата на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, во согласност со утврдената заедничка девизна политика, имајќи го предвид особено обемот на задолженоста на субјектите, можноста за девизна отплата на постојните и на новите кредити и нивото на задолженоста на земјата.

Сојузниот извршен совет со посебен акт до крајот на годината за секоја наредна година го утврдува нивото до кое овластените банки можат да спроведуваат кредитни работи со странство и да гарантираат за кредитните работи со странство.

Во рамките на утврдените критериуми од став 1 и на обемот на задолжувањата од став 3 на овој член, првенство на задолжување во странство имаат организациите на здружен труд што со својот развој ќе придонесат за остварување на утврдените цели и на планираните пропорции во општествените планови и во платниот биланс и девизниот биланс на Југославија, а посебно за зголемување на извозот, за рационална конституција на увозот, за стабилизација на домашниот пазар, како и за потребите на побрзиот развој на стопански идоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Член 56

Член 142 се брише.

Член 57

Во член 146 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Домашните лица од став 1 на овој член не можат да земат кредити во странство, да даваат гаранции и други форми на гаранција спрема

странство, ниту да вршат други дејствија што претходат на склучувањето на договор за кредит, што би создале какви и да било обврски за Социјалистичка Федеративна Република Југославија во областа на кредитните работи со странство, освен обврските преземени во согласност со одредбите на овој закон.“

Член 58

По член 146 се додава нов член 146а, кој гласи:

„Член 146а

Општествените правни лица можат да вршат тековни плаќања во странство и да засноваат нови кредитни односи со странство дури по намирувањето на втасаните обврски спрема странство.

Овластените банки не можат да ги извршуваат наложите на општествените правни лица за тековни плаќања во странство и не можат да даваат гаранции за засновање на нови кредитни односи, ако тие лица не ги извршуваат втасаните фиксни и гарантирани обврски.“

Член 59

Во член 147 зборовите: „самоуправната спогодба од член 14 на овај закон“ се заменуваат со зборовите: „врз основа на член 141 од овој закон“.

Член 60

Во член 152 став 2 се брише.

Член 61

Во член 155 во став 3 зборовите: „што со самоуправната спогодба“ се бришат, а зборовите: „од член 141 на овој закон се заменуваат со зборовите: „утврден врз основа на член 141 од овој закон“ и се става точка, а текстот до крајот се брише.

Став 4 се менува и гласи:

„Обемот на краткорочното задолжување што се користи само за надминување на сезонските нерамножности во тековниот девизен прилив и одлив на банките и на нивните комитенти (банкарските краткорочни кредитни линии и примањето на краткорочни депозити) го утврдува Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната банка на Југославија.“

Член 62

Во член 160 став 1 зборовите: „ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „став 1“.

Член 63

Во член 161 став 3 се брише.

Член 64

Во член 167 во став 2 во првата реченица на крајот се додаваат зборовите: „со кој се утврдува намената на користењето на тие кредити“.

Член 65

По член 167 се додаваат нови чл. 167а до 167д, кои гласат:

„Член 167а

Кредитите земени според член 167, од овој закон Народната банка на Југославија може да ги користи за:

- 1) пополнување на девизните резерви,
- 2) враќање на фиксните и гарантираните обврски по кредитите што ги зела и користела,
- 3) привремен заем на овластена банка.

Член 167б

Девизите од член 167а точка 3 на овој закон можат да се користат на барање од овластената банка за плаќање на фиксните и гарантираните обврски по долгорочни, среднорочни и краткорочни странски кредити што ги зеле домашните лица од член 146 на овој закон кои не остваруваат доволен прилив во конвертибилни девизи за намирување на втасаните обврски.

Овластената банка од став 1 на овој член е должна да го врати привремениот заем од член 167а точка 3 на овој закон и да ги поднесува трошоците што настануваат со користењето на привремениот заем.

Член 167в

Народната банка на Југославија ќе склучи договор со банката од член 167а точка 3 на овој закон во кој ќе се утврдат условите и начинот на враќањето што банките се должни да ги исполнат и документацијата што се должни да ја подложат кон барањето за одобрување на привремен заем.

Член 167г

Сојузниот извршен совет ги донесува одлуките со кои им се одобруваат привремени заеми на банките од член 167а точка 3 на овој закон врз основа на предлогот од Народната банка на Југославија.

Член 167д

Во случај на неисполнување на договорот од член 167в на овој закон, Народната банка на Југославија ќе ги запре сите плаќања на банката овластена за работи со странство — корисник на привремен заем, до намирувањето на обврските на таа банка спрема странство.“

Член 66

Во член 172 став 1 по зборот: „странство“ се додаваат зборовите: „само ако тоа земање на кредит го пропишат со закон, односно со одлука донесена врз основа на закон“.

Став 3 се брише.

Член 67

Во член 173 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Републиките и автономните покраини можат да даваат гаранции и супергаранции од став 1 на овој член, само ако нивното давање го пропишат со закон и ако ги обезбедат потребните средства за таа намена.“

Член 68

Во член 175 став 3 на крајот се додаваат зборовите: „само при претходна согласност на Народната банка на Југославија дадена во писмена форма“.

По став 6 се додава нов став 7 кој гласи: „Народната банка на Југославија ги пропишува условите и документацијата потребна за регистрација на кредитните работи со странство.“

Член 69

Член 177 се менува и гласи:

„Ако позначително не се остваруваат целите на заедничката девизна политика и пропорциите на платниот биланс и девизниот биланс на Југославија, ако настанат растројства на единствениот југословенски пазар или постојат околности што можат да го доведат во прашање остварувањето на

целите на утврдената политика на економските односи со странство, Сојузниот извршен совет може да пропише:

1) воведување на посебни мерки и ограничувања во тековните трансакции, и тоа:

а) ограничување на определени права на плаќање на определени стоки и услуги;

б) обврска за полагање динарски депозити на вредноста на определени стоки и услуги што се увезуваат, како и на користењето на странски кредити;

2) воведување на посебни мерки и ограничувања во финансиските трансакции;

3) воведување на посебни динарски депозити;

4) воведување на посебни такси на сите плаќања спрема странство;

5) мерки за ограничување на износот на девизите што се користат за плаќање во странство;

6) мерки со кои се забрануваат определени плаќања со странски лица и земање односно давање на финансиски кредити во односите со странство;

7) мерки со кои се забранува купување и продажба на определени девизи на единствениот девизен пазар;

8) мерки за ограничување на внесувањето динари од странство и на изнесувањето динари во странство, како и мерки за ограничување на изнесувањето девизи од земјата;

9) мерки за ограничување на други финансиски трансакции со странство.

Сојузниот извршен совет го известува Собранието на СФРЈ за преземените мерки од став 1 на овој член во рок од 30 дена од денот на нивното преземање.

Член 70

Чл. 178 и 179 се бришат.

Член 71

Во член 180 ст. 1 и 2 зборовите: „чл. 178 и 179“ се заменуваат со зборовите: „член 177“.

Член 72

Во член 182 зборовите: „чл. 178 и 179“ се заменуваат со зборовите: „член 177“.

Член 73

Во член 186 по став 2 се додава нов став 3. кој гласи:

„Овластувањето од став 1 на овој член може да и се даде и на Поштенската штедилница во границите на нејзиното работење утврдено со сојузен закон.“

Член 74

Во член 209 по став 1 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Ако девизниот инспектор, одговорното лице во Народната банка на Југославија, во народната банка на републиката односно во народната банка на автономната покраина и во службата на општественото книговодство, навремено не поднесе пријава за поведување постапка поради сторено кривично дело и стопански престап. ќе се смета дека сторил потешка повреда на работната должност.“

Лицето од став 2 на овој член што сторило потешка повреда на работната должност, не може да врши инспекциски работи.“

Член 75

Во член 215 став 1, наместо точка 1, се додаваат две нови точки, кои гласат:

„1) ако остварените девизи со кои може да располага во согласност со овој закон не ги држи на девизна сметка само кај една овластена банка (член 8);

1а) ако се задолжи во странство, пред да ја утврди овластената банка неговата девизна или динарска способност за враќање на кредитот или ако извршувањето на неговите обврски по кредитот не е обезбедено со кредитно-гаранцискиот потенцијал на овластената банка (член 27 став 3);“.

Досегашната точка 1 станува точка 1б.

Точка 2 се брише.

Точка 4 се менува и гласи:

„4) ако купи или продаде девизи или изврши меѓусебно промптно купување или продажба на девизи независно од курсот утврден на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар (чл. 58 и 60);“.

Точка 5 се менува и гласи:

„5) ако девизите остварени или стекнати врз основа на утврдениот придонес во рамките на договорените репродукциони потреби, вклучувајќи ги и потребите од член 35 на овој закон, ги користи или ги пренесува независно од пропишаните намени или договори нивна продажба за динарска противвредност или врз основа на здружените девизи одобри кредит (член 68);“.

По точка 5) се додаваат две нови точки 5а) и 5б) кои гласат:

„5а) ако дел од девизите кој го надминува делот утврден во смисла на член 69а став 2 на овој закон не го продаде на овластената банка заради вклучување во тековите на единствениот девизен пазар (член 69д став 1);

5б) ако не ја одржува сопствената ликвидност во плаќањата со странство во границите што ќе ги пропише Народната банка на Југославија или ако не ги продаде на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар девизите со кои располага надвор од тие граници (член 69д став 2);“.

Во точка 6 по зборовите: „на странски валути“ се додаваат зборовите: „ако со овој или со друг сојузен закон не е поинаку определено (чл. 76 и 77);“.

Точка 7 се менува и гласи:

7) ако странските средства за плаќање што ќе ги оствари во земјата со продажба на туристички бонови за бензин или со продажба на комерцијални бонови за бензин или деривати на нафта или врз основа на продажба на деривати на нафта на странски превозници не ѝ ги пренесе на Народната банка на Југославија наменски за плаќање на увозот на нафта или на деривати на нафта (член 78 став 3);“.

Во точка 11 на крајот, во заградата зборот: „109“ се заменува со зборовите: „109 ст. 1, 3, 4 и 5“.

По точка 11 се додава нова точка 11а, која гласи:

„11а) ако договори наплатата на извезените стоки или услуги во одделни земји да се оствари со увозот на стоки или права од тие земји спротивно на условите и начинот што ги утврдил Сојузниот извршен совет (член 109 став 2);“.

Во точка 14 зборовите: „со самоуправната спогодба“ се заменуваат со зборовите: „со единствените критериуми“.

Во точка 17 на крајот, во заградата зборот: „127“ се заменува со зборовите: „127 став 1“.

По точка 17 се додава нова точка 17а, која гласи:

„17а) ако како корисник на услугите на превоз на стоки во моментот на остварувањето на девизниот прилив остварен со извоз на стоки или услуги не ѝ изврши пренос на девизите на организацијата на здружен труд што тој превоз го извршила во вредноста на извршениот превоз или при увозот на стоки во моментот на плаќањето не изврши пренос на девизите во корист на превозникот во височина на остварените трошоци за превозот на странска релација (член 127 ст. 2 и 3);“.

Точка 25 се менува и гласи:

„25) ако се задолжи во странство или одобри кредит во странство независно од единствените критериуми за задолжување што ги утврдило Заедницата на Југославија во соработка со републиките и покраинските заедници и со согласност на Сојузниот извршен совет или независно од критериумите што ги донел Сојузниот извршен совет (член 141 ст. 1 и 2, член 147 и член 155 ст. 1, 2 и 3);“.

По точка 25 се додава нова точка 25а, која гласи:

„25а) ако заклучи кредитна работа со странство или даде гаранција за кредитни работи со странство, над нивото што за тековната година го утврдил Сојузниот извршен совет или изврши краткорочно задолжување што се користи само за надминување на сезонските нерамномерности во тековниот девизен прилив и одлив на банките и на нивните комитенти, независно од обемот што го утврдил Сојузниот извршен совет (член 141 став 4 и член 155 став 4);“.

Во точка 29 по зборовите: „девизни средства“ се додаваат зборовите: „или ако земе кредит во странство или даде гаранција или други форми на гарантирање спрема странство или изврши други дејствија што му претходат на склучувањето на договорот за кредитот што би создавале какви и да било обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во областа на кредитните односи со странство, освен обврските преземени во согласност со овој закон“.

По точка 29 се додаваат две нови точки 29а, и 29б, кои гласат:

„29а) ако врши тековни плаќања во странство или заснова нови кредитни односи во странство пред намиравањето на втасаните обврски спрема странство (член 146а став 1).

29б) ако изврши налог за тековни плаќања во странство или му даде гаранција за засновање на нови кредитни односи во странство на општествено правно лице кое не ги извршило втасаните фиксни или гарантирани обврски (член 146а став 2);“.

Точка 32 се менува и гласи:

„32) ако средствата прибавени по основа на финансиски кредит или по основа на депозит од странство ги користи независно од намените предвидени во чл. 152, 160 и 161 на овој закон;“.

Член 76

Во член 216 зборовите: „Точ. 1“ се заменуваат со зборовите: „Точ. 1в“, а по тоа се додава зборот: „56“.

Член 77

Додека траат растројствата во работата на единствениот девизен пазар, Народната банка на Југославија зависно од состојбата на девизните резерви, интервенира со средствата од девизните резерви на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар заради временско

премостување на разликите помеѓу понудата и побарувачката на единствениот девизен пазар, под условите и во роковите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Народната банка на Југославија месечно ќе ги известува Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет за извршените интервенции на единствениот девизен пазар.

Член 78

Основните и другите организации на здружен труд, овластените банки и други општествени правни лица обезбедуваат средства за враќање на фиксните и гарантираните обврски создадени до 31 декември 1982 година, со девизите што ги остваруваат и стекнуваат согласно со чл. 67, 68, 69а и 69д од овој закон.

Основните и други организации на здружен труд и овластените банки се одговорни за уредното извршување на втасаните обврски по странските кредити од став 1 на овој член.

Основните и други организации на здружен труд и овластените банки чии членки се тие, согласно со своите обврски и одговорности, се должни до крајот на ноември во тековната година за наредната година, а по исклучок до 31 јануари 1983 година, да состават програми за обезбедување на отплатата на фиксните и гарантираните обврски на своите членки, создадени до 31 декември 1983 година. Со програмите се утврдуваат начинот и динамиката на обезбедувањето на девизите што објективно не можат да ги обезбедат членките на банките, самостојно и со меѓусебно самоуправно поврзување, од делот на девизите со кои располагаат во смисла на чл. 67, 68, 69а и 69д на овој закон.

Овластените банки склучуваат меѓусебно спогодби со кои ги уредуваат отстранувањето на неусогласеноста во одливот и приливот на девизите, условите и начинот на меѓусебните заеми заради обезбедување на извршувањето на втасаните обврски на нивните членки спрема странство.

Со спогодба на овластените банки, што се склучува до 31 јануари 1983 година, се уредуваат изворите и динамиката на обезбедувањето на средства за отплата на фиксните и гарантираните обврски што основните и други организации на здружен труд и одделни овластени банки не можеле да ги обезбедат во смисла на (ст. 1 до 4) од овој член, како и критериумите за користење на тие девизи.

Со критериумите од став 5 на овој член се утврдува дека на основната односно на друга организација на здружен труд можат да ѝ се одобруваат девизи за плаќање на фиксните и гарантираните обврски само под услов таа да ги искористила сите расположиви можности за плаќање на фиксните и гарантираните обврски.

Со договорот на републиките и автономните покраини, што се склучува до 31 јануари за секоја тековна година, ако со спогодбата од став 5 на овој член не се обезбеди намиравање на фиксните и гарантираните обврски во целост, ќе се утврдат условите и критериумите врз основа на кои републиките и автономните покраини ќе ги регулираат изворите на девизи за отплата на оној дел на фиксните и гарантираните обврски од став 1 на овој член што, според критериумите од став 5 на овој член, не можеле да бидат обезбедени.

Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис, ако договорот од став 7 на овој член не се заклучи до 31 јануари за секоја тековна година, со кој ќе ги регулира изворите на девизи за намиравање на овој дел на фиксните гарантирани обврски за кои, на начинот утврден во ст.

1 до 7 на овој член, не можеле да се обезбедат девизи, како и критериумите за пивното користење, за што ќе го извести Собранието на СФРЈ во рок од 15 дена од денот на донесувањето на тој пропис.

Член 79

Со самоуправна спогодба на овластените банки, што ќе се склучи до 31 јануари 1983 година ќе се уредат изворите и начинот на враќање на девизите на овластените банки што од својот вкупен девизен потенцијал ги платиле фиксните и гарантираните обврски за организациите на здружен труд и за други општествени правни лица во периодот од престанокот на работата на девизниот пазар до 31 декември 1982 година, а кои во моментот на плаќањето на фиксните и гарантираните обврски немале девизни сметки во тие банки.

Член 80

За првото тримесечје на 1983 година, до донесувањето на единствените критериуми од член 69а на овој закон, Сојузниот извршен совет ќе ги пропише изворите и динамиката на издвојувањето на девизите за увоз на нафта, теривати на нафта, јаглен за коксирање и стоки од посебно значење за набудувањето на населението, со тоа што издвојувањата за овие намени можат да се движат најмногу до износот со кој е платен увозот на нафта во последното тримесечје на 1982 година.

Сојузниот извршен совет ќе го донесе прописот од став 1 на овој член најдоцна во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 81

Од девизниот прилив во 1983 година, се издвојува дел од 3% за пополнување на девизните резерви на Југославија со кои ракува Народната банка на Југославија.

Основица за издвојување на девизите од став 1 на овој член претставува остварениот девизен прилив во 1983 година.

Издвојувањето на девизите се врши и од нето девизниот прилив што се остварува по основа на:

- компензациони работи,
- кооперација,
- малограничен промет.

Упатство за начинот на издвојување на дел од девизите за потребите од став 1 на овој член донесува Народната банка на Југославија.

Член 82

Народната банка на Југославија го следи извршувањето на фиксните и гарантираните обврски по странските кредити од страна на овластените банки и за тоа месечно го известува Сојузниот извршен совет, а тримесечно Собранието на СФРЈ.

Член 83

Интересната заедница на Југославија со статутот ќе го утврди начинот на остварување на соработка со организациите на здружен труд што се работно, производствено и доходовно поврзани во производството за извоз и во формите на поврзување и организирање што сами ги воспоставуваат, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 84

Организациите на здружен труд и други општествени правни лица се должни девизите од девизните сметки кај овластените банки да ги пренесат на девизна сметка кај една овластена

банка во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Сојузниот извршен совет, по предлог од Здружението на банките на Југославија, ќе ги регулира односите на овластените банки во врска со реализацијата на став 1 од овој член.

Член 85

Интересната заедница на Југославија ќе ги утврди единствените критериуми за задолжување за 1983 година во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 86

Единствените критериуми од член 69а на овој закон за 1983 година ќе се утврдат до 25 јануари 1983 година.

Ако единствените критериуми од став 1 на овој член не се утврдат во рокот од тој став, Сојузниот извршен совет ќе ги утврди единствените критериуми до 31 јануари 1983 година.

Член 87

Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица се должни важечките самоуправни спогодби за здружување на девизи, или за здружување на трудот и средствата заради остварување на девизи, што се склучени по основа на чл. 67 и 68 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, да ги усогласат со одредбите на овој закон, најдоцна до 31 април 1983 година.

Член 88

Во член 9, член 46 став 1, член 48 став 2, чл. 50 и 53, член 55 ст. 1 и 3, член 74 став 2, член 79 став 1, член 111 став 2, чл. 191 и 192, пред зборовите: „девизен пазар“ се додава зборот: „единствениот“.

Член 89

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Член 90

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

860.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по

кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година.

П бр. 252

30 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Член 1

Во Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82) во член 1 став 1, на крајот, се додаваат зборовите: „и на ануитетите по тие кредити што се пресметуваат до крајот на 1982 година, а втасуваат на 1 јануари 1983 година“.

Член 2

Во член 2 по став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат:

„Доколку републиката односно автономната покраина не му обезбеди бескаматен заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини до денот на втасаноста на купоните, им се одлага исплатата на купонот со реден број 1 од обврзниците на Фондот на федерацијата по заемот за 1979 година на имателите на обврзници од територијата на таа република односно автономна покраина, се досека републиката односно автономната покраина не му обезбеди бескаматен заем на Фондот на федерацијата во согласност со одредбите од ст. 1 и 2 на овој член, а најдолго до рокот на одлагањето на ануитетите, до крајот на 1985 година.“

Се овластува сојузниот секретар за финансии да го прописува начинот на применување на одредбата од став 4 на овој член.“

Досегашниот став 4 станува став 6.

Член 3

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

861.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА КУПУВАЊЕ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО

Се прогласува Законот за обезбедување средства на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година.

П бр. 253

30 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА КУПУВАЊЕ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 1

Со одредбите на овој закон се уредува обезбедувањето дополнителни средства на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство, заради реализација на програмата за модернизација на југословенските железници односно на железничките транспортни организации на здружен труд и зголемување на обемот на превозот во меѓународниот стоковен и патнички сообраќај, првенствено на конвертибилното подрачје.

Член 2

Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текат: народната банка), ќе им дава на банките во 1982 и 1983 година кредити од примарната емисија, до вкупен износ од 1.500.000.000 динари, за кредитирање на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство.

Член 3

Кредитите од член 2 на овој закон народната банка ќе им ги дава на банките по основа на кредитите што во 1982 и 1983 година банките им ги дава на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство врз основа на купопродајните договори склучени во 1982 и 1983 година помеѓу производителите на шински возила и железничките транспортни организации на здружен труд.

Кредитите од став 1 на овој член народната банка ќе им ги дава на банките што им дале кредити на железничките транспортни организации на здружен труд со рок за враќање од осум години, вклучувајќи го и одложниот период од две години.

Височината на кредитот што банките го користат кај Народната банка, во согласност со овој закон, може да изнесува до 50% од износот на кредитот што банката ѝ го дала на железничката транспортна организација на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство, во согласност со став 1 на овој член, со тоа што височината на тој кредит да не надминува 80% од вредноста на кредитираната купопродажна работа.

Член 4

Кредитите од член 3 на овој закон банките ќе им ги вратат на Народната банка во рок од осум години, вклучувајќи го и одложниот период од две години, во еднакви годишни рати почнувајќи од 31 декември 1984 година.

Член 5

На кредитите од член 3 на овој закон банките ќе плаќаат камата по стапка од 8% годишно.

Каматата од став 1 на овој член тече од денот на користењето на кредитот и се наплатува во роковите за наплата на кредитот утврдени со договорот за кредитот.

На делот од кредитите од примарната емисија што банките им ги даваат на железничките транспортни организации на здружен труд за намените од овој закон банките наплатуваат камата по стапка што не може да биде поголема од 9% годишно.

Член 6

Железничките транспортни организации на здружен труд, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, во рамките на Заедницата на југословенските железници, се должни да спроведат постапка за склучување на самоуправа спогодба со која износот на кредитите од член 2 на овој закон ќе се распореди на одделните железнички транспортни организации на здружен труд.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

862.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ НЕПОКРИЕНИ КАМАТИ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1981 ГОДИНА, КАКО И НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ КАМАТИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ПО ОСНОВА НА ЗАДОЛЖУВАЊАТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1980 И 1981 ГОДИНА ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЛАЌАЊАТА СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за покритие на пренесените непокриени камати и другите трошоци по завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1981 година, како и на новосоздадените камати и други трошоци настанати по основа на задолжувањата на Народната банка на Југославија

во 1980 и 1981 година заради обезбедување на ликвидноста на Југославија во плаќањата со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година.

П. бр. 254

30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ НЕПОКРИЕНИ КАМАТИ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1981 ГОДИНА, КАКО И НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ КАМАТИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ПО ОСНОВА НА ЗАДОЛЖУВАЊАТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1980 И 1981 ГОДИНА ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЛАЌАЊАТА СО СТРАНСТВО

Член 1

Пренесените непокриени камати и другите трошоци по Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1981 година, како и новосоздадените камати и други трошоци по основа на задолжувањата на Народната банка на Југославија во странство во 1980 и 1981 година, врз основа на Законот за задолжување на Народната банка на Југославија во странство заради обезбедување на ликвидноста на Југославија во плаќањата со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/80 и 5/82) — ги поднесува Народната банка на Југославија.

Член 2

Каматите и другите трошоци од член 1 на овој закон, Народната банка на Југославија ги намирава врз товар на приходите што ќе ги оствари со своето работење и врз товар на делот од приходите утврден со посебна одлука на Советот на гувернерите при донесувањето на финансискиот план на Народната банка на Југославија што ќе се оствари по основа на каматата што народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе ја наплатат по кредитите дадени на банките и на други финансиски организации и по основа на надоместот за средствата отстапени на организациите на здружен труд на трајно користење.

Покритието на каматите и другите трошоци од став 1 на овој член Народната банка на Југославија го врши почнувајќи од завршната сметка за 1982 година, а најдоцна во рок од 15 години.

Член 3

По исклучок од одредбата на член 2 став 1 од овој закон, на народните банки на републиките односно на народните банки на автономните покраини што не ќе остварат приходи по основа на каматата на дадените кредити, надоместот за отстапените средства и надоместот по тарифата за намиравање на своите расходи и обврски утврдени со закон, Советот на гувернерите може да определи за односната година понизок процент од процентот утврден во одлуката од член 2 став 1 на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

863.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 25 и 72 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1983 ГОДИНА

1. За потребите на федерацијата во 1983 година се утврдува вкупниот износ на девизите во динарска противвредност од 50.047.960.000 динари.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се распоредуваат:

	Динари
1) за потребите на материјалните резерви на федерацијата	5.458.740.000
2) за потребите на органите на федерација и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата	43.156.380.000
3) за потребите на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини	1.280.680.000
4) за потребите на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој	152.160.000

3. Средствата утврдени во точка 2 на оваа одлука претставуваат динарска противвредност на девизите, сметано според курсот од 63,40 динари за еден САД долар.

Средствата утврдени во точка 2 од оваа одлука ги обезбедуваат републиките и автономните покраини сразмерно со остварениот прилив на девизи по основа на извозот на стоки и услуги, согласно со Одлуката за Единствената проекција на платниот биланс на Југославија за 1983 година.

Сојузниот извршен совет ќе го утврди процентот на издвојувањето на средствата во зависност од остварениот прилив на девизи по основа на стоки и услуги од 1 јануари 1983 година, намален за износот на приходите што во девизи ќе ги остварат со својата дејност органите и организациите на федерацијата, со тоа што средствата ќе се издвојуваат и уплатуваат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

Процентот од став 3 на оваа точка ќе се утврди зависно од Одлуката за Единствената проекција на платниот биланс на Југославија за 1983 година и од нејзиното остварување на конвертибилното подрачје, согласно со точка 6 од оваа одлука.

Во прописот со кој ќе го регулира процентот на издвојувањето во смисла на ст. 3 и 4 од оваа точка, Сојузниот извршен совет ќе утврди и санкции за прекршок на организациите на здружен труд или на друго правно лице, како и на одговорното лице во организациите на здружен труд или во друго правно лице за неуредното извршување на обврските за издвојување на делот од девизниот прилив на посебна сметка.

4. Средствата утврдени во точка 2 од одредбата под 1), 3) и 4) на оваа одлука ќе се користат врз основа на решението на Сојузниот извршен совет.

5. Износот на девизите и правото на купување на девизи за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата, утврден во точка 2 одредба под 2) на оваа одлука, Сојузниот извршен совет ги распоредува на одделни сојузни органи и организации што вршат работи од интерес за остварување на функциите на федерацијата.

6. Односот помеѓу конвертибилните и клириншките девизи го утврдува Сојузниот извршен совет, со тоа што во вкупно утврдениот износ од точка 1 на оваа одлука износот на конвертибилните девизи не може да биде поголем од 73,1%.

7. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат да се вршат плаќања до 31 декември 1983 година.

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 106
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Никола Кмезиќ, с. р.

864.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/76 и 61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1983 ГОДИНА

1. Со заедничката емисиона и парична политика и со заедничките основи на кредитната политика во 1983 година ќе се поддржи остварувањето на основните цели на економската политика утврдени со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година. За таа цел, со инструментите и мерките на монетарно-кредитната политика, заедно со другите инструменти на економската политика, ќе се поттикнува, пред сè, побрзиот растеж на извозот и на производството на стоки и услуги за извоз, ќе се дејствува врз забавувањето на домашната побарувачка, како суштествена претпоставка за зголемување на извозот, врз забавувањето на увозот и намалувањето на стапката на инфлацијата и врз зголемувањето на производството на основни земјоделски и прехранбени производи, на енергетски и други сировини и репродукциони материјали со кои рационално се супституира увозот.

2. Заради остварување на целите и задачите од точка 1 на оваа одлука, ќе се обезбеди паричната маса и банкарските пласмани по обемот и структурата да бидат доследно во функција на целите и задачите на политиката на економска стабилизација. Во согласност со тоа, ќе се обезбеди вкупната нето домашна актива на сите банки во 1983 година да може да

се зголеми најмногу до 11,7%, а во тоа порастот на вкупните пласмани на банките — до 13,4%, во однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 1982 година. Доколку остварените релевантни стопански движења ќе отстапуваат позначително од предвидените, Сојузниот извршен совет ќе му предложи на Собранието на СФРЈ соодветна корекција на овие лимити.

Народната банка на Југославија, заради обезбедување на предвидениот пораст на нето домашната актива и на банкарските пласмани, ќе ја утврди динамиката и структурата на тие пласмани. Банките со своите годишни акти на деловната политика ќе обезбедат усогласување на порастот на своите пласмани со вкупните рамки на порастот на пласманите на банките.

Во согласност со рамките од ст. 1 и 2 на оваа точка, Народната банка на Југославија, со мерките на монетарно-кредитната политика, ќе обезбеди усогласување на предвидениот пораст на паричната маса и на пласманите на банките во текот на годината според сезонските потреби на организациите на здружен труд во областа на стопанството, како и според потребите на производството во новите капацитети што почнуваат со производство кое претежно е наменето за извоз или за трајна супституција на увозот.

Порастот на меѓусебните побарувања и на обврските на организациите на здружен труд треба да се усогласи со обемот на вкупните трансакции во таа смисла што тој пораст да не биде поголем од предвидената стапка на порастот на паричните трансакции. Заради тоа треба да се оневозможи издавањето на мениџи што не се засновани врз стварни стоковно-парични односи, да се спречи настанувањето на должничко-доверителски односи без пропишаните инструменти на плаќање издадени во смисла на Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства и да се зајакне одговорноста за извршувањето на преземените обврски.

3. Заради обезбедување на потребните средства за финансирање на тековната репродукција, а во рамките на тоа посебно за приоритетните намени, со прописите и мерките на монетарно-кредитната политика, како и со деловната политика на банките, во 1983 година ќе се обезбеди:

1) во деловната политика на банките најприоритетен третман да имаат пласманите на банките: за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, како и за извоз на клириншкиот подрачје по определените долгорочни меѓудржавни аранжмани според списокот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет, пласманите за производство на стоки и услуги за извоз, пласманите за производство и залишки на основни земјоделски и прехранбени производи и за формирање на неопходни материјални резерви на тие производи и пласманите за производство на енергетски сировини и на други сировини и репродукциони материјали со кои се супституира увозот;

2) инвестиционите кредити на банките во основни средства да не можат да се зголемат над износот на тие кредити со состојба на 31 декември 1982 година, со тоа што оваа обврска да не се однесува на: инвестициони кредити за изградба на енергетски објекти врз домашни извори на енергија, објекти во областа на примарното земјоделско производство, објекти чие производство претежно е ориентирано кон извоз, определени објекти за производство на основни сировини со кои трајно се супституира увозот, инвестициони кредити за модернизација на железниците, инвестициони кредити од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, инвестициони кредити за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотреси и инвестициони кредити од дополнител-

ните и посебните средства што се користат за побрзиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, како и инвестициони кредити за унапредување на стопанската дејност дадени на населението врз основа на дефинитивна продажба на девизи;

3) банките да не можат да им даваат нови кредити за основни средства на корисниците на општествени средства што не ги намириле втасаните обврски по порано дадените кредити и по други пласмани;

4) банките да не можат да им даваат кредити за основни средства на организациите на здружен труд што во вкупните обртни средства нема да обезбедат учество од сопствените средства во процент кој се утврдува со посебен пропис;

5) банките да можат да даваат за покривање на загубите само краткорочни кредити со рок на враќање до обезбедувањето на средства според санационата програма;

6) банките да не можат да даваат кредити за финансирање на неприоритетни објекти додека не ги извршат обврските за вложување во приоритетите од одредбата под 2) на оваа точка.

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките можат краткорочните извори на средства во 1983 година да ги користат за долгорочни пласмани најмногу до 20% од состојбата на целокупните краткорочни извори на средства. Намалувањето на користењето на тие средства во однос на пропишаниот процент за 1982 година ќе се изврши постепено, така што на крајот на 1983 година тоа користење да не може да биде поголемо од 20%.

4. Во согласност со политиката од точка 3 на оваа одлука, а заради обезбедување на движењето на паричната маса и на пласманите на банките во рамките утврдени со оваа одлука, Народната банка на Југославија ќе пропише ограничување на обемот и на динамиката на порастот на пласманите на банките во 1983 година. Во спроведувањето на оваа политика нема да се изземаат од обврската за ограничување пласманите на банките за одделни намени, со тоа што во согласност со политиката на приоритетите од точка 3 став 1 одредба под 1) на оваа одлука, можат да се утврдуваат различни стапки на порастот за одделни видови пласмани, ако се оцени дека е тоа неопходно да се стори заради поефикасно остварување на задачите на монетарно-кредитната политика. Притоа, со мерките на монетарно-кредитната политика и со деловната политика на банките ќе се обезбеди политиката на ограничување на инвестиционите кредити во основни средства да се утврди во согласност со политиката утврдена во точка 3 став 1 потточка 2) од оваа одлука.

Под пласман на банките, на кои се однесува обврската за ограничување, во смисла на став 1 од оваа точка, не се сметаат пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотреси и пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

5. Примарната емисија ќе се користи како инструмент за регулирање на порастот на паричната маса и на пласманите на банките, во согласност со точка 2 став 1 од оваа одлука и како инструмент за поврзување на тековите на емисијата со репродукционите текови на општественото стопанство.

Примарната емисија ќе се користи за купување на краткорочни преносливи хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки по работи на купопродажба на стоки и вршење на услуги во Југославија, за давање на кредити на банките врз основа на тие хартии и за остварување на селективните цели на монетарно-кредитната политика.

Поддршката на остварувањето на селективните цели на монетарно-кредитната политика со примарната емисија ќе се врши со монетизација со селективно обележје на хартиите од вредност и на другите исправи што произлегуваат од стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд од областа на стопанството и со давање на кредити на банките за намените утврдени во точка 4.4, став 3 од вториот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, односно со оваа одлука.

Со користењето на примарната емисија за намените од став 2 на оваа точка ќе се поттикнува потрајното поврзување на производните, преработувачките и прометните организации на здружен труд и ќе се стимулира здружувањето на трудот и средствата врз доходни односи, како и здружувањето на средствата на учесниците во стоковно-паричните работи. Во согласност со тоа, здружените средства што се обезбедуваат преку самоуправни спогодби или други соодветни документи, можат да претставуваат основа за користење на примарната емисија.

Со мерките на монетарно-кредитната политика во 1983 година ќе се обезбедат поповолни услови за користење на примарната емисија за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, вклучувајќи и подготвување на производство за извоз во рамките на новите капацитети што почнуваат со работа, за извозот на стоки и услуги, како и за производство и залихи на основни земјоделско-прехранбени производи и за формирање на резерви на тие производи, во однос на условите на користењето на примарната емисија за други селективни намени, а во согласност со утврдените монетарни рамки.

Со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди рестриktivно кредитирање на увозот, така што со кредитите од примарната емисија може да се поддржува увозот на основни сировини што, врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, ќе ги утврди Сојузниот извршен совет, со тоа што условите за користење на кредитите од примарната емисија во поглед на стапката на реесконтот да бидат понеповолни во однос на кредитите за други намени, а роковите за кредитирање да бидат усогласени со потребното време за увоз, транспорт, преработка и продажба.

Примарната емисија ќе се користи и за давање кредити на банките врз подлога на кредитите што банките им ги даваат на граѓаните за станбена изградба, купување на станови и за изградба и опремување на занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и други деловни објекти за вршење на редовна дејност на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови. При тоа, со мерките на монетарно-кредитната политика посебно ќе се стимулира дефинитивната продажба на девизи од страна на граѓаните привремено вработени во странство, заради остварување на ефективен прилив на девизи.

6. Ако рамките на примарната емисија утврдени во смисла на точка 5 од оваа одлука не се доволни за намените од таа точка, Народната банка на Југославија со мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика ќе го обезбеди првенствено потребниот обем на средствата за кредитирање на сите намени на работите на извозот на стоки и услуги и за кредитирање на сите намени во областа на земјоделството, како и залихите на јаглен, утврдени во точка 5 став 3 од оваа одлука.

7. Со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се оневозможи користењето на примарната емисија за кредитирање на залихи на стоки кога се држат заради создавање на вештачки недостиг на

стоки на единствениот југословенски пазар и заради притисок за зголемување на цените. Во случај на недостиг на пазарот на производи чии залихи селективно се кредитираат, на организациите на здружен труд што ги држат тие залихи ќе им се запре користењето на кредитите кај банките за тие производи, а на банките — користењето на примарната емисија по тие кредити.

Ако откупот на основни земјоделско-прехранбени производи се врши спротивно на одредбите од склучените договори за организиран откуп на тие производи, на крајниот корисник ќе му се запре користењето на кредитите за тие намени, а на банките — користењето на примарната емисија по тие кредити.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, како и банките, ќе го запрат натамошното користење на кредитите и ќе извршат наплата на веќе дадените кредити во случаите од ст. 1 и 2 на оваа точка.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кога се смета дека настанале случаите од ст. 1 и 2 на оваа точка, како и кој орган го утврдува тоа.

8. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им го спречат користењето на примарната емисија на банките што не ги исполнуваат пропишаните услови за кредитна способност и ќе обезбедат контрола на наменската употреба на средствата.

9. За кредитирање на извозот на опрема, бродови и за изведуваче на инвестициони работи во странство на кредит, банките ќе насочат за оваа намена кај југословенската банка за меѓународна економска соработка најмалку 21 милијарда динари, за што ќе се донесе посебен закон.

10. За да се остварат целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика, утврдени со оваа одлука, банките се должни во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да спроведат постапка за самоуправно спогодување, заради:

1) обезбедување средства за кредитирање и за други форми на финансирање на приоритетните намени што, во смисла на оваа одлука, се поддржуваат со примарната емисија;

2) обезбедување средства од делот на кредитниот потенцијал на банките за потребите на проширување на земјоделското земјоделство во општествена сопственост и за развој на агрокомплексот;

3) здружување на средства за обезбедување на трајни обртни средства во стопанството на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во 1983 година, во согласност со член 26 од Договорот за посебни мерки за остварување на политиката на најбрзиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во периодот од 1981 до 1985 година.

Ако банките не ја спроведат постапката од став 1 на оваа точка во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, Сојузниот извршен совет, во согласност со своите овластувања, во натамошен рок од 30 дена ќе предложи соодветни мерки.

11. Банките се должни во својата политика на ликвидност да обезбедат првенство во намирувањето на обврските спрема странство, да обезбедат уредно плаќање на обврските во земјата и да преземаат мерки за наплата на сите втасани побарувања. Банките ќе обезбедат пласманите да им се даваат на корисниците на општествени средства што ги исполнуваат сите услови на кредитна способност и финансиска дисциплина, што уредно ги извршуваат обврските спрема странство и во земјата, што настанатите стоковно-парични работи ги обезбедуваат со инструментите за обезбедување на плаќањата, во смисла на Законот за обезбедување плаќањата по-

меѓу корисниците на општествени средства, и што инструменти за обезбедување на плаќањата издаваат исклучително врз основа на стварно настанатите стокотно-парични работи.

12. Со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се заостри одговорноста на банките за уредно извршување на преземените обврски за плаќање во земјата и спрема странство, ќе се спречува создавањето на обврски без покриење и ќе се влијае врз јакнењето на финансиската дисциплина. Сојузниот извршен совет, Народната банка на Југославија и Службата на општественото книговодство на Југославија ќе обезбедат поголема ефикасност на примената на инструментите со кои се регулира:

1) количеството на парите во оптек (задолжителна резерва, монетизација на хартиите од вредност, селективно насочување на примарната емисија, регулирање на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките, спречување на појавите на неконтролирана емисија на пари);

2) ликвидноста на банките и јакнењето на финансиската дисциплина (користење на средствата на резервниот фонд, задолжителни резерви и кредити за одржување на дневната ликвидност на банките, рочна структура на пласманите на банките, минимална ликвидност на банките, мерки за регулирање на ликвидниот инвестиционен и гаранциски потенцијал на банките, минимални општи услови за кредитната способност на банките, мерки спрема неликвидните банки, односно спрема банките што не ги исполнуваат пропишаните услови за кредитна способност).

13. Со политиката на каматните стапки во 1983 година ќе се влијае врз порационалното користење на паричните средства и поефикасното работење во целост, како и врз поттикнување на здружувањето на трудот и средствата врз доходовни односи на единствениот југословенски пазар и ќе се стреми кон постепено усогласување на височината на каматните стапки со стапката на инфлацијата. Во рамките на политиката на каматните стапки ќе се обезбеди диференцирање на каматите во согласност со политиката на приоритетите утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година. Во согласност со тоа веќе во почетокот на 1983 година ќе се изврши соодветно згодемување на каматните стапки на Народната банка на Југославија и на деловните банки, а кон средината на годината, во зависност од движењето на цените, ќе се испита и, по потреба, ќе се изврши ново усогласување на каматните стапки.

Каматните стапки на кредитите за извоз на стоки и услуги, вклучувајќи го и користењето на примарната емисија, ќе имаат најповолен третман.

14. Заради поттикнување на процесот на здружување на трудот и средствата и намалување на кредитните односи во стопанството, организациите на здружен труд, како основачи на банките, со самоуправните општи акти и со деловната политика на банките, во согласност со целите на политиката на развојот утврдена со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година, ќе ги предвидат условите за поефикасно остварување на различните форми на здружување на трудот и средствата врз доходовни односи на единствениот југословенски пазар.

Со кредитната политика на републиките и на автономните покраини, во согласност со заедничките основи на кредитната политика, ќе се преземаат соодветни мерки и активности за поттикнување на здружувањето на трудот и средствата врз доходовни односи на единствениот југословенски пазар.

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 107
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Никола Кмезиќ, с. р.

865.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 26 од Законот за финансирањето на федерацијата и член 83 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНА И ОД ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1983 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Во согласност со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за политиката на развојот на економските односи со странство во периодот од 1981 до 1985 година, за поврат на царината и на другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд кои извезуваат, според програмата на извозот и Финансискиот план на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: Заедницата на Југославија), а заради остварување на политиката на извозот утврдена со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година и на Долгорочната програма на економската стабилизација во 1983 година, на Заедницата на Југославија ѝ се отстапува во 1983 година 59,70% од остварените приходи од царина и од други увозни давачки, како и во целост остварените приходи од посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи.

Средствата од став 1 на оваа точка се користат и за туристичка и економска пропаганда и за информативна дејност спрема странство заради зголемување на извозот, согласно со самоуправната спогодба што ја склучуваат самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини во Заедницата на Југославија, врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

2. Приходите од царина, од други увозни давачки и од посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи од точка 1 на оваа одлука ќе се издвојуваат при секоја уплата на тие приходи и ќе се пренесуваат на посебна сметка на Фондот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот

текст: Фондот) кај Службата на општественото книговодство на Југославија.

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изнесуваат помалку од обврските на Заедницата на Југославија настанати по основа на поврат на царината и на другите увозни давачки по барањата примени во Службата на општественото книговодство на Југославија до 31 декември 1983 година, за средствата што недостасуваат Сојузниот извршен совет ќе преземе мерки за навремено намирување на втасаните обврски. Ова се однесува и на тутунот и на преработките од тутун.

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изнесуваат повеќе од обврските на Заедницата на Југославија настанати по основа на поврат на царината и на другите увозни давачки по барањата примени во Службата на општественото книговодство на Југославија, Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го запре издвојувањето на средства за Заедницата на Југославија, а вишокот на издвоените средства ќе го пренесе во буџетот на федерацијата.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат сразмерно на остварениот прилив на девизи од извозот на стоки и услуги предвиден во Одлуката за Единствената проекција на платниот биланс на Југославија за 1983 година и во Одлуката за Единствената проекција на девизиот биланс на Југославија за 1983 година.

4. Со средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатуваат обврските настанати по основа на поврат на царината и на другите увозни давачки по барањата примени во Службата на општественото книговодство на Југославија до 31 декември 1983 година.

5. Службата на општественото книговодство на Југославија и Народната банка на Југославија вршат контрола на користењето на средствата на Фондот, водат евиденција и поднесуваат извештаи. Начинот на водењето евиденција и на поднесувањето извештаи за користењето на средствата на Фондот го утврдува Заедницата на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет.

6. Завршната сметка на Фондот за 1983 година ја донесува Заедницата на Југославија.

Собранието на СФРЈ ја потврдува Завршната сметка на Фондот за 1983 година.

Приходите на Фондот од царина и од други увозни давачки и од посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи за стоките увезени до 31 декември 1983 година, што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1984 година, се уплатуваат во корист на Фондот за 1983 година.

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 108

30 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Ратко Дивјаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републики
и покраините,
Никола Кнезич, с. р.

856.

Брз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија а во врска со член 19 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1983 ГОДИНА

1. Заедничката девизна политика на Југославија за 1983 година ќе се спроведува согласно со целите утврдени во Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година (во натамошниот текст: Резолуција за 1983 година) и во Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Со спроведувањето на заедничката девизна политика во 1983 година ќе се обезбедуваат основните цели на Единствената проекција на платниот биланс и на девизиот биланс на Југославија.

Рамките дадени со платниот и девизиот биланс бараат експанзивна политика на извозот, пред сè на конвертибилност, при соодветна контрола на увозот и одливот на девизи, а со тоа би се обезбедиле отплатите на обврските и неопходните потреби на увозот за репродукција. Исто така, тие рамки бараат квалитетни и структурни промени во производството, распределбата и потрошувачката, односно преориентација кон ефикасно стопанисување верификувано на странскиот пазар.

Во согласност со тоа, увозот за репродукција ќе биде зголемен спрема 1982 година. Увозот на опрема ќе имаати за над 50% во однос на увозот од 1982 година, не сметајќи ги агрегатите, деловите и склоповите што се вградени во производите наменети за извоз, а широката потрошувачка ќе се задржи на нивото на увозот во 1982 година.

Заради отстранување на определени нарушувања во процесот на репродукцијата и со оглед на тоа што заедничката девизна политика го 1983 година ќе остварува во услови на отекната ликвидност и тенка платна билансна ситуација, ќе се преземаат соодветни мерки за реализација на утврдената политика.

Дејствувањето на системот на економските односи со странство во политиката на извозот и увозот на стоки и услуги, политиката на реалниот курс на динарот, функционирањето на девизниот пазар, задолжувањето во странство во согласност со можностите на платниот биланс на земјата и обврзувањето на екстерната ликвидност со соодветна политика на девизните резерви, бара усогласени мерки и активности на здружениот труд, на федерацијата, на републиките и на автономните покраини.

Заедничката девизна политика во 1983 година ќе се спроведува така што да се овозможи извршувањето на Единствената проекција на платниот биланс на Југославија и на Единствената проекција на девизиот биланс на Југославија, а ќе се насочи кон:

1) максимално можан извоз на стоки и услуги на конвертибилност, обезбедување на материјални и финансиски предуслови за производството наменето за извоз, обезбедување на конкурентност, способност на производите на извозот и подобрување на економската пропорционалност на извозот на стоки и услуги, односно за зголемување на девизиот прилив по сите основи;

2) зголемено задоволување на репродукционите потреби на стопанството заради остварување на зголемено производство и извоз, како и на увоз за основните потреби на населението;

3) продолжување на започнатата активна политика на реалниот курс на динарот преку навремено усогласување со движењето на домашните и странските цени, а со тоа јакнење на поттикнувачката улога на курсот остварена со промената во 1982 година;

4) одржување на екстерната ликвидност и на обемот на девизните резерви на планираното ниво;

5) намалување на степенот на задолженоста на земјата во странство така што девизниот прилив ќе расте побрзо од порастот на обврските за плаќање на отплатите и каматите по странските кредити. Вкупниот обем на нето надворешниот долг нема да се зголеми.

Целите предвидени со оваа одлука ќе се остваруваат со дејство на мерки од областа на економските односи со странство и од други области, како што се областа на утврдувањето и распределбата на доходот, кредитно-монетарната област, областа на даноците и придонесите, областа на општата и заедничката потрошувачка, областа на цените и сл.

Механизмите за спроведување на предвидените цели ќе се воспостават врз трајна основа, а ако тоа не биде во потполност можно, ќе се донесат привремени решенија што ќе важат во 1983 година.

Во 1983 година, организациите на здружен труд кои остваруваат девизи со извоз на стоки и услуги, за потребите на репродукцијата и за извршувањето на обврските според член 69а од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, по издвојувањето за потребите на федерацијата и за пополнување на девизните резерви на Народната банка на Југославија, задржуваат вкупно 92% од остварениот девизен прилив.

Водејќи сметка за реалните можности, единствени критериуми според член 69а од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство ќе се утврдат така што сите организации на здружен труд да се стават во активна положба. Дел од своите потреби тие ќе можат да остварат со непосредна примена на единствени критериуми, а останатото ќе го осигуруваат преку натамошно зголемување на извозот, здружување на трудот и средствата заради поголем извоз, обезбедување на финансиски и стоковни кредити во странство и др.

На тој начин, со единствени критериуми и со активноста на организациите на здружен труд и на банките, со користењето на стоковните кредити за увоз на репроматеријали и друго, потребно е да се обезбедат такви услови за репродукција што ќе овозможат зголемување на производството и услугите, пред сè за зголемување на извозот на конвертибилното подрачје и со тоа редовно извршување на обврските спрема странство.

Со примена на законот, со единствени критериуми ќе се обезбеди дел од потребите за увоз на енергетски сировини, како и на стоки за широка потрошувачка неопходни за снабдување на населението, со тоа што заинтересираните организации на здружен труд и банките натамошните средства за задоволување на овие потреби ќе ги обезбедуваат преку компензациони и кредитни работи, као и други аранжмани.

Ќе се обезбеди такво учество во девизниот прилив на организациите на здружен труд преку кое во нива дејности ќе можат да ги преземат обврските уредно да го снабдуваат и домашниот пазар (фармацевтската индустрија, индустријата за детергенти, вештачки гудриња и средства за заштита на растенијата и др.), со што се намалуваат обврските што за овие потреби се утврдуваат со единствени критериуми.

Основните организации на здружен труд чиј придонес во извозот не може да се утврди или извозот им е недоволен за намиравање на нивните увозни потреби, располагаат со дел од остварените девизи за задоволување на дел од неопходните репродукциони потреби врз основа на член 69а од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство. Основните организации на здружен труд кои не остваруваат извоз, стекнуваат девизи врз основа на член 69а од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за задоволување на најнеопходните репродукциони потреби.

Основните организации на здружен труд во одделни дејности што, во остварувањето на девизниот прилив, се меѓузависни (туризам и земјоделство и др.), располагаат со дел од остварените девизи за задоволување на неопходните репродукциони потреби врз основа на член 69а од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство. Со единствени критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство ќе се поттикнува здружувањето на труд и средства помеѓу нив заради зголемување на извозот.

Во остварувањето на заедничката девизна политика ќе се заостри прашањето за одговорноста и контролата спрема оние учесници во остварувањето на девизите кои не ги извршуваат своите обврски.

Политика на унапредување на извозот на стоки и услуги

2. Со мерките на економската политика ќе се создадат услови да се оствари во 1983 година целокупно зголемување на извозот на стоки и услуги за околу 9%, а на конвертибилното подрачје — за околу 20%.

Организациите на здружен труд ќе ги утврдат своите програми за извоз и увоз во размената со конвертибилното и клириншкото подрачје, што ќе ги усогласуваат во Стопанската комора на Југославија, во соработка со Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство. Во нивното утврдување ќе учествуваат организациите на здружен труд што работно, производствено и доходно се поврзани. Со тие програми ќе се предвиди зголемување на производството за извоз, пред сè на конвертибилното подрачје, а посебно ќе се разработат програмите на девизниот прилив од туризам, сообраќајни услуги, изведувачки на инвестициони работи во странство и др., како и мерките за нивно остварување. Ќе се поддржи реализацијата особено на оние извозни програми на конвертибилното подрачје кои можат во што пократок период да дадат поголем нето-девизен ефект.

Програмите за извоз и увоз ќе бидат исто така поддржувани со мерките на економската политика со кои ќе се создаваат услови за доходна мотивираност на извозот.

Поттикнувањата на извозот на стоки и услуги ќе се утврдат со самоуправна спогодба за поттикнување на девизниот прилив, што се склучува во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство. Ако самоуправната спогодба за 1983 година не се склучи до влегувањето во сила на оваа одлука, Сојузниот извршен совет ќе донесе соодветна одлука.

Со самоуправната спогодба ќе се создаваат услови за доходна мотивираност на организациите на здружен труд за зголемување на извозот на стоки и услуги и на девизниот прилив со враќање на царината и на другите увозни давачки, со даноци и придонеси и со други форми на поттикнување врз следните принципи:

1) приоритет во поттикнувањето ќе му се даде на извозот на производи од повисоките фази на преработката засновани врз поголемо учество на сировини од домашните извори и домашен труд, извоз на производи и услуги со кои се обезбедува поголем нето-девисен ефект, извоз на храна и на други земјоделски производи, на опрема, бродови, знаења и технологија, како и на определени услужни дејности;

2) ќе се унапредат инструментите за враќање на даноците и придонесите и за враќање на царината и другите увозни давачки, содржани во производите и услугите што се извезуваат, прџбјективизиран принцип;

3) извозот на услуги, во начело, треба да има ист третман како и извозот на стоки;

4) ќе се поттикнува поголемо учество на наши стоки и услуги во објектите и постројките што домашни организации на здружен труд ги градат во странство;

5) на организациите на здружен труд ќе им се врати дел од трошоците за превоз настанати во извозот, во поголем процент ако тој превоз се врши со превозни средства на домашни превозници. Ако домашниот превозник нема можност во определено време да го преземе превозот на стоки, ќе се врати дел од трошоците за превоз и за превозот извршен со странски превозни средства;

6) посебно ќе се поттикнуваат големите извозни програми, како и извозот што се остварува со долгорочни аранжмани;

7) ќе се поттикнуваат посебно оние големи извозни работи во кои се вклучени повеќе организации на здружен труд кои заеднички, со извоз во подолг временски период, остваруваат значителен нето-девисен ефект;

8) ќе се спроведува утврдената политика на развојот на економските односи со одделни земји или групи земји;

9) ќе се регулира обезбедувањето на средства за економска и туристичка пропаганда, попуст при продажбата на бензин за бонови на странски туристи, како и посебните форми за поттикнување;

10) со посебни олесненија од средствата на фондот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство ќе се поттикнува извозот на одделни производи од областа на агроиндустрискиот комплекс, во согласност со член 8 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за политиката на развојот на економските односи со странство во периодот од 1981 до 1985 година;

11) извозот на обоени метали, на производи врз основа на обоени метали и на титан-диоксид, што се остварува по меѓудржавните аранжмани, ќе има ист третман како и извозот во земјата на Западна Европа;

12) ќе се кредитира производството за извоз и извозот на стоки и услуги, под поповолни услови. Притоа најповолен третман ќе има извозот на опрема и бродови и извезувањето на инвестициони работи во странство на кредит. Банките преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка за овие намени задолжително ќе го насочат најмалку износот од 21 милијарда динари.

Средствата за поттикнување на извозот во 1983 година ќе се обезбедат на ниво на федерацијата првенствено преку издвојување на дел од приходите од царини и други увозни давачки во височина од 53,70%, што е предвидено со Одлуката за утврдување на приходите од царини и други увозни давачки што во 1983 година ѝ се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Во републиките и во автономните покраини ќе се поттикнува извозот со намалување на обврските од доходот и од личните доходи на извозниците. Републиките и автономните покраини и со други мерки ќе го поттикнуваат извозот.

Мерките за поттикнување на извозот од надлежност на републиките и на автономните покраини ќе се усогласат со основните критериуми што ќе се утврдат во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Политика на увозот

3. Политиката на увозот во 1983. година ќе биде во функција на оживување на производството, пред сè заради остварување на извозот на стоки и услуги на конвертибилното подрачје. Со постепено реструктурирање на стопанството ќе се намалува увозната зависност во сите стопански области, гранки и дејности во кои е можна рационална замена на увозот и на сировините со домашни сировини и репродукционен материјал. Обемот и вредноста на увозот ќе се усогласуваат со платнобилансните можности на земјата и ќе се потчинат на задачата за остварување на ликвидност во плаќањата со странство.

Во 1983 година можностите за увоз на организациите на здружен труд ќе зависат, пред сè, од оствареното зголемување на извозот на конвертибилното подрачје.

Со политиката на увозот треба да се создадат услови организациите на здружен труд што го зголемуваат извозот на конвертибилното подрачје повеќе од планираниот извоз предвиден во Резолуцијата за 1983 година, како и организациите на здружен труд што претежен дел од своето производство извезуваат, можат во целост да ги користат девизите од зголемениот извоз за увоз на сировини и репродукционен материјал за сопствените потреби.

За неопходните репродукциони потреби на организациите на здружен труд извозници и кооперанти, што покрај потребите на сопствената репродукција содржат и други потреби (отплата на втасаните обврски спрема странство, увоз на резервни делови за одржување на основните средства за производство), ќе се утврдат девизите во зависност од придонесите на тие организации на здружен труд во извозот. При распределбата на контингентите од одделни земји со клириншки начин на плаќање, ќе се води сметка за потребите на оние организации на здружен труд што извезуваат во тие земји.

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, во соработка со општите здруженија и Стопанската комџра на Југославија, ги утврдува единствените критериуми во рамките на утврдените пропорции на платниот и девизниот биланс на Југославија. Овие критериуми, за кои Сојузниот извршен совет дава согласност во поглед на усогласеноста со пропорциите на платниот и девизниот биланс на Југославија за 1983 година, ќе се утврдат до 31 јануари 1983 година.

Ако единствените критериуми не се утврдат во предвидениот рок, Сојузниот извршен совет во рок од 30 дена ќе донесе привремени решенија што ќе се применуваат до утврдувањето на единствените критериуми.

Организациите на здружен труд го задржуваат делот од девизите утврден врз основа на единствените критериуми.

Од делот на девизите што го задржуваат, основните организации на здружен труд приоритетно ги извршуваат своите обврски по странските кредити, обврските преземени со меѓународни конвенции и

ги задоволуваат договорените потреби на својата репродукција.

Истовремено, од делот на девизите што го задржуваат основните организации на здружен труд издвојуваат, врз основа на единствените критериуми, и девизи во фиксни износи сразмерно со остварениот девизен прилив на земјата, а најмногу до утврдениот износ, за следните намени:

— увоз на енергетски сировини заради задоволување на утврдените општествени потреби;

— увоз на стоки од посебно значење за снабдување на населението;

— дел на неопходните репродукциони потреби на основните организации на здружен труд, чиј придонес во извозот не може да се утврди или е недоволен за намирување на неопходните увозни потреби;

— најнеопходните репродукциони потреби на основните организации на здружен труд што имаат утврдени увозни потреби, а не учествуваат во извозот;

— компензацијата од член 22 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, ако со актите со кои се утврдува или спроведува заедничката економска политика на земјата е предвидена забрана или ограничување на извозот.

Пред утврдувањето на делот од девизите што го задржуваат основните организации на здружен труд, со акт на Собранието на СФРЈ се утврдува делот од девизите за потребите на федерацијата: за потребите на сојузните органи и организации за плаќање спрема странство и за пополнување на девизните резерви на Југославија со кои ракува Народната банка на Југославија.

Со единствените критериуми се обезбедува делот од девизите што го задржуваат основните организации на здружен труд да биде во зависност од девизниот прилив што тие ќе го остварат.

Со единствените критериуми се обезбедува поттикнување на извозот, рамноправност на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар и пошироко поврзување и здружување, во смисла на чл. 67 и 68 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Со единствените критериуми се утврдува делот од девизите по определени дејности што го задржуваат основните организации на здружен труд од односната дејност од девизниот прилив што тие ќе го остварат, што се распоредува на одделни организации на здружен труд преку самоуправно организирање и поврзување, а според заемно признати репродукциони потреби.

Единствените критериуми ги опфаќаат и мерилата за утврдување, во самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини, на делот од девизите што ќе се користи за заеднички потреби во општествените дејности, за потребите на стопанската инфраструктура, енергијата, сообраќајот, над самоуправните потреби во смисла на член 69а од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Со акт на надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина се утврдува фиксниот износ од делот на девизите што основните организации на здружен труд го задржуваат за потребите на републиките и на автономните покраини и на нивните органи и организации, и за отплата на кредитите што во странство ги зела републиката односно автономната покраина, со тоа што намирува-

њето на овие потреби се врши сразмерно со остварениот девизен прилив, а најмногу до утврдениот износ.

Основните организации на здружен труд од наменско производство, од девизниот прилив што ќе го остварат го задржуваат делот од девизниот прилив утврден врз основа на критериумите што ги донесува Сојузниот извршен совет и го користат за потребите на плаќањето на увозот на производи со посебна намена, на сировини, репродукционен материјал и опрема за производство на производи со посебна намена за извоз.

На организациите на здружен труд — извозници, можноста за увоз ќе им зависи од резултатите остварени во извозот.

Предност ќе имаат извозниците што со увоз обезбедуваат најголемо зголемување на производството за извоз, поголем нето-девизен прилив и најбрз прилив на девизи. Делот од девизите што основните организации на здружен труд го задржуваат за плаќање на увозот на репродукционите потреби на организациите на здружен труд — извозници се реализира во зависност од остварувањето на извозот.

Предност при увозот на сировини и репродукционен материјал за задоволување на репродукционите потреби на организациите на здружен труд што не извезуваат или што недовољно извезуваат имаат оние организации на здружен труд што посредно придонесуваат за создавање на услови за зголемување на извозот чие производство е од суштествено значење за целината на процесот на репродукцијата, како и оние организации на здружен труд што со увоз обезбедуваат најбрз и најголем обем на производството во сите фази до финалното производство. Динамиката на обезбедувањето на девизни средства за тие потреби зависи од остварувањето на пропорциите на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија во 1983 година.

Увозот и плаќањето на есенцијални стоки за широка потрошувачка ќе се врши врз основа на Општествениот договор за мерките за обезбедување на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи, односно на сировини за нивно производство во 1983 година на единствениот југословенски пазар.

Со самоуправна спогодба на организациите на здружен труд производители и потрошувачи на стоки, во чие производство се користени увезени сировини и репродукционен материјал, односно потрошувачи на определени увезени стоки наменети за широка потрошувачка, ќе се регулираат меѓусебните односи во поглед на договорените количества и динамиката на снабдувањето на производството и потрошувачката, одговорноста за придржување кон утврдената динамика на испораките, како и други елементи што се значајни за извршувањето на самоуправните спогодби. Овие самоуправни спогодби ќе се склучат во рамките на материјалните биланси на сировините и производите што се увезуваат.

Со општествен договор ќе се регулира организациите на здружен труд што во своето производство за снабдување на домашниот пазар, врз основа на самоуправна спогодба, користат од увоз сировини за: (1) производство на лекови, медицински материјал и детска храна; (2) производство на детергенти, односно користат основни сировини за производство на репродукционен материјал за детергенти и (3) сировини за производство на вештачки гудрива, да можат да користат до 80% од девизниот прилив остварен со сопствениот извоз, зависно од нивните увозни потреби, за извршување на договорните обврски и извозот на тие производи.

На организациите на здружен труд ќе им се овозможи и над обемот на задолжувањето во странство да увезуваат сировини и репродукционен ма-

теријал на кредит, под услов увезените сировини и репродукционен материјал да ги вградат во стоките за извоз што се плаќа со конвертибилни девизи.

Увозот на опрема ќе се врши само според сета склучените договори, според кои се платени аванси. Нови договори за увоз на опрема можат исклучително да се склучуваат само за зголемување на производството за извоз за нужна замена на деловите на опремата што не се произведува во земјата, за опремата што се увезува врз основа на кредити на Меѓународната банка за обновување и развој, на Европската инвестициона банка и други меѓународни финансиски организации, за опремата што се набавува од кредитите одобрени на СР Црна Гора за санација на последиците од катастрофалниот земјотрес, како и за опремата за замена на опрема уништена од елементарни непогоди (поплави, земјотреси и пожари).

Бродови и авиони ќе можат да се увезуваат на хипотекарен кредит под услов со таквиот увоз да се остварат позитивни ефекти во извозот, односно нето-девизен прилив. Хипотекарниот кредит може да се отплатува само од приливот остварен со користење на таков брод или авион, а за отплатата не можат да се даваат банкарски или други гаранции.

Со политиката на увозот ќе се создаваат услови за поголемо користење на специфичните надворешнотрговски работи со кои ќе се овозможи да се увезуваат сировини и репродукционен материјал за производство наменето, пред сè, за извоз, како и со увоз на стоки за широка потрошувачка подобро да се снабдува домашниот пазар.

Преку компензациони работи со странство, по правило, додатно ќе се реализира извоз и увоз над обемот предвиден со Проекцијата на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, односно над платот на извозот и увозот на организациите на здружен труд за 1983 година.

Посебно ќе се реализираат компензационите работи со странство со кои ќе се овозможи увоз на енергетските сировини што недостигаат.

Ако организациите на здружен труд, врз основа на Одлуката за утврдување на долгорочната програма за регулирање на извозот и увозот за периодот од 1982 до 1983 година, во рок од 30 дена не склучат самоуправни спогодби за регулирање на извозот и увозот, со кои стоките се распоредуваат на контингенти, се утврдуваат материјалните биланси за тие стоки, се утврдуваат контингентите и истите се распоредуваат на корисниците. Сојузниот извршен совет, врз основа на законското овластување ќе донесе прописи со кои ќе се регулираат тие прашања.

Додека во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство не се утврдат единствените критериуми, Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис со кој привремено ќе се регулира увозот на сировини и репродукционен материјал од конвертибилното подрачје во првото тримесечје на 1983 година, давајќи му притоа предност на увозот што ќе обезбеди оживување на производството за извоз.

Увозот, пред сè, ќе се насочи од земјите со кои остваруваме поповолен однос на размената.

До утврдувањето, односно до почетокот на примената на единствените критериуми од 1 јануари 1983 година ќе се применуваат привремени решенија со кои ќе се осигура континуитет во обезбедувањето на девизни средства за плаќање на фиксните и гарантираните обврски, за увоз на енергетски сировини и за увоз на стоки од посебно значење за снабдувањето на населението. Мерките со кои ќе се спроведат овие решенија ќе ги донесе Сојузниот извршен совет во рокот предвиден во Законот за девизно работење и кредитните односи со странство.

Политика за заштита на домашното производство

4. Заштитата на домашното производство преку стоковниот режим ќе се спроведува врз основа на Долгорочната програма за регулирање на извозот и увозот. Со таа програма се утврдени основните правци и цели на заштитата, стопанските области, гранките и другите дејности, како критериуми и мерила за регулирање на стоковниот режим, врз основа на кои здружениот труд, со самоуправно спогодување во рамките на вака утврдените стопански области, гранки и групации на дејности, ќе ги регулира извозот и увозот и ќе го утврдува стоковниот режим за определени производи.

Тргнувајќи од основното определување дека стоковниот режим е додатен инструмент за заштита и дека извозот и увозот во основата се слободни, во спроведувањето на стоковниот режим при распоредувањето на стоките на одделни форми на извоз и увоз, ќе се обезбеди соодветна заштита на оние стоки чие производство, поради условите на светскиот пазар, бара таква заштита, а со чиј развој се овозможува подобрување на стопанската структура на земјата, поголемо производство и постабилни односи на домашниот пазар и се создаваат услови за поголем извоз. Со применување на објективни економски критериуми при регулирањето на надворешнотрговскиот промет ќе се обезбеди поголемо влијание на странската продуктивност врз домашната конкурентна способност и истовремено ќе се спречуваат појавите на монополизација на домашното производство. При користењето на услуги на превоз во меѓународниот сообраќај, предност ќе имаат домашните организации на здружен труд ако обезбедуваат приближно исти услови како и странските давачи на тие услуги.

Во политиката на царинска заштита и понатаму ќе се усогласува нивото на царинското оптоварување заради домашен технолошки развој. Ќе се продолжи преиспитувањето на царинската заштита за да може со измени и дополненија на Царинската тарифа да се обезбеди рационална заштита на домашното производство врз селективна основа, во согласност со договорената развојна политика, и за да се намалат распоните во височината на царинската заштита што не се одраз на политиката да долгорочен стопански развој. Посебно ќе се намали високиот степен на царинската заштита за да се овозможи развојот на преработувачки капацитети врз основа на увозни компоненти. Иста така ќе се преиспита височината на царинското оптоварување на увозот на сировини и репродукционен материјал што не се произведуваат во земјата или не се произведуваат во доволни количества, како и прохибицискиот карактер на царинската стапка при увозот на определени стоки за широка потрошувачка.

Во текот на 1983 година ќе се разгледа функцијата на давачките за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во механизмот на царинската заштита и нејзиното влијание врз политиката на курсот на динарот и врз основа на тоа ќе се преземат соодветни мерки.

Политика на курсот на динарот

5. Заради внесување на објективни критериуми за вреднување и зголемување на конкурентноста на производите на светскиот пазар, зголемување на извозот на конвертибилното подрачје врз трајни и стабилни основи, како и на вкупниот прилив на конвертибилни девизи, одржување на надворешната ликвидност на земјата и постепено намалување на задолженоста на Југославија во странство, во 1983 година ќе се спроведува активна политика на единствен и реален курс на динарот. Со соодветна поддршка на другите мерки на економската полити-

ка, со политиката на курсот на динарот ќе се придружува кон зголемување на извозот врз пограјни основи, како и кон понатамошна рационализација на увозот и на трошењето на девизи. На тој начин ќе се одржат и поттикнувачките ефекти на извршената промена на курсот во 1982 година.

При спроведувањето на политиката на реалниот курс на динарот доследно ќе се почитува принципот на „правилно вкрстен“ и единствен курс на динарот. Курсот на динарот за конвертибилните девизи редовно ќе се усогласува со промените на курсевите на странските девизни пазари. Исто така, ќе се применува принципот на единствен курс на динарот за да се обезбеди единствено мерило за доходовната мотивираност и на конкурентната способност за сите домашни производители што се појавуваат на странскиот пазар.

Заради објективизирање на постапката и критериумите за утврдување и спроведување на политиката на единствен и реален курс на динарот, Народната банка на Југославија, најдоцна до 15 јануари 1983 година, ќе ја утврди методологијата за формирање на курсот на динарот.

Во рамките на ограничените интервенции на меѓубанкарските состаноци на девизниот пазар, Народната банка на Југославија ќе го приспособува нивото на интервенционите и ориентационите девизни курсеви заради остварување на утврдената политика на курсот на динарот.

Со доследно остварување на програмата на економската стабилизација и посебно, со спроведување на договорената политика на цените, со одржување на инвестиционата, општата, заедничката и личната потрошувачка во рамките на расположивиот доход, ќе се поддржува запазувањето на вредноста на динарот. Заради заштитата на вредноста на динарот ќе се заострат мерките за коефикасна контрола при изнесувањето на динари од земјата и при внесувањето на динари во земјата.

Ставот 6 на оваа точка е објавен како Анекс кон Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1983 година во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

Народната банка на Југославија редовно ќе ги известува Сојузниот извршен совет и Собранието на СФРЈ за спроведувањето на политиката на курсот на динарот во текот на 1983 година, како и за проблемите значајни за спроведувањето.

Политика на девизните резерви и на надворешната ликвидност

6. Надворешната ликвидност на земјата на конвертибилното подрачје во 1983 година ќе се одржува во рамките на мошне намалената можност првенствено со рационално користење на девизните средства остварени со извоз на стоки и услуги. Девизните резерви во конвертибилни девизи можат да се користат за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања само привремено во случај на временска неусогласеност на текуштиот девизен прилив и одлив.

Просечниот износ на вкупните конвертибилни девизни резерви во 1983 година, кој ги вклучува девизните резерви со кои ракува Народната банка на Југославија и девизните резерви со кои ракуваат банките овластени за работи со странство, ќе се одржува на ниво што одговара најмалку на просечно едномесечно плаќање спрема странство во конвертибилни девизи. Ако во текот на 1983 година странските кредити се реализираат над планираното ниво, посебно кредитите кај Меѓународниот монетарен фонд, средствата ќе се користат за зголемување на нивото на конвертибилните девизни резерви, за зголемување на увозот на репродукционен

материјал заради извоз и одржување на надворешната ликвидност на земјата. Обврските на одделни субјекти во врска со отплатувањата на вака употребените средства ќе бидат јасно утврдени.

Народната банка на Југославија, банките овластени за работи со странство и организациите на здружен труд ќе обезбедат расположивите средства на текуштиот девизен прилив во што поголема мера да се користат за намирување на втасаните плаќања спрема странство во рамките на утврдената Единствена проекција на платниот биланс и Единствена проекција на девизниот биланс на Југославија за 1983 година.

При ракувањето со средствата на конвертибилните девизни резерви, овластените банки се должни да постапуваат мошне рационално, водејќи сметка, заедно со очекуваниот девизен прилив, да можат да обезбедат уредно намирување на втасаните обврски спрема странство.

За обврските спрема странство се одговорни организациите на здружен труд за чија сметка се создадени обврските. Со посебни прописи поблиску ќе се утврди одговорноста за стопанските субјекти и за одговорните лица што придонесуваат за создавање на обврски спрема странство без обезбедени извори за нивното намирување.

Овластените банки можат на организациите на здружен труд и на други стопански субјекти да им издаваат потврди за пријавување на увозот и на плаќањето само ако налогодавецот има обезбеден сопствен девизен прилив за наплаќување на обврските спрема странство или ако девизите неопходни за плаќање на обврските се обезбедени со здружување, што го потврдува банката на здружувачот. Ако во моментот на втасувањето на обврската спрема странство корисниот на здружените девизи нема на располагање доволно девизи, ќе настојува износот на девизите да го обезбеди банката на здружувачот.

Во користењето на текуштите девизни резерви и во располагањето со тие резерви, овластените банки постојано меѓусебно ќе соработуваат, како и во рамките на посебно координационо тело за следење и одржување на надворешната ликвидност на земјата што ќе се основа при Здружението на банките на Југославија.

Додека траат растројствата во работата на единствениот девизен пазар, Народната банка на Југославија ќе интервенира со средства од девизните резерви на Меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар заради временско премостување на разликите помеѓу понудата и побарувачката на единствениот девизен пазар, под условите и во рокот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет. Народната банка на Југославија месечно ќе ги известува Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет за извршените интервенции на девизниот пазар.

Од девизниот прилив во 1983 година се издвојува дел од девизите за пополнување на девизните резерви на Југославија со кои ракува Народната банка на Југославија.

Став 10 на оваа точка е објавен како Анекс кон Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1983 година во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

Политика на кредитните односи со странство

7. Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица можат да се задолжат во странство, односно можат да користат кредити во странство, врз основа на единствените критериуми за задолжување што ги утврдува Интересната заедница на Југославија за економски

односи со странство, во соработка со републиките и покраинските заедници, со согласност од Сојузниот извршен совет. Ако единствените критериуми не се утврдат до 1 јануари 1983 година, Сојузниот извршен совет ќе донесе критериуми до 15 јануари 1983 година. Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица остваруваат права на задолжување и на одобрување кредити до определено ниво, утврдено со кредитниот гаранциски потенцијал на овластените банки, а во рамките на обемот предвиден со прбекцијата на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, имајќи го предвид особено обемот на задолженоста на субјектите, можноста за девизна отплата на постојните и на новите кредити и нивото на задолженоста на земјата.

За да се обезбеди навремено исполнување на кредитните обврски за секое задолжување во странство, мора да се утврди кредитната способност и да се обезбеди неопходна гаранција за враќање на кредитите. Задолжувањето во странство ќе се остварува, пред сè, врз основа на меѓусебна соработка на организациите на здружен труд кои со своите усогласени планови и со здружувањето на труд и средства го обезбедуваат остварувањето на извозот со кој се овозможува враќање на странските кредити.

При изградбата на објекти во чие финансирање учествуваат странски средства, посебно внимание мора да ѝ се посвети на оцената на рентабилитетот на проектите, што значи дека е неопходно меѓу другото, да се провери можноста за пласман и меѓународната конкурентност на производите на новиот проект.

Условите за задолжување во странство, во обемот утврден со Единствената проекција на платниот и на девизниот биланс на Југославија за 1983 година, ќе бидат следните:

1) ќе се овозможи склучување на кредит кај Меѓународната банка за обнова и развој, кај Меѓународната финансиска корпорација, кај Европската инвестициона банка, кај ЕУРОФИМЕ и кај Фондот за реинтеграција;

2) финансиските кредити можат да се користат само за потребите на ликвидноста на земјата;

3) за проектите каде што е тоа можно, во чие финансирање учествуваат Меѓународната банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка, со кофинансирање на меѓународниот пазар на капиталот, ќе се обезбедува дополнителна финансиска соработка за изградбата на приоритетните објекти;

4) банките овластени за работи со странство краткорочно ќе се задолжуваат во странство за случај на динамична неусогласеност на приливот со одливот.

Народната банка на Југославија, во соработка со Здружението на банките на Југославија, ќе развие поблиски критериуми за користењето на краткорочните кредити, при што задолжувањето во странство мора да биде усогласено со потребите на вкупната ликвидност на земјата и со политиката на девизните резерви;

5) во рамките на обемот на задолжувањето во странство, предвиден со платниот и девизниот биланс на Југославија, приоритет на задолжување ќе му се даде на увозот на репродукционен материјал, посебно за потребите на извозно ориентираното стопанство, како и на понатамошното користење на евентуално нови кредити за повеќегодишно финансирање на увозот на репродукционен материјал, под услов корисниците да можат да обезбедат отплата на тие кредити;

6) увозот на опрема на кредит во текот на 1983 година може да се врши првенствено заради довршување на објектите што се во завршната фаза на

изградбата, со кои се зголемува производството за извоз на конвертибилното подрачје или рационално се супституира увозот, со потврда од надлежната банка дека се извршени фиксните и гарантираните обврски и по повторната проверка на оправданоста на увозот, што ќе ја изврши самоуправната интересна заедница за економски односи со странство или надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина. Во рамките на договорената политика на задолжувањето и на вкупниот износ на задолжувањата на земјата во 1983 година, на Социјалистичка Автономна Покраина Косово по исклучок ќе ѝ се овозможи увоз на кредит на специфичната опрема што не се произведува во земјата, а е наменета за завршување на клучните објекти во областа на електростопанството, обоената металургија и земјоделството, како и на преработувачките капацитети што се подигнуваат со здружување на труд и средства, а со кои се придонесува кон производство на стоки за извоз и кон супституција на увозот.

Сојузниот извршен совет со посебен акт ќе го утврди нивото до кое овластените банки можат да склучуваат кредитни работи со странство и ќе гарантира за кредитните работи со странство.

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе ја заострат одговорноста на банките за ажурната евиденција на склучените странски заеми и кредити, како и за извршувањето на обврските што произлегуваат од плановите на отплатата.

Основните и други организации на здружен труд и овластените банки чии се тие членки, согласно со своите обврски и одговорности, се должни до 31 јануари 1983 година да направат програми за обезбедување на отплатата на фиксните и гарантираните обврски на своите членки, создадени до 31 декември 1982 година. Со програмите ќе се утврди начинот и динамиката на обезбедувањето девизи што објективно не можат да ги обезбедат членките на банката, самостојно и со меѓусебно самоуправно поврзување, од делот на девизите со кои располагаат.

Овластените банки ќе склучат меѓусебни спогодби со кои ќе го регулираат отстранувањето на неусогласеноста во одливот и приливот на девизи, условите и начинот на меѓусебните позајмувања заради обезбедување на извршувањето на втасаните обврски и на нивните членки спрема странство.

Со спогодбата на овластените банки, што ќе се склучи до 31 јануари 1983 година, ќе се регулираат изворите и динамиката на обезбедувањето на средствата за отплата на фиксните и гарантираните обврски што основните и други организации на здружен труд и одделни овластени банки не можеле да ги обезбедат, како и критериумите за користењето на тие девизи. Со овие критериуми се утврдува дека на основната односно на друга организација на здружен труд можат да ѝ се одобруваат девизи за плаќање на фиксните и гарантираните обврски само под услов ако тие ги искористиле сите расположиви можности за плаќање на фиксните и гарантираните обврски.

Ако со спогодбата на овластените банки не се обезбеди намирување на фиксните и гарантираните обврски во целост, со договор на републиките и на автономните покраини што ќе се склучи до 31 јануари 1983 година ќе се утврдат условите и критериумите врз основа на кои републиките и автономните покраини ќе ги регулираат изворите на девизи за отплата на овој дел на фиксните и гарантираните обврски, што според критериумите не можеле да бидат обезбедени.

Ако договорот на републиките и на автономните покраини не се склучи до 31 јануари 1983 година,

Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис со кој ќе се регулираат изворите на девизите за намирување на оној дел на фиксните и гарантираните обврски за кој не можеле да се обезбедат девизи, како и критериумите за нивното користење, за што ќе го извести Собранието на СФРЈ во рок од 15 дена од денот на донесувањето на тој пропис.

Кредитирањето на странство ќе се врши само во форма на извоз на стоки и услуги на кредит, во рамките на износот утврден со проекцијата на платниот биланс.

8. Сојузниот извршен совет редовно ќе го следи и тримесечно ќе го известува Собранието на СФРЈ за остварувањето на девизната политика за 1983 година.

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 111
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Никола Кмезиќ, с. р.

867.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со точка 4 од Одлуката за формирање, делокруг и состав на Комисијата за контрола на Службата за државна безбедност, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ

1. За претседател на Комисијата за контрола на Службата за државна безбедност се избира Јовица Лазаревиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. За членови на Комисијата за контрола на Службата за државна безбедност се избираат: Мусли Драгај, Рајко Јечменица, Вукадин Јовановиќ, Милош Николчин, Душан Пекиќ, Гојко Секуловски и д-р Антон Вратуша, делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 152
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Антон Вратуша, с. р.

868.

Врз основа на член 281 став 1 точка 16 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 став 1 од Законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

1. Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ има 17 членови.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 141
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Антон Вратуша, с. р.

869.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1982 ГОДИНА

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1982 година, што го донесе Советот на гувернерите со својата одлука О. бр. 24 од 31 март 1982 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 556
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и
покраините,
Никола Кмезиќ, с. р.

870.

Врз основа на член 231 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 122 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1982 година, врз основа на согласноста на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, донесува

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ВО 1983 ГОДИНА

I

Нашата економска ситуација ја оптоваруваат такви тешкотии кои бараат да се потпираме врз сопствените сили и во целото општество и во здружениот труд да се преземаат мерки и активности што ќе водат кон суштествено поголема организираност и рационалност, далекусежни промени во поведението и зголемена одговорност.

Бидејќи сме соочени со постојните и со очекувани големи тешкотии, целта на економската политика во 1983 година е да се создадат услови за излегување од сегашните тешкотии и за прекинување на неповолните тенденции во стопанските движења.

Покрај се потешките меѓународни услови, многу од нашите тешкотии се настанати поради сериозното потиснување на самоуправното стопанисување, одговорноста и ризикот, потиснатото дејствување на економските, посебно на пазарните закони, на економската принуда, планското усогласување и општествената организираност, повеќегодишното недоволно влијание на светскиот пазар врз домашното стопанство и недоволната ориентација кон извоз, при истовремено нараснување на административните мерки, војутаристичкото одлучување и влијание, како и широкото сфаќање дека може добро да се живее и без соодветни усилби и резултати на трудот. Токму затоа, 1983 година треба да означува пресвртница во правец на практична реafirмација на сите елементи на нашиот самоуправен систем и на другите уставни определби, зашто само така може да се обезбеди начин и јасни ориентации дека врз основа на подобра работа и управување со средствата на општествената репродукција и врз основа на подоследно остварување на начелото на распределбата според трудот и резултатите од трудот продолжува јакнењето на општествената и материјалната положба на работниците во здружениот труд.

Поради објективните околности со кои мора да се смета, не можат да се избегнат многу ограничувања и намалување на вкупната потрошувачка. Меѓутоа, постојат реални можности работните луѓе и здружениот труд, со свои иницијативи и деловност, со поголемо производство, подобро користење на потенцијалите и поголем извоз, да стекнуваат поголем доход, самостојно да располагаат со своите приходи за обезбедување на својата репродукција, да се вработат голем број млади кадри и др. Тоа треба да претставува нов квалитет и да овозможи постепено совладување на тешкотиите во 1983 година.

Сето ова, при редовна отплата на долговите, борба за поголема стабилност и постепено зголемување на конкурентната способност на нашето стопанство — ќе придонесе на зацврстување на неговата меѓународна позиција.

1. Тргувајќи од проблемите и тенденциите во тековите на општествената репродукција и од документите на XII конгрес на Сојузот на Комунистите на Југославија и од основите на долгорочната програма на економска стабилизација, основни задачи на политиката на општествено-економскиот развој во 1983 година се: позначително зголемување на извозот на стоки и услуги, пред се на конвертибилното подрачје и уредно намирање на втасаните обврски спрема странство; запирање на опаѓањето на стопанската активност и создавање услови за постепена преориентација и растеж на индустриското и земјоделското производство; натамошно сведување на потрошувачката во реални рамки и енергично спречување на инфлацијата; запирање на порастот на невработеноста и поголемо вработување на младите стручни кадри; водење на активна социјална политика; јакнење на материјалната основа и на улогата на здружениот труд во целокупната репродукција.

Неопходно е да се преземат сите мерки за да се обезбеди снабденост на пазарот со производите од суштествено значење за стандардот на населението. Треба да се обезбеди тешкотиите што ќе настанат во спроведувањето на политиката на економска стабилизација што порамномерно да се распоредат врз сите работни луѓе и граѓани, водејќи сметка за нивната материјална положба.

Општествено-економскиот развој во 1983 година ќе се остварува во исклучително тешки околности поради втасувањето на отплатите на големите обврски спрема странство и пренесувањето на неповолните тенденции на стопанските движења од претходниот период. Таквата ситуација ги определува рамките и задачите на економската политика во 1983 година и бара посебно ангажирање на работниците во организациите на здружен труд и навремени и ефикасни мерки за остварување на таа политика.

2. Во општествено-економскиот развој во 1983 година мораме значително повеќе да се потпираме врз сопствените сили и врз поголемото искористување на човечкиот фактор, природните услови и изградените капацитети, ориентирајќи се повеќе кон извоз, кон поголема размена на производи и услуги со странство и кон развој на сопствената и подобро применување на странската технологија со која располагаме, на светската наука, техника, технологија и, врз таа основа кон растеж на продуктивноста на трудот и да ги решаваме економските и други проблеми.

Политиката на потпирање врз сопствените сили во 1983 година бара суштествено зголемување на рационалноста и ефикасноста во сите фази на репродукцијата, пред се зголемување на користењето на работното време, на капацитетите и другите потенцијали на стопанисувањето со кои се располага, на домашните научни потенцијали за побрзо освојување на увозни компоненти, резервни делови и слично, како и реални и ефикасни мерки во сите подрачја на стопанскиот развој и економската политика, да се насочат производствените програми во организациите на здружен труд и вкупната производствена ориентација, а врз тие основи и вкупната развојна политика, во најголема можна мера кон зголемување на извозот на производи и услуги, посебно на конвертибилното подрачје, и кон суштествена ориентација на увозот, особено на енергија и оние сировини и репродуктивен материјал што ќе придонесат за што побрзо зголемување на производството и извозот, на чистиот девизен прилив и на производството на храна. Треба да се обезбеди максимално активирање на сите домашни материјални и човечки потенцијали за да се обезбедат услови врз основа на рационалното и ефикасно користење на постојните капацитети и расположивите материјални, кадровски и природни ресурси и подобро поврзу-

вање на здружениот труд, за поофанзивен пробиј на извозот, посебно на конвертибилното подрачје, што е услов за отплата на долговите спрема странство и за набавка на онаа опрема и репродукционен материјал што се неопходни за непречено поголемо производство за извоз на конвертибилното подрачје, за одржување на неопходното ниво на производството, при значително намалување на сите форми на потрошувачката, водејќи сметка за неопходните социјални аспекти на оваа политика.

Во 1983 година треба, во значително поголема мера, да се интензивираат усилбите на општеството, а пред сè на организациите на здружен труд, нарачаните општествено-економски проблеми да се решаваат со здружување на труд и средства во сите видови и на целиот југословенски простор. Со здружување на трудот и средствата врз доходни основи и долгорочно усогласени интереси и цели треба, помеѓу другото, да се обезбеди насочување на акумулацијата за развој на дејностите што ќе го зголемат извозот на стоки и услуги, особено на конвертибилното подрачје, подобро користење на сите природни и со труд создадени блага, при поуредно снабдување на населението и на тој начин да се придонесе кон намалувањето на неповрлните движења во општествено-економскиот развој.

Треба итно да се поведе најширока општествена активност и да се преземат економски и други мерки за подобро користење на техниката и технологијата, за подобро користење на природните услови во земјоделството и туризмот, за подобра организација на работата и работњето и за поефикасно користење на општествените средства и на сите други потенцијали.

Заради побрз развој на производството и заради значително поголемо потпирање врз сопствените сили, неопходно е максимално да се искористи постојниот научен потенцијал и да се обезбедат претпоставките за побрз развој на науката.

II

3. Остварувањето на задачите на општествено-економскиот развој во 1983 година треба да се обезбеди:

1) со преземање на мерки за зголемување на извозот на стоки и услуги, посебно на конвертибилните подрачја, и за зголемување на производството на енергија и на основни земјоделски производи, како и со поцелосно и порационално користење на човечките и материјалните потенцијали во сите дејности и зголемување на производството на сировини и репродукционен материјал, кои обезбедуваат можност за зголемување на извозот и на чистиот девизен прилив;

2) со создавање на услови за што поголем прилив на девизи по сите основи, со максимално штедење на девизите и со итна рационална употреба, со рационално користење на расположивите девизи за увоз и со таков увоз на сировини и репродукционен материјал со кој ќе се овозможи зголемување на производството, посебно на производството за извоз, а со тоа и отплата на долговите, како и снабдување на домашниот пазар со стоки од витално значење за населението;

3) тргнувајќи од потребата за намирување на обврските спрема странство, со намалување на внатрешната побарувачка и со нејзино усогласување со стоковните фондови за домашна финална потрошувачка и, врз таа основа, со остварување на услови за енергично отстранување на приливите и изворите на високата инфлација и со натамошно намалување на потрошувачката и нејзино сведување во рамките на расположивите средства;

4) со јакнење на позицијата на здружениот труд, зголемување на учеството во распределбата на општествениот производ и доход и со утврдува-

ње на постимулативни услови за стопанисување и поусогласени односи на пазарот, со намалување на административното регулирање на условите за стопанисување и јакнење на улогата и на економската одговорност и ризикот на здружениот труд во целината на општествената репродукција, со поголема материјална и општествена мотивација на работниците и со економска принуда за зголемување на производството, продуктивноста на трудот, извозот и штедењето;

5) со решително општествено влијание врз остварувањето на правата, обврските и одговорноста на сите субјекти на одлучувањето и врз поодговорното извршување на работните и други обврски, утврдени со закон и со други прописи и општи акти, како и на обврските преземени со самоуправниите спогодби, општествените договори и договорите;

6) со доследна примена и, по потреба, со измени и дополненија на соодветните системски решенија, односно со нивно усогласување со основните општествено-политички определби и со изградба на соодветни механизми, да се шири можноста организациите на здружен труд самостојно, во рамките на соодветните самоуправни организации и заедници, да одлучуваат за суштествените услови на остварувањето на доходот и, врз тие основи, да ги јакнат самоуправниите општествено-економски односи;

7) со преземање на мерки за јакнење на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

8) со преземање на мерки за доследно остварување на политиката на побрз развој на стопански подвлоно развиеите републики и најбрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

9) со заштита на животниот стандард, пред сè, на семејствата со ниски просечни приходи.

4. Со зголемување на извозот, посебно на конвертибилното подрачје, со подобро користење на работното време и на другите потенцијали, со зголемување на производството на енергија, основни сировини и репродукционен материјал и на основни земјоделски производи и со преземање на мерки за остварување на другите задачи од оваа резолуција, треба да се оствари пораст на општествениот производ за околу 1,6%, на индустриското производство за околу 2%, на земјоделското производство за околу 2,5%, на извозот на стоки и услуги за околу 9%, а на конвертибилното подрачје за околу 20%, на увозот на сировини и репродукционен материјал од конвертибилното подрачје за околу 4%, како и пораст на вработеноста за околу 2%. Со оглед на материјално-билансните услови, потребно е обемот на потрошувачката да се намали за околу 10%, а во тие рамки обемот на инвестициите во основни средства да се намали за околу 20%, а општата и заедничката потрошувачка за околу 10%.

III

5. Во економските односи со странство, основни задачи во 1983 година се: зголемување на извозот на конвертибилното подрачје и уредно намирување на обврските спрема странство, рационален увоз и остварување на поурамнотежена размена со странство, создавање на системски и други услови за трајна ориентација кон извоз и позитивно влијание на економските критериуми на светското стопанство врз развојот на Југославија. Заради зголемување на извозот на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, покрај мерките за организирање и зголемување на производството за извоз, мерките за усогласување на потрошувачката со расположивите средства и за создавање на стоковни фондови за извоз и мерките за смирување на инфлацијата, ќе се применат и следниве мерки:

1) Ќе се создадат услови во практиката да спречи платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини да не

се претворат во нивни платни биланси. Треба да се обезбеди решавачко влијание на организациите на здружен труд врз утврдувањето и спроведувањето на девизната политика и за јакнење на нивната меѓузависност во производството за извоз и намалување на административната дистрибуција на девизите и кинезе на низа репродукциони врски. Притоа е потребно да се обезбеди полна одговорност на организациите на здружен труд, на републиките и на автономните покраини за остварувањето на платниот биланс на земјата во целост, како и нивна заинтересираност за зголемување на извозот, поголемо отворање спрема светскиот пазар, отплата на должовите, снабдување на производството и пазарот. Со средствата за плаќање во странство за потребите на репродукцијата треба да располага здружениот труд во целост. Извозниците и нивните кооперанти ќе склучат самоуправни спогодби во кои ќе се утврди поединечниот удел во остварувањето на девизниот прилив врз основа на вкупниот извоз на стоки и услуги, при што е неопходно да се уважуваат критериумите на светските цени.

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, во соработка со Стопанската комора на Југославија и со општите здруженија, ќе утврди единствени критериуми врз основа на кои секоја организација на здружен труд ќе знае со кој дел од својот остварен девизен приход ќе располага за своите репродукциони потреби и за потребите на оние што учествуваат во извозот, како и тоа какви се увозните можности на оние организации на здружен труд што не извезуваат. На тој начин ќе се обезбеди и увоз на енергетски сировини. Ќе се води политика на создавање поповолни услови за извоз и со соодветен увоз на репродукционен материјал;

2) со ефикасно, диференцирано и навремено намалување на сите видови потрошувачка заради последно остварување на политиката на усогласување на потрошувачката со расположивите средства за домашна финална потрошувачка, ќе се обезбедат соодветни стоковни фондови и услужни капацитети за зголемување на извозот;

3) ќе се обезбеди потребниот обем на средства за кредитирање на извозот на опрема, бродови и за извезување на инвестициони работи во странство до нивото кое ќе овозможи реализација на договорените и склучување на нови извозни работи, пред сè во земјите во развој;

4) на организациите на здружен труд чиј извоз најмалку двојно е поголем од увозот, ќе им се овозможи навремен увоз на репродукциониот материјал потребен за остварување на тој извоз;

5) со поврат на царините, увозните давачки, даночните и другите оптоварувања ќе се поттикнува извозот. Ќе се доградува системот на поттикнување на извозот за да се обезбеди поголема селективност во поттикнувањето на извозот заради зголемување на конкурентноста на нашето стопанство во меѓународната размена;

6) извозот на производи и услуги ќе се поттикнува и со мерките на монетарната и кредитната политика. Подготовките на производството и услугите за извоз, производството и извозот на производи и услуги посебно на конвертибилното подрачје ќе имаат најповолен третман во кредитната политика;

7) со посебни самоуправни спогодби и договори за заеднички настап на организациите на здружен труд врз база на здружување — на производителите и извозниците на одделни пазари, посебно во земјите во развој, во рамките на долгорочните, крупни деловни аранжмани, ќе се обезбеди заеднички пласман на определени стоки, при истовремена набавка на одделни основни сировини и репродукционен материјал непосредно од земјата на производителот (увоз на соодветни количества нафта, минерални и текстилни сировини, кафе и др.);

8) Заради поцелосно користење на позначајните потенцијали за развој на туризмот и зголемување на девизниот прилив од туризмот, ќе се разработат програми во рамките на општите здруженија на туристичкото стопанство во републиките и автономните покраини како и заедничка програма за развој на туризмот, на ниво на Општото здружение на туристичкото стопанство на Југославија, Туристичкиот сојуз на Југославија и Стопанската комора на Југославија, во кои особено ќе се разработат мерките за поцелосно користење на расположивите капацитети, посебно во претсезоната и постсезоната, за зголемување на сезонанската туристичка потрошувачка, за поуредно и поцелосно задоволување на побарувачката во туристичката потрошувачка. Од посебно значење за остварувањето на девизен прилив од туризмот во 1983 година е уредното снабдување на туристичкото стопанство со потребните стоки. Одговорноста за тоа ја поднесуваат организациите на здружен труд од областа на туристичкото стопанство и нивните асоцијации и соодветните органи и организации на општествено-политичките заедници. Покрај средствата што организациите на здружен труд од областа на туристичкото стопанство ги издвојуваат за туристичка пропаганда на ниво на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство — ќе се обезбедат средства за заедничка пропаганда најмалку во износ од 1% од регистрираниот девизен приход од туризмот во 1982 година;

9) со преземањето на соодветни мерки ќе се создадат услови да се зголеми девизниот прилив од сообраќајни услуги и од извезување на инвестициони работи во странство;

10) понатаму ќе се стимулира девизното штедење на населението;

11) при истовремено дејствување на другите мерки, ќе се води континуирана, активна политика на единствен и реален курс на динарот заради поттикнување на извозот и вкупниот девизен прилив и остварување на проекцијата на платниот биланс на Југославија.

Увозот на стоки ќе се движи во рамките на расположивите средства за текушти плаќања што произлегуваат од остварениот извоз и девизен прилив и од користењето на странските кредити, при намиравање на втасаните обврски по странските долгови. Во политиката на увозот предност ќе му се даде на увозот од земјите со кои се остварува поурамнотезена размена и кои повеќе увезуваат наши стоки.

Расположивите можности за увоз на репродукционен материјал првенствено треба да се користат за увоз на оние сировини и репродукционен материјал со кои, во рамките на целината на процесот на репродукција, се обезбедува максимално зголемување на производството за извоз и задоволување на основните потреби на населението и на туристичката потрошувачка.

Увоз на опрема ќе се врши само според сега склучените договори, по кои се платени аванси. Нови договори за увоз на опрема можат, по исклучок, да се склучуваат само за зголемување на производството за извоз, за нужна замена на делови на опремата што не се произведува во земјата, за опрема што се увезува врз основа на кредити на Меѓународната банка за обновување и развој, на Европската инвестициона банка и на другите меѓународни финансиски организации, како и за опрема што се набавува од кредитите одобрени на СР Црна Гора за санација на последиците од катастрофалниот земјотрес, како и на опрема за замена на опремата уништена од елементарни непогоди (поплави, земјотреси и пожари).

Увозот на стоки за широка потрошувачка ќе мора суштествено да се ограничи, освен стоките што се од витално значење за населението, чијшто увоз ќе се врши во согласност со платнобилансните можности.

Девизите за потребите на федерацијата, на републиките и автономните покраини и на другите општествено-политички заедници ќе се намалат за најмалку 18,4% во однос на планираните средства за 1982 година. Дел од девизниот прилив наменет за потребите на федерацијата ќе се насочи за тие намени според утврдените биланси.

Неопходно е да се преземат ефикасни мерки заради штедење и намалување на одливот на девизи по сите основи.

Ќе се преземат потребни мерки со кои ќе се оневозможи девизниот промет и девизното плаќање помеѓу организациите на здружен труд во земјата.

Ќе се поттикнува особено развојот на економските односи со неврзаните земји и со земјите во развој.

Ќе се утврдат изворите на средства и критериумите за интервенции на Народната банка на Југославија на меѓубанкарските состаноци на девизниот пазар во рок од 30 дена од денот на донесувањето на оваа резолуција.

6. Јакнењето на динарот и неговата заштита, како единствено средство за плаќање во земјата, е една од основните задачи на економската политика во 1983 година. За да се намали дејството на факторите што влијаат врз намалувањето на вредноста на динарот и нарушувањето на неговите суштествени функции, неопходно е:

1) со измени и дополненија на прописите од областа на девизниот систем да се спречат негативните појави во располагањето со девизи во земјата, девизните плаќања меѓу организациите на здружен труд во земјата, условувањето на продажбата на стоки за девизи и барањето аванси во девизи, „штицувањето“ на девизите и сл.;

2) да се оневозможи формирање на голем број стварни интервалтарни курсеви на динарот;

3) да се изменат механизмите на системот на пресметување на вкупниот приход и доходот, заради негово реално утврдување, да се елиминираат фиктивните издавања на меници и на други хартии од вредност зад кои не стојат вистински стокотно-парични односи и да се оневозможи нараснувањето на должничко-доверителските односи, создавањето на фиктивен финансиски потенцијал над реалниот доход и формирањето на куповна моќ без соодветно производство;

4) да се изменат системските решенија за да се обезбеди пореално искажување на загубите кои се наоѓаат во некурентни и преценети залихи, во неплатливи побарувања, во нефункционални и нерентабилни инвестиции, во пречекорувања на претсметковната вредност на инвестициите и во временски разграничувања и да се оневозможи покривањето на тие загуби со извори без реално покрите;е;

5) да се преземат мерки за намалување на општествените загуби во вид на курсни разлики што треба да се покриваат од доходот на крајните корисници на девизите и да се стеснува одобрувањето на кредити за покрите на загубите, за исплата на лични доходи (ако не е остварен доход) и за пречекорување на инвестициите;

6) да се оневозможи дефицитарното финансирање и кредитирање на сите видови потрошувачка и, во согласност со тоа, да се преземат соодветни мерки во областа на инвестициите, општата, заедничката и личната потрошувачка. Во 1983 година ќе се изменат инструментите и механизмот на планирање на потрошувачката, така што потрошувачката да се заснова врз остварените средства за одделни видови потрошувачка.

Сојузниот извршен совет, до крајот на првото тримесечје 1983 година, ќе ги согледува проблемите во намиравањето на обврските во финансиските односи на корисниците на општествени средства и врз основа на тоа ќе предложи соодветни решенија.

Ќе се спречи користењето на примарната емисија од страна на банките кои не ги исполнуваат пропишаните услови за кредитната способност и ќе се обезбеди контрола на наменската употреба на средствата;

7) да се забрза донесувањето на самоуправни општи акти со што, врз основа на согласноста на заинтересираните организации на здружен труд, ќе се обезбеди нормализација на долговите со одлагање на отплатата и со измена на условите на кредитирањето, а во определени случаи — и со отпишување на долгот или на дел од долгот врз товар на акумулацијата и амортизацијата на односите организации — за да се утврди реалната вредност на имотот и да се придонесе за економско оздравување на организациите на здружен труд што работат со загуби или на границата на рентабилноста;

8) со измени на одделни системски решенија да се обезбеди навремено и реално утврдување на загубите и да се оневозможи повеќегодишното работење со загуби и нивно повеќегодишно покривање од средствата на заедничките резерви врз товар на организациите на здружен труд што работат успешно.

IV

7. Остварувањето на политиката на општествено-економскиот развој во 1983 година ќе се заснова врз потпирање на сопствените сили и врз поефикасно користење на расположивите потенцијали за да се зголеми производството, првенствено за извоз на конвертибилното подрачје, и со тоа да се обезбеди отплатување на долговите и потребен увоз. Тоа треба да се постигне со подобро користење на капацитетите во индустријата, со поефикасно користење на природните услови, особено во производството на енергија, сировини и репродукциони материјали, со зголемување на просечните приноси и обработените површини во земјоделството, со намалување на издвојувањето од доходот на стопанството за станбена изградба, со зголемено вработување на младите школувани кадри. Тоа треба да се остварува со здружување на труд и средства и со заедничко планирање на подрачјето на целата земја и со општо унапредување на системот на самоуправното поврзување на единствениот југословенски пазар.

8. Во индустриското производство треба посебно да се зголеми производството на енергија, заради задоволување на растечките потреби од енергија и заради супституција на увозната енергија со домашна, подобро да се користат постојните капацитети и побрзо да се завршуваат започнатите енергетски капацитети, термоцентрали, хидроцентрали и капацитети за производство и потрошувачка на јаглен и гас и да се остварат програмите за штедење на енергија. За да се остварат тие цели, потребно е:

1) да се завршат започнатите електроенергетски капацитети со моќност од околу 1.300 мегавати. Потребно е да се ангажираат сите расположиви средства на организациите на здружен труд од областа на електростопанството и од други извори на финансирање и да се обезбеди предност во финансирањето на електроенергетските капацитети а, по потреба, во републиките и во автономните покраини да се пропише задолжително здружување на средства за финансирање на изградбата на електроенергетски објекти;

2) за зголемување на производството на јаглен од 8 милиони тони треба да се преземат соодветни мерки и активности и да се ангажираат средствата на организациите на здружен труд — производители на јаглен и здружените средства на производителите и потрошувачите и средства од други извори заради изградба на нови и реконструкција на постојните рудници за јаглен. Врз основа на општествен договор ќе се обезбедат средства и од надоместот во цената на нафтените деривати што републиките и автономните покраини ќе ги насочат за развој на рудниците за јаглен и ќе се утврдат посебни обврски по основа на вложувањето на тие средства.

Ќе се преземаат мерки да се подобри материјалната положба на рударите, посебно во рудниците со јамска експлоатација;

3) да се зголеми погонската готовност и времето на просечното користење на капацитетите на термоцентралите на јаглен, а термоцентралите на мазут да се користат во границите на расположивите количества на гориво, според Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година;

4) да започне долгорочен процес на измена на структурата на енергетската потрошувачка со зголемување на производството на јаглен, домашна нафта и гас, како и со поголемо користење на новите и обновливите извори на енергија;

5) суштествено да се рационализира користењето на нафта и да се преземат економски мерки за побрзо намалување на потрошувачката на мазут, особено за топлотна енергија. До крајот на првото полугодие 1983 година ќе се утврдат заеднички критериуми, програма и динамика според која сите потрошувачи ќе ги утврдат своите програми за замена на мазутот со јаглен и со други енергенти каде што е тоа технолошки, еколошки и економски оправдано, за да се преработат што поголеми количества на нафта во повредни деривати, со тоа што организациите на здружен труд треба веднаш да пристапат кон преземање на определени мерки и активности насочени кон што е можно поголемо штедење и супституција на мазутот со други енергетски извори.

Врз основа на општествени договори ќе се поттикнува развојот на експлоатационите полиња на нафта и гас, истражувањето и отворањето на нови резерви на нафта и земен гас;

6) да се подобри користењето на суровата нафта во процесот на преработката на нафтата во смисла на зголемување на производството на повредни деривати. Во Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година ќе се утврдат количествата на примарен бензин за потребите на петрохемиската индустрија, а во рамките на самоуправната спогодба за рамномерно и под еднакви услови снабдување со нафтени деривати, ќе се договорат начинот и условите за извршување на оваа обврска.

7) заради решавање на долгорочните енергетски проблеми на земјата, да се забрза донесувањето на договор за развојот на енергетиката до 2000 година, како и реализацијата на задачите од Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година што се однесуваат на развојот на нуклеарната енергија.

Сојузниот извршен совет, со согласност од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, ќе го утврди Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година.

9. Со економската политика во индустриското производство треба да се создадат услови за максимално можно зголемување на производството, пред сè на производството за извоз и производството на сировини и репродукционен материјал, со подобро користење на постојните капацитети, побрзо завршување на започнатите капацитети за производство на основни метали, базни хемиски и фармацевтски сировини, неметали и друг репродукционен материјал и со увоз на најважни сировини и репродукционен материјал. Со економската политика во 1983 година треба посебно да се поддржи остварувањето на производните и развојните програми на меѓусебно поврзаните организации на здружен труд насочени кон зголемување на извозот на стоки и услуги и намалување на увозот на стоки и услуги. За да се остваруваат тие цели, потребно е:

1) да се забрза пуштањето во погон на капацитетите во базниот сектор на хемиската индустрија кои се наоѓаат во завршна фаза и активирањето на но-

воизградените капацитети. Средства за завршување на овие капацитети треба да се обезбедат, пред сè, од акумулацијата на организациите на здружен труд и со здружување на средства на меѓусебно поврзаните и зависни производители и преработувачи на производи на базната хемија, со активна поддршка од деловните банки. Потребно е да се создадат услови за подобрување на снабдувањето на преработувачката индустрија и на другите дејности со основни хемиски сировини и репродукционен материјал;

2) да се преземат соодветни мерки заради зголемување на производството на железна руда и на руди на обосни метали, завршување на капацитетите на примарните фази во црната и обоената металургија заради намалување на тесните грла. Средства за зголемување на производството на руди и метали треба да се обезбедат, пред сè, од средствата на организациите на здружен труд и со здружување на средства на производителите на руди и метали и на преработувачите и потрошувачите на производи на црната и обоената металургија и со активна поддршка од деловните банки;

3) максимално да се користат капацитетите што се базираат врз домашни сировини;

4) за новоизградените сировински капацитети што се наоѓаат во пробна работа, односно во фаза на разработување, да се обезбеди намалување на обврските, за да можат овие капацитети што побрзо економски да се оспособат, што ќе се регулира со посебни прописи;

5) со заеднички активности на организациите на здружен труд и на деловните банки да се обезбедат средства за кредитирање на купувачката и продажбата на домашна опрема, бродови и шински возила во земјата.

10. Земјоделското производство ќе се развива во согласност со определбите од Општествениот договор за остварување на политиката на развојот на агроиндустрискиот комплекс од 1981 до 1985 година и од Програмата за производство на храна во 1983 година, имајќи ги предвид најновите согледувања и оценки за условите и можностите на производството, за да се зголеми по пат на порационално користење на производствените можности, производството за задоволување на потребите на потрошувачката и резервите во земјата, да се зголеми извозот и суштествено да се намали увозот на земјоделски и прехранбени производи. Таквиот развој ќе се поддржи и со усилби на општеството во целост, првенствено со поголемо насочување на вложувањата, посебно на корисниците на храна, со самоуправно поврзување во репродукционите целини и со подобро организирање на производството, преработката и пласманот.

Развојот на земјоделството и на општествено-економските односи на село ќе се поттикнува со побрзо организирање на земјоделците во земјоделски задруги, во организации на кооперанти и други форми на здружување и поврзување, како и со јакнење на материјалната и кадровската основа на нивниот труд.

За остварување на тие задачи потребно е:

1) со заедничко планирање, со зголемување на производството врз основа на здружување на средства и договарање на организациите на здружен труд од производството, преработката, трговијата, туристичкото стопанство и на потрошувачките центри да се обезбедат потребните средства за соодветниот обем на инвестиции, интензивирање на обработливите површини од општествениот сектор на земјоделството и задоволувачка снабденост на земјоделството со репродукционен материјал и опрема, во согласност со утврдената политика на вложувањата предвидена со Општествениот договор за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1981 до 1985 година. Развојот на земјоделското производство ќе се поттикнува и со мерки на монетар-

ната и кредитната политика, како и ќе се склучи самоуправна спогодба на банките за насочување на дел од кредитниот потенцијал заради обезбедување средства за остварување на ова производство и на заедничките развојни програми за производство на храна. Ќе се поттикнува и здружувањето на средства на потрошувачите на храна за заедничките програми за развој на земјоделското производство;

2) да се обезбедат услови за создавање функционирање на материјалните резерви на основните земјоделски и прехранбени производи на сите нивоа, од општината до федерацијата, за да дејствуваат врз урамнотежување на производството и потрошувачката;

3) да се преиспита, во целост, даночната политика и да се донесат нови решенија што ќе го поттикнуваат порационалното користење на земјоделското земјиште;

4) надлежните органи во републиките и во автономните покраини ќе утврдат соодветните решенија во областа на системот на пензиите што ќе бидат во функција на поопштествување на производството и земјиштето и јакнење на економската и социјалната сигурност на земјоделците, со тоа што треба да се стремиме кон издначување на критериумите за системот на пензионирање на земјоделците во земјата како целина;

5) ќе се развработи единствена политика на поттикнување во земјоделството врз основа на Општествениот договор за остварување на политиката на развојот на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1981 до 1985 година. За таа цел ќе се развработат и предложат посебни поттикнувачки мерки за производство на земјоделско-прехранбени производи и на тој начин ќе се стимулира побрзиот и постабилен развој на земјоделското производство;

6) да се утврдат основите на заедничките механизми на аграрната политика во остварувањето на Програмата за производство на храна за 1983 година и во остварувањето на Општествениот договор за остварување на политиката на развојот на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1981 до 1985 година. Заради тоа, треба да се почне изработката на регионални стратегии што ќе ги искористат компаративните предности на републиките и на автономните покраини, во рамките на договорената аграрна политика на земјата;

7) во програмите за производство на храна за 1983 година, републиките и автономните покраини треба, во согласност со Општествениот договор за остварување на политиката на развојот на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1981 до 1985 година, да ги рационализираат своите обврски и задачи за 1983 година;

8) да се зголеми производството на минерални ђубрива и средства за заштита на растенијата, заради поцелосно обезбедување на земјоделското производство со тој репродуктивен материјал. Со мерки на економската политика ќе се поттикнува освојувањето на производството на средства за заштита на растенијата;

9) да се поттикнува договарањето на производството и да им се обезбеди сигурност на производителите во снабдувањето со потребниот репродуктивен материјал (семе, минерални ђубрива, средства за заштита на растенијата, дизел-гориво и др.) и навремено да се утврдат производителско-продажните цени за да се создадат поволни услови за поголемо производство;

10) со мерки на економската политика да се дејствува врз унапредување на прометот на земјоделски и прехранбени производи во таа смисла што со тој промет претежно да се занимаваат основните организации на здружен труд што го договараат производството;

11) да се поттикнува производството на производи што се извезуваат на конвертибилното подрачје;

12) да се развива нова технологија и да се поттикнува развојот на растителното производство заради намалување на увозот на скапа протеинска добиточна храна. Заради тоа, со мерки на економската политика треба да се овозможи побрзо искористување на растителна добиточна храна и други начини на подготвување на добиточна храна врз база на силрање за да се намалат трошоците и да се постигнат заштеди во енергијата;

13) да се утврдат заеднички основи на земјишната политика во смисла на Општествениот договор за остварување на политиката на развојот на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1981 до 1985 година, заради проширување на обработливите површини во општествениот сектор и во општествено организираното производство — преку откуп на земјиште од неземјоделски и старечки домаќинства, освојување на нови површини, мелiorација, утврдување на земјишниот максимум на неземјоделските домаќинства, решавање на прашањето на наследување за да му припаѓа земјата на оној што ја обработува и заради спречување на натамошно уситување на земјоделските стопанства, со здружување на земјиштето и со организирање на заедничко производство и обработка на необработеното земјиште;

14) општествено-политичките заедници, во соработка со задружните сојузи, ќе преземат активности за обезбедување средства за поуспешна работа на стручните служби во областа на земјоделството и на нивна значително поголема соработка со индивидуалните земјоделски производители, а во организациите на здружен труд и во општествено-политичките заедници каде што не постои земјоделска и ветеринарска служба — треба да се организираат.

11. Поради опаѓањето на инвестициите, во 1983 година понатаму ќе се намалува обемот на производството во градежништвото. Расположивите капацитети на градежништвото треба, првенствено, да се насочат кон завршување на објектите во дејноста за кои е предвиден побрз развој, посебно во енергетиката и во изградбата на магистрални сообраќајници што се финансираат и со странски кредити, како и кон завршување на други објекти за производство на производи наменети за извоз, производство на сировини и репродуктивен материјал, за кои заинтересираните организации на здружен труд ќе ги утврдат приоритетите и ќе обезбедат средства. Со побрза и поевтина изградба на станови градежништвото треба, покрај вработувањето на своите капацитети, да придонесе за поголемо влијание на станбената изградба врз порастот на индустриското производство. Потребно е да се забрза индустријализацијата и рационализацијата на станбената изградба, користејќи ги реперијата со кои се обезбедува максимално штедење на енергијата.

Заради поцелосно користење на градежните капацитети и зголемување на чето дејствиот прилив, ќе се поттикнува поширокото поврзување на организациите на здружен труд од областа на градежништвото со соодветните организации во земјата за настапување на странскиот пазар.

Заради остварување на економската политика во областа на градежништвото ќе се преземат следните мерки:

1) Ќе се поттикнува изведувачето на инвестициони работи во странство, посебно на оние работи што се засноваат врз домашни проекти, технологија, опрема и др.;

2) Ќе се создадат можности за додатна стимулација на девизниот прилив од изведувачето на комплетни работи во странство, инженеринг и консултантски услуги на тие работи.

12. Со подобрување на организацијата на работата во сообраќајот да се зголеми ефикасноста на превозот и заштедата на гориво и да се создадат услови за зголемување на учеството на домаш-

ните превозници во превозот на стоки, во извозот, увозот, транзитот, вклучувајќи и поштенско-телеграфско-телефонските услуги.

Приоритет во развојот на сообраќајот ќе и се даде на модернизацијата на железницата, а особено на магистралните правци, во согласност со Самоуправната спогодба за основите на заедничкиот план на Заедницата на југословенските железници во периодот од 1981 до 1985 година, заради нејзино побрзо оспособување за поголемо учество во превозот на стоки и патници. Треба да се подобрат условите за стопанисување на железницата, покрај другото и со обезбедување на трајни обртни средства, со мерки на монетарната и кредитната политика и со други мерки и да се создадат услови за производство на возни и влечни средства и опрема за модернизација во домашната индустрија, како и за поефикасно користење на склучените странски кредити за модернизација на железницата. Ќе се заостри одговорноста за подобро користење на капацитетите, поголема сигурност и подобар квалитет на услугите на железницата. Ќе се преземат мерки за обезбедување на динарскиот дел на учеството во финансирањето на приоритетните вложувања во железничкиот сообраќај и во изградбата на автопатишта, за кои се одобрени кредити од меѓународните финансиски организации.

Ќе се преземат мерки за решавање на проблемите во текуштата репродукција на поморскиот, речниот и авиосообраќајот заради нормализација на условите за пивното работење, со обврска за подигање на квалитетот на пивните услуги и за доследно извршување на обврските спрема корисниците.

Во развојот на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај приоритет ќе и се даде на побрзата модернизација и развој на поштенско-телеграфско-телефонскиот капацитет, особено на магистралните и меѓународните телекомуникациони линии, заради посогласен развој на системот со кој поцелосно ќе се задоволува ненамирената побарувачка.

Дел од средствата на кредитниот потенцијал на банките, на примарната емисија и на странските кредити ќе се насочи за поголемо производство на опрема во домашната индустрија за потребите на железницата и за изградба на поморски и речни бродови во домашните бродоградилшта. Дел од средствата за тие потреби ќе се обезбеди со здружување на средства на заинтересираните организации на здружен труд врз самоуправна основа.

Со економската политика и со други мерки ќе се дестимулира превозот во друмскиот сообраќај што се врши со средства за сопствени потреби, водејќи сметка за специфичностите на одделни дејности.

Ќе се создаат услови за извршување на обврските што за организациите за меѓународен сообраќај произлегуваат од меѓународните договори.

До крајот на јуни 1983 година ќе се донесе општествен договор за развој на интегралниот сообраќај, со кој ќе се утврдат мерките за поттикнување на развојот на интегралниот систем на транспортот, а со тоа и за поголем обем на работата и порационално работење, посебно во транзитниот сообраќај.

13. Во областа на туризмот, со здружување на средства и со мерки на републиките и на автономните покраини, ќе се создадат услови за подобрување на материјалната положба на организациите на здружен труд, во областа на туризмот, а посебно на хотелиерството, за поуредно снабдување, унапредување на туристичката понуда во земјата и во странство, заради остварување поголем девизен прилив и намалување на одливот на девизи.

Врз основа на доходовниот интерес и заедничкото стекнување на девизи ќе се поттикнува

здружувањето на средства заради изградба на нови туристички капацитети и поцелосно намиравање на туристичката потрошувачка.

14. Заради отстранување на структурните неусогласености, подобро користење на расположивите производни капацитети, зголемување на понудата и асортиманот на стоки и услуги, супституција на увозот, подобро користење на секундарните сировини и, посебно, заради зголемување на вработеноста, неопходно е максимално да се искористат можностите за развој на малото стопанство во општествениот и индивидуалниот сектор. Заради тоа:

1) Ќе се преземаат мерки и ќе се создаваат услови за поголема економска заинтересираност на поголемите производствени и трговски организации на здружен труд да основаат и развиваат специјализирани организации на малото стопанство во општествениот и индивидуалниот сектор;

2) републиките, автономните покраини и општините, со даночната и кредитната политика и со други мерки, ќе го овозможат и стимулираат побрзото основање на самостојни дуќани, договорни организации на здружен труд и занаетчиски и други задруги, со тоа што приоритет треба да му се даде на зголемувањето на производство за извоз и супституција на увозот, на производството и кооперацијата и на зголемувањето на услугите во дефицитарните услужни дејности;

3) со даночната политика и со други мерки да се стимулира побрзото вработување на работниците во самостојните дуќани;

4) Ќе се поттикнува поголемо ангажирање на лични средства на работните луѓе, посебно на работниците привремено вработени во странство, за основање на договорни организации на здружен труд, за производствена кооперација и за дефицитарните услужни дејности.

15. Заради рационализација на градењето, користењето и одржувањето на становите, намалување на отоварувањето на доходот на стопанство со трошоците за станбена изградба и заради поттикнување на работните луѓе и граѓаните, со сопствен труд и средства, при солидарна помош на другите работници и при поддршка од општествената заедница, да водат сметка за решавањето на своите станбени проблеми. Ќе се вршат измени во станбената политика. Заради тоа ќе се преземат следните мерки:

1) со даночната и земјишната политика, со навремено подготвување на земјиштето за градење, со поедноставување на административните процедури и со други мерки, општините и градовите ќе ги поттикнуваат граѓаните кон поголемо вложување на сопствени средства во станбената изградба и кон побрз развој на станбеното задругарство;

2) Ќе се спроведуваат програми за зголемување на станарините до нивото кое обезбедува средства, пред се, за одржување и репродукција на станбениот фонд врз самоуправна основа, при субвенционирање на станарините на семејствата со ниски примања, водејќи сметка за влијанието на зголемувањето на станарините врз животниот стандард;

3) Ќе се поттикнува сопственото учество на корисникот на станарското право при добивањето на општествен стан, водејќи сметка за неговата економска и социјална положба;

4) Ќе се овозможи и со кредитната политика ќе се поддржи изградбата на станови за пазарот;

5) и понатаму ќе се издвојуваат средства на солидарноста од доходот за солидарна станбена изградба, во согласност со важечките прописи на републиките и автономните покраини и со договорите, а за височината на издвојувањето на средства од чистиот доход ќе одлучуваат самостојно органи-

зациите и заедниците, во согласност со програмите на станбената изградба. Заради поттикнување на станбената изградба, средствата на солидарноста комбинирани ќе се користат со средствата на граѓаните и со другите средства;

6) на организациите на здружен труд ќе им се овозможи изградбата на станови за свои потреби да ја договараат непосредно со производителите на станови;

7) со урбанизација на селото и со изградба на определени стопански капацитети на подрачјата што располагаат со потребни сировини, работна сила и неискористен станбен фонд ќе се влијае врз забавување на доселувањето во големите градови;

8) ќе се прифатат оние урбанистички и архитектонски решенија (програми и проекти) што ќе обезбедуваат услови за применување на рационални стандарди за уредување на населбите и за опремување на становите, при максимално штедење на енергија, материјал и простор;

9) заради заштита на земјоделското земјиште, со просторните планови и со урбанизација на населбите ќе се оневозможи стихийната изградба на индивидуални куќи, куќи за одмор и други содржини;

10) со придонес за користење на градското земјиште, со посфискасно зафаќање на градската рента и со други мерки порамномерно ќе се распоредат трошоците за изградба и користење на комуналната инфраструктура врз сите корисници на комуналните услуги;

11) со политиката на станавините ќе се стимулира порационалното користење на станбениот фонд.

16. Во 1983 година ќе се извршат промени во политиката на вработувањето за да се обезбеди поголемо вработување на младите стручни кадри, а со тоа и јакнење на производствената творечка основа како суштествен предуслов за остварување на програмата на економската стабилизација и решавање на социјалните и политичките проблеми што ги создава порастот на бројот на лицата што бараат вработување. Тежината на овој проблем бара да се пристапи кон негово поенергично решавање.

Заради остварување на таа цел, ќе се преземат мерки во 1983 година да се вработат најмалку 300 илјади нови работници, од што 250 илјади млади стручни кадри, и тоа: со пораст на вработеноста во општествениот сектор околу 120 илјади, со замена на оние што заминуваат во пензија — околу 150 илјади и со посостран развој на дејностите што се вршат со средства на трудот во сопственост на граѓаните — околу 30 илјади.

Ќе се обезбеди побоз прием и поповолен однос во вработувањето на младите стручни кадри според вкупниот број на нововработените и ќе се создадат услови за ново вработување на младите сооднос со потребите на здружениот труд, а прет сè за производствени работи. За да се остварат тие цели е потребно:

1) сите организации на здружен труд да ги преиспитаат своите услови и можности и да ги утврдат начините за зголемување на продуктивноста на трудот, за воведување на поеластичен систем на работното време на работниците, заради продолжување на работното време и за поголем степен на користење на општествените средства и, врз таа основа, да утврдат програми за зголемено вработување;

2) со поголемо вреднување на производствениот и на творечкиот труд и на трудот под тешки услови треба да се поттикнува вработувањето на тие работи;

3) во републиките и во автономните покраини да се обезбедат сите потребни предуслови за решително спречување на неработата и недисциплината исклучување на невработените од организациите на здружен труд, укинување на работата на пензионерите и оневозможување работа на лицата кои стек-

нале право на пензија (особено во суфицитарните занимања), за да се сводат на неопходна мера сите други видови дополнителна работа, за зголемување и за подоследно извршување на обврските во поглед на приемот на приправници, како и за заострување на санкциите за бесправна работа;

4) со соодветни стимулативни мерки да се поттикнува поголемото ангажирање на средства на граѓаните, вклучувајќи ги и штедаите влогови на граѓаните на привремена работа во странство, заради проширување на целокупната материјална основа на здружениот труд, како и заради основање на договорни организации на здружен труд и на други видови труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните;

5) општествено-политичките заедници, посебно општините, да направат програми за развој на малото стопанство во обата сектори на сопственост и да обезбедат да се упростат условите и да се забрза постапката за основање на организациите на малото стопанство од индивидуалниот сектор;

6) во републиките и во автономните покраини да се преземат мерки за усогласување на образовниот систем со потребите на здружениот труд, вклучувајќи го и укинувањето на образовните капацитети во кои се школуваат кадри што не му се потребни на здружениот труд, за преквалификација и доквалификација на кадрите од суфицитарните занимања, како и мерки за зголемување на територијалната подвижност на работниците;

7) да се согледаат можностите за скратување на работното време на определени категории работници што вршат работи и задачи под отежнати услови за работа и под услови штетни по здравјето, под услов да не се намалуваат просечните работни задачи што се остварени пред скратувањето на работното време, за да се зголеми бројот на вработените врз основа на подоброто користење на капацитетите и воведувањето на повеќесменска работа, а со тоа да се зголеми производството и доходот;

8) врз самоуправна основа да се утврдат обврските на организациите на здружен труд за подобро користење на капацитетите, а со тоа и за зголемување на бројот на вработените, а ако тие тоа не го можат, задолжително да здружат средства за поголемо вработување на работниците во организациите на здружен труд што имаат услови за тоа;

9) општествено-политичките заедници со мерки на економската политика да го стимулираат воведувањето на повеќесменска работа, заради решавање на проблемот на вработувањето и на други проблеми, како и заради зголемување на производството;

10) со монетарната, кредитната и даночната политика и со мерки на општинските органи да се поттикнува ангажирањето на динарските средства и на девизите на населението за основање на договорни организации на здружен труд и зголемено вработување во малото стопанство;

11) со измени и дополнежија на прописите од областа на работното законодавство да се создадат услови за работа со скратено работно време за да може, во определени случаи, на задачите и работите да се вработат двајца работници, како и услови за организирано привремено вработување на лицата што бараат вработување, при сразмерно пресметување на таквото вработување во пензискиот стаж;

12) да се преиспитаат и евентуално заострат критериумите за евидентирање на лицата што бараат вработување и да се предвиди обврска на тие лица под определени услови да прифатат соодветни работи;

13) да се обезбеди јавност и демократичност на постапката на примање на работа и, врз основа на определени критериуми, доследно да се почитува редоследот на вработување на приоритетните лица;

14) со интензивирање на здружувањето на трудот и средствата помеѓу развиените и недоволно развиените региони да се создаваат услови за побрзо продуктивно вработување во недоволно развиените републики, а посебно во Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

15) да се создаваат услови за порамномерно и порационално вработување на работноспособното население и за поголема територијална подвижност на работниците во земјата.

17. Ке се намали обемот на инвестициите во основните средства и Ке се усогласи со реалните извори на средства и со можностите на понудата за инвестиции, со тоа што инвестициите да се насочуваат во развојот на приоритетните дејности. Обемот на инвестициите во основните средства Ке се намали околу 20%, а во општествениот сектор околу 25%. Врз основа на тоа, Ке се намали учеството на инвестициите во општествениот производ на вкупното стопанство, зависно од реално расположливите средства за инвестиции.

Најголемиот дел од реалните расположливи средства треба да се насочи кон побрзо завршување на објектите за производство на стоки и услуги што треба да придонесат за предвидениот растеж на општествениот производ, а особено што можат да дадат побрзи ефекти во зголемувањето на производството на стоки и услуги за извоз, посебно на конвертибилното подрачје, во рационалната супституција на увозот со зголемување на производството на енергија, дефицитарни сировини и репродукционен материјал и основни земјоделски производи и во зголемувањето на продуктивно вработување, како и во остварувањето на развојните програми што се реализираат преку здружување на трудот и средствата во стопански недоволно развиените републики и автономни покраини. Заради обезбедување на континуитет во производството на стоки и услуги за кои е утврдена потребата од побрз развој, треба селективно да се пристапи кон новите инвестициони вложувања. Вложувањата во непроектни и нестопански намени треба суштествено да се намалат, со тоа што обемот на вложувањата во станбената изградба треба да биде во согласност со реалните можности за формирање на средства за тие намени, во согласност со договорената станбена политика.

За остварувањето на таа политика Ке се преземат следните мерки и активности:

1) со економски и други мерки Ке се изврши селективно стеснување на започнатата инвестиционата програма во согласност со задачите на инвестиционата политика, со откажување од изградбата на започнатите и на новите објекти кои не се непосредно во функција на политиката утврдена во оваа резолуција и за кои не можат да се обезбедат реални извори на финансирање во целост и други услови за нивното рационално користење, вклучувајќи ја и нормализацијата на определени домашни долгови настанати по таа основа;

2) со заедничко планирање, со економската политика, со соодветна активност на стопанските комори и на деловните банки Ке се стимулира здружувањето на средства и самоуправното насочување на расположливата општествена акумулација и на кредитниот потенцијал кон вложувањата од оваа резолуција а, по потреба, во неопходна мера Ке се врши и задолжително здружување на средствата за развој на електроенергијата и на производството на јаглен;

3) Ке се ограничат вложувањата за непроектни и нестопански намени, како и изворите на средства за тие намени;

4) Ке се запре натамошната изградба на сите оние објекти што не се во непосредна функција на зголемувањето на извозот, што не се опфатени со стеснените приоритети и што имаат високи непокриени пречекорувања;

5) Ке се ограничи трансформацијата на краткорочните средства во инвестициони пласмани и користењето на обртните средства за финансирање на инвестициите за основни средства и со тоа Ке се стеснат инфлаторните и дефицитарните извори за финансирање на инвестициите;

6) со измени и дополненија на Законот за вложувања средства на странски лица во домашни организации на здружен труд и на Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничката соработка и за прибавувањето и отстапувањето материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица, Ке се поттикнува приливот на странски капитал и на модерна технологија и нивното порационално користење и насочување за потребите на побрзиот и повалитетниот стопански развој;

7) со измени и дополненија на прописите за инвестиционата изградба и за начинот на обезбедувањето средства за инвестиции во републиките и во автономните покраини Ке се обезбеди изградбата на објекти и реални извори на средства за нивното финансирање, во согласност со договорената развојна и инвестициона политика;

8) со применувањето на општествените договори за евидентирање на намеруваните инвестиции и за критериумите и начинот на давање мислења за општествено-економската оправданост на намеруваните инвестиции Ке се влијае врз процесот на донесување на инвестициони одлуки и врз рационалниот избор на инвестиционите вложувања, во согласност со развојната политика;

9) Ке се поттикнува штедењето на граѓаните и порационалното насочување на средствата од штедење, првенствено во развојот на малото стопанство и за станбена изградба;

10) Ке се согледаат искуствата, можностите и постапките за договарање на инвестиционите работи по фиксни цени;

11) Ке се заостри одговорноста на работниците во организациите на здружен труд за економската и општествената оправданост на инвестициите и на нивните ефекти. Тоа посебно се однесува на предлагачите на инвестиционите програми, како и на поединците и службите што влијаат и даваат информации за оправданоста на новата инвестиција;

12) со измени и дополненија на Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции Ке се поттикнува самофинансирањето врз принципите на здружувањето на трудот и средствата, Ке се утврдат условите за кредитирање на инвестициите и Ке се оневозможат инвестициите ако не се усогласени со задачите на инвестиционата политика;

13. Со монетарната и кредитната политика Ке се поддржува остварувањето на основните цели и задачи на политиката на општествено-економскиот развој утврдени со оваа резолуција и јакнењето на динарот како единствено платежно средство во земјата. Заради тоа, со мерките на монетарната и кредитната политика Ке се обезбеди паричната маса да расте во согласност со обемот на паричните трансакции, со тоа што тој пораст да биде во согласност со остварувањето на програмата на економската стабилизација, односно на Антиинфлационата програма. Порастот на пласманите на банките Ке биде во функцијата на така предвиденото движење на паричната маса.

Со измени и дополненија на системските решенија во областа на монетарниот, кредитниот и банкарскиот систем и со монетарната и кредитната политика Ке се обезбеди поголема ефикасност во поглед на одржувањето на ликвидноста на организациите на здружен труд во стопанството и на банките.

Примарната емисија Ке се користи за монетизација на препосилите краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд од областа на стопанството, за давање кредити на банките врз основа на хартиите од вредност и за

остварување на селективните цели и задачи на монетарната и кредитната политика и ќе се насочува за основните селективни намени утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, што поблиско ќе го утврди Собранието на СФРЈ со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година.

Деловните банки со своите планови треба да утврдат кој дел од кредитниот потенцијал ќе се насочи за поттикнување на заедничките вложувања и на заедничкото поднесување на ризиците со организациите на здружен труд, како и минималната акумулативност во однос на вложените средства.

За да се остварат овие цели и задачи, ќе се преземат следните мерки:

1) Ќе се извршат измени и дополнења на прописите од областа на монетарниот, кредитниот и банкарскиот систем и ќе се преземат мерки за јакнење на финансиската дисциплина, за санирање на финансиските проблеми и за зголемување на ефикасноста на финансискиот систем;

2) Народната банка на Југославија, со мерки и инструменти на монетарната и кредитната политика, ќе обезбеди динамично усогласување на предвидениот пораст на паричната маса и на пласманите на банките со сезонските потреби на стопанството;

3) во пласманите на банките ќе се зголеми учеството на организациите на здружен труд од областа на стопанството, а во тоа — пласманите за приоритетните намени утврдени со оваа резолуција;

4) ќе се обезбедат услови инвестиционите кредити да растат побавно од растежот на вкупните пласмани на банките;

5) ќе се обезбедат најповолни услови за кредитирање на подготовката на производството за извоз на стоки и услуги и на извозот, како и на производството, откупот и залихите на основните земјоделски и прехранбени производи и формирањето на резерви на тие производи во однос на другите селективни намени, во согласност со утврдените монетарни рамки, во согласност со усвоената монетарно-кредитна политика;

6) користењето на краткорочните средства на банките за долгорочни пласмани ќе се намалува постепено, така што до крајот на 1983 година да изнесува најмногу 20%;

7) од кредитниот потенцијал на банките ќе се насочат преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка најмалку 21 милијарда динари за кредитирање на извозот на опрема, бродови и изведуваче на инвестициони работи во странство на кредит, за што ќе се донесе посебен закон;

8) со сојузен закон ќе се регулираат начинот и условите за обезбедување на сопствени обртни средства на организациите на здружен труд како услов за користење на инвестиционите кредити;

9) за покривање на загубите можат да се даваат банкарски кредити само краткорочно до обезбедувањето средства според санационата програма.

10) со мерки на монетарната и кредитната политика ќе се зајакне одговорноста на банките и на организациите на здружен труд за уредното извршување на преземените обврски за плаќање во земјата и во странство. Ќе се спречува создавањето на обврски без покривање и ќе се влијае врз јакнењето на финансиската дисциплина, врз строго пазенското користење на емисионите извори и рационалното користење на паричните средства;

11) нема да им се дозволи користењето на кредити, како и користењето на примарната емисија по тие кредити, на организациите на здружен труд кои држат производи на залихи, а на пазарот постои недостиг на производите чии залихи се кредитираат;

12) со политиката на каматните стапки и со други мерки ќе се стреми кон постепено намалу-

вање на разликата меѓу стапката на инфлацијата и височината на каматните стапки, со тоа што ќе се обезбедат диференцирани камати во согласност со политиката на остварување на приоритетите утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, и со оваа резолуција;

13) ќе се обезбеди поголемо и поефикасно применување на монетарните и кредитните инструменти заради регулирање на количеството на пари во оптек и спречување на нивната неконтролирана емисија, обезбедување ликвидност на банките и јакнење на финансиската дисциплина;

14) заради јакнење на сопствените обртни средства ќе се согледа потребата за посебно искажување на основните и обртните средства и ќе се ограничи користењето на обртните средства за инвестиции во основни средства.

19. Ќе се преземат мерки за остварување на уставниот концепт за единството на југословенскиот пазар, заради отстранување на причините и појавите на нарушување на тоа единство, за подобра организираност на тој пазар, подобра усогласеност на стоковните и паричните текови и на понудата и побарувачката, за поголема интегрираност врз самоуправни основи на учесниците на тој пазар и за подобра снабденост на тој пазар со производите значајни за производството и стандардот на население. За да се оствари таа политика, ќе се преземат следните мерки:

1) федерацијата, републиките, автономните покраини и општините ќе ги преиспитаат прописите од својата надлежност со кои се регулираат односите на единствениот југословенски пазар и ќе ги изменат одредбите на тие прописи чие применување доведува до нарушување на единството на југословенскиот пазар, до ограничување на движењето на стоките, трудот, акумулацијата и девизите и до завојување во регионални рамки;

2) Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките, стопанските комори на автономните покраини и општите здруженија на стопанството, во соработка со организациите на здружен труд и со заедниците на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка, до крајот на март 1983 година ќе ги согледаат причините за прекинување на репродукционите текови и, при најширока расправа на јавноста, во здружениот труд и во делегатските собранија, ќе преземат и предложат мерки и услови тие текови да се нормализираат и да се поттикне поширокото здружување на трудот и средствата во стопанството. Ќе продолжи и ќе се забрза процесот на самоуправно спогодување за развојот на енергетиката, металургијата, производството и преработката на метали и неметали, хемиската индустрија, агрокомплексот, сообраќајот и врските, банкарството и осигурувањето и др. во целата земја;

3) ќе се поттикнува поврзувањето меѓу производителите и потрошувачките центри заради подобра снабденост на пазарот, со договарање на производството пред почетокот на репродукциониот циклус, со вложување во складниот простор и со порационално користење на транспортот;

4) ќе се утврдат механизми и ќе се донесат мерки за порамномерно снабдување на потрошувачите во целата земја со производи што ги нема доволно, како што се сите форми на енергија од заеднички интерес и другите производи од витално значење за снабденоста на пазарот и ќе се донесат самоуправни општи акти за организирање и порамномерно снабдување со тие производи на единствен начин во земјата;

5) во согласност со Општествениот договор за мерките за обезбедување на девизи за плаќање на приоритетниот извоз на определени производи, односно сировини за цивилно производство во 1983 година на единствениот југословенски пазар, самоуправни интересни заедници на републиките и на автономните покраини за економски односи со странство

во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство ќе обезбедат девизи за увоз на сировини, репродукциони материјал и готови производи заради подобра снабденост на пазарот со производи од посебно значење за стандардот на населението, како што се лекови, средства за хигиена и одделни основни прехранбени производи што не се произведуваат во земјата или не се произведуваат во доволни количества;

6) навремено ќе се донесат материјални биланси на поважните сировини, репродукциони материјали, лекови, санитарски материјали и индустриски стоки за широка потрошувачка во 1983 година;

7) до 15 септември 1983. година ќе се донесат усогласени биланси на основните земјоделски и прехранбени производи за 1983/84 година на ниво на федерацијата, републиките и автономните покраини;

8) ќе се склучи договор за обезбедување на стабилни извори за финансирање на стоконите резерви и за изградба на складиштен простор;

9) ќе се зајакне активност и одговорност на инспекциските служби, на правосудните и други надлежни органи врз спречувањето и отстранувањето на појавите на нарушување на единството на југословенскиот пазар, промет на девизи и потиснување на динарот од прометот, затворање на пазарот и ограничување на движењето на стоките, услугите, акумулацијата и девизите.

20. Со усогласување на стоковно-паричните односи, со оневозможување на потрошувачката без реално покрите и со отстранување на причините за отстранување на разликите меѓу цените на единствениот југословенски пазар, ќе се создаваат услови за позначително забавување на растежот на цените на производите и услугите и на животните трошоци во 1983 година.

Определувањето на највисокото ниво на цените на производите и услугите ќе се менува зависно од тоа како ќе се стекнуваат услови за урамнотежување на односите меѓу понудата и побарувачката на производи и услуги, односно кај оние кај кои доследно се применува критериумот на светските цени и каде што формирањето на цените е регулирано со самоуправни спогодби и општествени договори врз долгорочна основа, при учество на крајните потрошувачи, а каде се воспостави понудата и побарувачката и каде нема опасност за висок растеж на цените и за други нарушувања во процесот на репродукцијата или за пораст на животните трошоци; кај кои ќе се утврди дека стриктната контрола на трошоците и на доходот обезбедува стабилност на цените; за кои, врз основа на долгорочни договори за деловната соработка или договори за изградба, однапред се утврдува испораката по фиксна цена.

Поблиската разработка на утврдената политика на цените и начинот на остварување на таа политика ќе се утврдат со општествениот договор за остварување на политиката на цените во 1983 година, што ќе се склучи до крајот на јануари 1983 година, а со кој, покрај другото, ќе се разработат критериумите, условите и мерките за постепено напуштање на утврдувањето на највисокото ниво на цените на сите производи и услуги и за создавање на услови за јакнење на улогата и одговорноста на здружениот труд во спроведувањето на политиката на цените.

Ќе се води изразито селективна политика на цените заради постепено отстранување на постојните диспаритети на домашните цени во однос на светските цени, заради усогласување на односите во примарната распределба и за намалување на неоправданите разлики во нивото на цените на исти или слични производи. Во согласност со тоа, ќе се оневозможи порастот на цените на сите производи и услуги и зголемувањето на цените заради покрите на загубите во работењето, зголемувањето на лич-

ните доходи без остварени резултати на трудот, на инвестициите и слично. Во првото тримесечје на 1983 година ќе се подготват соодветни аналитички основи за диспаритетите на цените со заклучоци и предлози за исправување на диспаритетите. Излезот од отежнатите услови на стопанисувањето мора да се наоѓа во користењето на внатрешните резерви, во зголемувањето на продуктивноста на трудот и намалувањето на производствените трошоци, а не во зголемувањето на цените.

Со спроведување на политиката на цените ќе се обезбеди станарините да растат побргу од општиот растеж на цените. За таа цел, станарините постепено ќе се зголемуваат до нивото што обезбедува средства за управување, одржување и репродукција на станбениот фонд, со субвенционирање на трошоците на домувањето на семејствата со ниски примања.

Со единствено спроведување на политиката на цените ќе се обезбеди зачувување на позитивните ефекти на девалвацијата.

Ќе се отстранат недостатоците на сегашниот систем на цените и на неговата примена. Помеѓу другото, ќе ѝ се даде соодветно значење и на примарната распределба на светската цена при формирањето на цените и воспоставувањето на односите на домашните цени, како и на спроведувањето на општествената контрола на цените.

Во спроведувањето на политиката на цените ќе се користат и критериумите на ефикасност на стопанисувањето и на наменската распределба на доходот, поаѓајќи од просечните услови на единствениот југословенски пазар, уважувајќи ги притоа односите на понудата и побарувачката и утврдената економска политика.

Ќе се утврдат задолжителните форми на соработка помеѓу заедниците за работи на цените, ќе се воспостави постојната поделба на надлежностите на општествено-политичките заедници во областа на цените и ќе се донесат соодветни подзаконски акти, во согласност со измените и дополненијата на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

Ќе се утврди долгорочна политика на цените за одделни стопански сектори, како што се енергетиката, црната и обоената металургија, базната хемија, земјоделството, шумарството и железничкиот сообраќај.

За земјоделските производи од посебен интерес за целата земја, најдоцна до 15 септември 1983 година, ќе се утврдат производителско-продажните и заштитните цени на ниво на земјата за 1984 година.

Со политиката на цените ќе се обезбеди поголема економска мотивираност на земјоделските производители за поголемо производство преку отстранување на постојните интерни и екстерни диспаритети. Ќе се создадат услови во текот на годината да се обезбеди систем на мерки постепено да се премине на таква политика на цените во земјоделството што ќе ја води здружениот труд внатре во репродукционите целини.

Ќе се преземаат соодветни активности и мерки за поттикнување на самоуправното регулирање на односите во областа на цените врз доходовни основи и врз долгорочно усогласените интереси и цели на производителите и потрошувачите.

Ќе се сузбијат сите форми на монопол. Ќе се заострува одговорноста и контролата за неизвршување на утврдената политика на цените. Со посебни длабочни инструменти ќе се дестимулира зголемувањето на цените надвор од утврдената политика.

21. Во 1983 година ќе се организира и ќе се спроведе широка акција на штедење на сите нивоа на општествената организација и во сите области на општествено-економскиот живот. Заради тоа, ќе се преземат следните мерки:

1) Ќе се донесе Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплата на определени издатоци врз товар на тро-

шоците на работењето, како што се: дневници, издатоци за реклама, репрезентација и за пропаганда и др., што ќе се применува во сите републики и автономни покраини што овие прашања не ги регулирале со општествен договор;

2) во основните организации на здружен труд ќе се направат комплексни програми за штедење на енергија, сировини, репродукционен материјал и основни средства. Основните организации на здружен труд од областа на производството и услугите најмалку за 5% ќе ја намалуваат потрошувачката на енергија по единица на производ, односно услуга, а во сообраќајот потрошувачката на течни горива ќе се намали во просек за 10%. Заради општа рационализација на потрошувачката на енергија и за обезбедување на додатни количества енергија за зголемување на производството, другите потрошувачи ќе ја намалат вкупната потрошувачка за 8%, а во тие рамки — потрошувачката на течни горива најмалку за 12%. Со мерките на економската политика, општествено-политичките заедници ќе го поттикнуваат штедењето на енергија и прераспределбата од течни на цврсти горива. Ќе се поттикнува преминувањето од течни на цврсти горива за загревање на станувањето од заеднички топлани, според програмите што ќе ги утврдат собранијата на општините. Со потрошувачки кредити, со даночната политика и со други мерки на економската политика ќе се поттикнува замената на ложиштата на течни горива со ложишта на цврсти горива и со уреди за користење на соларната енергија;

3) во стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини ќе се согледа користењето на капацитетите во одделни групации и организации на здружен труд и ќе се поттикнува прометот на опрема од организациите на здружен труд што не ја користат доволно опремата во организациите во кои таа опрема подобро ќе се користи;

4) ќе се донесат потребните прописи за користење на поевтина амбалажа и за собирање и користење на секундарните сировини и за рационална преработка на отпадочите;

5) ќе се донесе пропис за порационалното користење на земјоделските и прехранбените производи, за забрана на колењето на телиња, јагњаци, прасиња и слично;

6) ќе се преземат мерки на штедење во прометот, а во Стопанската комора на Југославија, во стопанските комори на републиките и во стопанските комори на автономните покраини ќе се согледаат можностите бројот на посредниците во прометот на стоки да се намали;

7) во Стопанската комора на Југославија ќе се забрза работата врз рационализацијата и осетното намалување на бројот на стопанските претставништва во странство;

8) на акцијата на штедењето треба да ѝ се даде најширока општествено-политичка поддршка.

22. Со преземање на мерки за пораст на производството, како и со зголемено штедење на сите нивоа, треба да се обезбеди пораст на општествениот производ и на доходот. Со измени и дополненија на прописите за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и на прописите за инструментите за плаќање, како и со пореално искажување на производството, реализацијата и залихите, треба да се обезбеди пореално искажување на доходот.

Со распределба на доходот мора да се обезбеди пораст на учеството на стопанството во доходот најмалку за 2 процентни поена, а со распределба на чистиот доход треба да се обезбеди за 3 процентни поена побрз раст на издвојувањето за јакнење на материјалната основа на трудот од издвојувањето за лични доходи. Со резолуциите на републиките и на автономните покраини за остварувањето на политиката на економската стабилизација, со општествени-

те договори и со самоуправните спогодби, со самоуправните општи акти на организациите на здружен труд, а по потреба и со мерки на општествено-политичките заедници, треба да се обезбеди, во согласност со овие определби, сите форми на потрошувачката да растат значително побавно од растежот на доходот. Сите механизми на формирање и насочување на потрошувачката мораат да се засноваат врз остварениот доход.

Енергично и ефикасно ќе се намалува потрошувачката и ќе се усогласи со расположивите средства за домашна финална потрошувачка, ќе се сузбиваат изворите на инфлација и постепено ќе се стеснува инфлаторното финансирање на потрошувачката.

Републиките и покраините ќе донесат договор за единствени критериуми за утврдување на делот од доходот што е резултат од посебни погодности на пазарот и во стекнувањето на доходот, како и прописи за располагањето со тој дел од доходот, што ќе се применуваат веќе во 1983 година.

23. Организациите што работат со загуби ќе направат санациони програми. Во таа смисла е неопходно, покрај другите мерки, тие организации да се реставрираат од соодветни обврски во времето додека ги остваруваат новите развојни програми, по потреба да ја намалат амортизацијата, со тоа што тие обврски ќе ги намираат кога ќе остварат поповолни резултати, да направат програми за користење на работното време, за прегрупирање на вработените, преквалификација и школување од работа и да образуваат деловни и технолошки тимови за изработка на развојните програми што остваруваат перспектива за економски поефикасно работење. Заради санација на организациите на здружен труд и за нивно оспособување за успешно стопанисување, ќе се применуваат, покрај доброволното и принудното порамнување на долговите, и други мерки предвидени со прописите. Во процесот на санацијата треба да се обезбеди правото на санаторот да ја утврдува, заедно со организацијата на здружен труд што работи со загуба, производствената програма на организацијата на здружен труд што се санира, со тоа што да го поднесува ризикот и одговорноста заедно со другите фактори што одлучувале за инвестициите и за активностите кои ги причиниле тие загуби и на тој начин да го поттикнува применувањето на економски критериуми во одлучувањето. Ако не се оствари санација на организацијата што работи со загуби, треба да се преземат мерки за отворање на стечајна постапка.

24. Со општествените договори за распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи ќе се обезбеди за ист труд и резултати од трудот да се остварува приближно ист доход и личен доход и побрзо да растат личните доходи на производствениите работници — основни носители на производството, на работниците што работат под потешки услови и на работниците што работат на креативни работи кои придонесуваат за пораст на производството и на продуктивноста на трудот во однос на личните доходи на работниците на непроизводствени задачи и работи.

Во политиката и во системот на распределбата на средствата за лични доходи ќе се води политика на јакнење на општата економска улога на личниот доход, согласно со начелото на распределба според трудот и начелото на слободната размена на трудот.

Самоуправните организации и заедници ја утврдуваат политиката на личните доходи врз основа на остварениот доход. Во таа смисла, средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка можат да се зголемуваат само врз основа на резултатите од работењето, односно во зависност од зголемувањето на доходот и на чистиот доход врз основа на заедничкиот придонес во текуштиот и минатиот труд на работникот, а посебно врз основа на зголемувањето на продуктивноста на трудот, намалувањето на тро-

шоците на работењето и зголемувањето на ефикасноста на користењето на општествените средства, што се утврдува со периодичните пресметки и со завршните сметки, изземајќи ги исплатените средства за чисти лични доходи по основа на порастот на бројот на вработените.

Средствата за лични доходи на работниците во производствените и услужните дејности на стопанството, во согласност со определбите од оваа резолуција, треба да растат побавно од растежот на чистиот доход. Личните доходи во вонстопанските дејности треба да растат побавно од растежот на личните доходи во стопанството.

Во републиките и во автономните покраини ќе се оствари соодветна деференцијација на можниот растеж на личните доходи помеѓу одделни дејности, зависно од растежот на продуктивноста на трудот, од достигнатото ниво и од разликите во височината на личните доходи.

Во првото тримесечје на 1983 година исплатените средства за чисти лични доходи не можат да бидат поголеми од средствата што можеле да се исплатат во четвртото тримесечје на 1982 година, во согласност со утврдената политика за 1982 година.

Средствата за заедничка потрошувачка на работниците (вклучувајќи го и делот на заедничката потрошувачка што се финансира од трошоците на работењето) во организациите и заедниците можат да растат по стапката на растежот на личните доходи, со тоа што во одделни организации и заедници износот на средствата за заедничка потрошувачка по еден вработен работник во 1983 година не може да биде поголем од двојниот износ на средствата за заедничка потрошувачка по еден вработен работник во 1982 година во републиката, односно во автономната покраина.

Личните доходи во организациите што работат со загуби можат да се исплатуваат само до нивото на загарантираните лични доходи. На работниците во тие организации можат да им се исплатуваат лични доходи и поголеми од загарантираните само во оправдани случаи, со тоа што субјектите што одлучуваат за тоа мораат да обезбедат додатни средства. Во таа смисла ќе се извршат соодветни измени и дополненија во законите на републиките и на автономните покраини со кои е утврден загарантираниот личен доход и исплатата на личните доходи во организациите што работат со загуба.

Заради подоследно спроведување на политиката на усогласување на растежот на личните доходи утврдена со оваа резолуција, Службата на општественото книговодство редовно ќе ги следи исплатите на личните доходи, а во случаите на пречекорување на предвидените рамки — ќе ги известува за тоа со одветните самоуправни и општествено-политички органи заради преземање на мерки за доследно спроведување на утврдената политика на личните доходи. Републиките и автономните покраини, во согласност со своите надлежности, ќе преземат мерки со општествени договори и самоуправни спогодби за стекнување и распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка во организациите на здружен труд, а по потреба и со донесување на соодветни прописи и мерки, да се обезбеди спроведувањето на утврдената политика во 1983 година.

Во рамките на личната потрошувачка ќе се води политика за нејзиното реструктурирање во смисла на поголеми издатоци за трошоците на домувањето.

25. Со самоуправните спогодби и општествените договори и со мерките на економската политика ќе се обезбеди сите расходи за задоволување на заедничките и на општите општествени потреби да се движат во рамките на остварените средства, со тоа што тие расходи да растат најмалку за 10 индексни поени побавно од номиналниот растеж на доходот на стопанството во 1983 година, освен оние расходи што

имаат карактер на лични примања и на придонеси на републиките и на автономните покраини во буџетот на федерацијата. Во републиките односно во автономните покраини и во општините ќе се утврди, во согласност со оваа резолуција, селективна политика на заостанувањето на растежот на средствата за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби зад порастот на доходот. Приходите, односно расходите за заеднички потреби што имаат карактер на лични примања (пензии, инвалидни на воените инвалиди, детски додаток, социјална помош, надомест за време на привремена невработеност, надомест за боледување и сл.) ќе се движат во рамките на движењето на личните доходи, во согласност со прописите со кои се регулирани.

Обемот на расходите во првото тримесечје на 1983 година ќе се утврди на нивото на просечните тримесечни расходи во 1982 година.

Републиките и автономните покраини ќе ги утврдат рамките на вкупните средства за лични доходи и за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби во однос на растежот на доходот во согласност со определбите од оваа резолуција. Републиките и автономните покраини се должни да обезбедат следење на вака утврдените односи во распределбата и доследна реализација на политиката од оваа резолуција.

За спроведувањето на оваа политика ќе се преземат следните мерки:

1) општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници во првото тримесечје на 1983 година ќе ги преиспитаат прописите со кои се утврдени правата на корисниците на средствата за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби. Тие права ќе се усогласат со реалните можности на општеството. Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници ќе ги преиспитаат и ќе извршат ревизија на стекнатите права во областа на општите општествени и на заедничката потрошувачка по различни основи, заради нивно усогласување со намалените материјални можности;

2) во првото тримесечје на 1983 година републиките и автономните покраини ќе донесат прописи со кои ќе се оневозможи наплатата и користењето на средствата за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби над рамките утврдени за таа потрошувачка во 1983 година;

3) во републиките и во автономните покраини и во општините ќе се согледаат можностите за намалување на бројот на самоуправните интересни заедници, намалување и укинување на административниот апарат во тие заедници и за рационализација на административните работи. Ќе се испитаат можностите за укинување на одделни образовни установи и за усогласување на бројот и структурата на образовните установи со потребите на производството и со можностите на општеството;

4) ќе се склучи договор за политиката на обезбедување средства за задоволување на општите општествени потреби во општествено-политичките заедници и договор за политиката на обезбедување на средствата за задоволување на заедничките потреби во самоуправните интересни заедници;

5) во федерацијата, во републиките и во автономните покраини ќе се испитаат постојните прописи од гледиштето на нивното дејство врз зголемувањето на административните работи.

26. Расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година, освен средствата за Југословенската народна армија ќе растат побавно од номиналниот растеж на доходот во 1983 година.

Обемот на расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година во првото тримесечје на 1983 година ќе биде ниво на просечните тримесечни расходи во 1982 година.

Во рамките на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1983 година ќе

се обезбедат средства по стапка од 5,2% од националниот доход за реализација на плановите и програмите за развој и за модернизацијата на Југословенската народна армија.

27. Едновременно со решавањето на економските проблеми, сите општествено-политички и самоуправни органи, на сите нивоа на кои се донесуваат одлуки, ќе развиваат целосообразна заштитна социјална политика, заради поуспешен вкупен општествен развој, со мерки и активности од своите надлежности, при настојување товарот на стабилизацијата порамномерно да се распореди. Во спроведувањето на мерките на социјалната политика ќе се води сметка тие да не го нарушуваат принципот на распределбата според трудот и според резултатите од трудот, туку да го поттикнуваат секој работник кон подобра и поорганизирана работа, кон поефикасно користење на општествените средства. Заради тоа, ќе се преземат следните мерки и активности:

1) во организациите на здружен труд и во општините ќе се утврди нивото на заштитата на најнискиот личен и семеен стандард за работниците со ниски лични и семејни приходи, а во согласност со тоа — соодветно ниво на загарантираниот личен доход;

2) на работниците со ниски приходи по член на домаќинството ќе им се обезбедат поповолни услови во поглед на намиривањето на трошоците на превозот за одење на работа и за враќање од работа, општествената исхрана, регресот за годишен одмор, паричната помош, снабдувањето со огрев, со зимница и сл.;

3) во организациите на здружен труд, во самоуправните интересни заедници и во општествено-политичките заедници ќе се разгледа можноста за зголемување на надоместот за време на привремена невработеност на работниците, на стипендиите и кредитите на учениците и студентите, надоместите на учениците на практична работа, трошоците на школувањето на децата и обезбедување на учебници и сл. земајќи ја предвид материјалната положба на работникот;

4) во работните и во сложените организации на здружен труд, во самоуправните интересни заедници и во општествено-политичките заедници, а посебно во општините, ќе се конкретизираат формите и нивоата на солидарност кога одделни основни организации од објективни причини ќе паднат во економски тешкотии;

5) ќе се пристапи кон евидентирање на материјалната и социјалната положба на работниците и на граѓаните, вклучувајќи го и воведувањето на социјални карти, што би служеле како основа за планирање на социјалната политика во организацијата на здружен труд, во месната заедница и во општината и за преземање на конкретни мерки за заштита и унапредување на животниот стандард;

6) ќе се обезбеди евидентирање на приходите што претставуваат извор на неоправдани социјални разлики кои не се резултат од трудот и творештвото на работните луѓе и ќе се дејствува, со системот на оданочување и со други мерки, врз отстранувањето на тие разлики;

7) условите за остварување на определени права (паричен надомест за време на привремена невработеност, заштитен додаток за пензиите, додаток на деца, социјална помош и сл.) треба во поголема мера да се усогласат со имотната состојба на корисниците.

8) ќе се субвенционираат станарините на домаќинствата чија вкупна имотна состојба е на границата или под потребниот износ за минимумот на животниот стандард;

9) ќе се обезбедат поповолни услови за организација на различни форми на дневно згрижување и исхрана на децата, особено на децата од домаќинствата со ниски групни приходи по член на домаќинството. Треба да се создадат поповолни услови за исхрана и сместување на учениците и на студен-

тите во домовите, водејќи сметка за социјалните критериуми и за резултатите во учењето. Ќе се преземат мерки да не дојде до опаѓање на стандардот во домовите за деца без родители и за инвалидни деца и во домовите за стари и изнемоштени;

10) во сите средини ќе се води политика на запирање на неоправданото зголемување на цените, посебно на цените што суштествено влијаат врз порастот на животните трошоци и на животниот стандард на работниците.

28. Даночната политика ќе биде во функција на политиката на економската стабилизација. Ќе се изврши ревизија на даночните стапки. Ќе се зголемат стапките на данокот на приход од дополнителна, хонорарна и прекувремена работа, на приходот од имот, на необработено земјиште, на станови и деловен простор што се издаваат под закуп, на куќи за одмор и закрепнување и на наследство. Ќе се преиспитаат и, по потреба, ќе се зголемат стапките на данокот од вкупниот приход на граѓаните, при што ќе се применуваат поголеми стапки на поголемите приходи.

Системот на даноците ќе се разработи и дополнително, така што во поголема мера ќе се зафаќаат приходите стекнати поради исклучителни природни и други услови.

Ќе се преиспита, со деференциран приход, политиката на оданочување на приходите што се остваруваат во областа на самостојниот личен труд, угостителството, туризмот и слични дејности, со цел да се обезбеди поголемо оданочување на приходите врз чие стекнување влијаеле други фактори, а не само личниот труд и да се спречи богатењето што не е резултат од трудот.

Со квалитетна и ефикасна работа на даночните органи, со организирана финансиска и друга инспекциска контрола, со јакнење на финансиската дисциплина, со јакнење и зацврстување на општествениот морал, ќе се обезбеди ефикасно остварување на вака утврдената даночна политика. Ќе се заостри одговорноста и санкциите за непријавување на приходите заради оданочување.

29. Со поодговорна и поорганизирана работа на самоуправните и на надлежните органи и организации на системот на општествената самозаштита решително ќе се оневозможи злоупотребата во користењето и располагањето со општествениот имот, кршењето на законитоста во сите области на општествениот и стопанскиот живот, злоупотребата на правата и овластувањата, разните форми на девијантни појави и шпекулирање, како и кршењето на деловните морални норми на социјалистичкото самоупраување.

30. Со зголемени усилби на работните луѓе, при подобра организираност и поголема одговорност на организациите на здружен труд и на другите субјекти во стопански недоволно развиените републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, како и со извршување на со закон утврдените обврски и на договорените поттикнувачки мерки од страна на федерацијата, републиките и автономните покраини, ќе се создаваат услови за побрз развој на производните сили од просекот на земјата во стопански недоволно развиените републики и за најбрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. Заради тоа:

1) ќе се преземаат мерки и активности средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и дополнителните средства за финансирање на општествените и на други служби во стопански недоволно развиените републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово да се остваруваат според утврдената динамика и рационално да се користат, во согласност со намените. За таа цел треба да се обезбеди подобра општествена контрола на користењето на овие средства;

2) ќе се преземат мерки за обезбедување на царински олесненија за увозот на специфична опрема под поповолни услови за изградбата на објекти по основа на здружување на трудот и средствата врз доходовни основи и врз основа на заедничкиот интерес за развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

3) ќе се преземат мерки за стимулирање на организациите на здружен труд да ги здружуваат трудот и средствата, првенствено во развојот на преработувачките капацитети во стопански недоволно развиените републики, а посебно во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, со кои се придонесува за побрзото зголемување на вработеноста, на доходот, за порационалната супституција на увозот, а особено за зголемувањето на производството на стоки за извоз;

4) ќе се преземат мерки доследно да се остварува „Политичката платформа за акција на Сојузот на комунистите на Југославија во развојот на социјалистичкото самоуправување, братството и единството и заедништвото на Косово“ и редовно ќе се следи спроведувањето на активностите и мерките предвидени во таа платформа;

5) ќе се преземат активности и мерки со кои ќе се обезбеди редовното извршување на сите обврски преземени со Договорот за посебните мерки за остварување на политиката на најбрзиот развој на Социјалистичката Автономна Покраина Косово. Едновременно е потребно здружениот труд и сите други општествено-економски фактори во Социјалистичка Автономна Покраина Косово да даваат значително поголем придонес во надминувањето на тешката економска ситуација во земјата, подоброто користење, пред сè, на капацитетите и потенцијалите во енергијата и земјоделството;

6) во рамките на договорената политика на задолжување и на вкупниот износ на задолжувањето на земјата во 1983 година на Социјалистичка Автономна Покраина Косово исклучително ќе и се овозможи увоз на кредит на специфична опрема што не се произведува во земјата, а е наменета за завршување на клучните објекти во областа на електро-стопанството, обоеаната металургија и земјоделството, како и на преработувачките капацитети што се подигаат со здружување на трудот и средствата, а со кои се придонесува во производството на стоки за извоз и во супституција на увозот;

7) надлежните органи во Социјалистичка Автономна Покраина Косово навремено ќе преземаат активности и ќе донесат мерки заради извршување на обврските преземени со Договорот за посебните мерки за остварување на политиката на најбрзиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

8) до крајот на јуни 1983 година ќе се донесат критериуми и показатели за утврдувањето на степено на стопанската развиеност на републиките и на автономните покраини.

31. Ќе се забрза донесувањето решение за обезбедување средства на солидарноста за отстранување на последиците од земјотресот во Босанска Краина од 13 август 1981 година.

32. Поаѓајќи од фактот дека воено-политичката ситуација во светот од година во година се влошува, а имајќи ја предвид засилената активност на внатрешниот непријател, развојот на општонародната одбрана и на општествената самозащита и во 1983 година ќе претставува една од приоритетните задачи на вкупниот општествен развој. Во согласност со тоа, самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници ќе ги преземаат потребните мерки за обезбедување на материјални услови за реализација на утврдените планови и програми за развој на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на цивилната заштита, за подготовка на стопанските и

општествените дејности за функционирање во војна и на другите структури на системот на општонародната одбрана и општествената самозащита.

33. Во 1983 година Собранието на СФРЈ ќе ја утврди долгорочната програма на економската стабилизација и, врз тие основи, ќе се извршат ревизија и потребни измени на текуштите и донесување на нови среднорочни планови за развој на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници и на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, што ќе се засноваат врз реални основи и во целина ќе поаѓаат од решенијата содржани во програмата на економската стабилизација.

34. Сојузниот извршен совет ќе го следи спроведувањето на договорената политика на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година, ќе го известува Собранието на СФРЈ за резултатите и за проблемите на спроведувањето на оваа резолуција и, по потреба, ќе предлага нови мерки заради остварување на договорената политика. Ќе се зацврсти соработката и ќе се зголемат усилбите на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет и на другите општествено-економски фактори врз изнаоѓањето и утврдувањето на решенија за совладување на проблемите и на тешкотиите во 1983 година и за создавање на услови за постабилен и поквалитетен општествено-економски развој во наредниот период.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 104

30 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Никола Кмезиќ, с. р.

871.

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ

Член 1

Во Уредбата за условите за привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81, 32/81 и 14/82) во член 9 став 4 на крајот се додаваат записката и зборовите: „а за амбалажа наменета за испраќање на земјоделски и прехранбени производи што се извезуваат, не подолго од девет месеци“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 601

20 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

872.

Врз основа на член 82 став 9 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 22/78, 35/80 и 43/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАЛОЗИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ОД РАМКОВЕН КРЕДИТ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот на кој Службата за општествено книговодство (во натамошниот текст: Службата) ги извршува налозите на корисниците на општествени средства од одобрен рамковен кредит што се користи по принципот на текушта сметка определен во член 82 ст. 3 и 4 од Законот, за Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: рамковен кредит).

Член 2

Под рамковен кредит, во смисла на оваа уредба, се подразбира кредитот што банката му го одобрила на корисникот на општествени средства, во рамките на кој се извршуваат налозите на корисникот на кредитот за намиравање на неговите втасани обврски кога на жиро-сметката на корисникот на кредитот нема доволно средства.

Под користење на рамковен кредит, во смисла на оваа уредба, се подразбира извршување на налозите на корисникот на кредитот на товар на неговата жиро-сметка до износот на рамковниот кредит што го одобрила банката, без пренесување на средствата од жиро-сметката на банката на жиро-сметката на корисникот на кредитот.

Член 3

Рамковниот кредит што е одобрен според одредбите на член 2 од оваа уредба, корисникот на општествени средства може да го користи само кај банката кај која депонирал средства по видување што се водат на неговата жиро-сметка кај Службата.

Одобрениот рамковен кредит интерната банка може да го користи кај повеќе банки кај кои депонирала средства по видување што се водат на нејзината жиро-сметка кај Службата.

Член 4

За одобрените рамковен кредит банката писмено ја известува организационата единица на Службата кај која се води жиро-сметката на корисникот на кредитот, и тоа: за износот на одобрените рамковен кредит, за рокот од кога може да почне користењето на кредитот и за рокот до кога се користи рамковниот кредит.

Почетокот на користењето на рамковниот кредит Службата ќе го овозможи од наредниот ден по приемот на известувањето од став 1 на овој член, односно во рокот утврден во тоа известување.

Член 5

Од средствата на одобрените рамковен кредит се намираваат втасаните обврски на корисникот на кредитот по налозите за плаќање на корисникот на кредитот и по други налози за наплата, издадени во согласност со законот и со други прописи. Службата ги извршува налозите на товар на рамковниот кредит по завршената дневна обработка на налозите од платниот промет, до износот на расположивите средства на сметките на банката, во согласност со прописите за нивното користење.

Член 6

Искористениот износ на рамковниот кредит Службата го утврдува по завршената дневна обработка на налозите во платниот промет и го искажува во извештајот за промените и состојбата на средствата на жиро-сметката на корисникот на кредитот од кој се гледа во кој износ е искористен рамковниот кредит и тој извештај им го доставува на корисникот на кредитот и на банката.

Во извештајот од став 1 на овој член, што му го доставува на корисникот, Службата искористениот износ на рамковниот кредит го искажува како долгово салдо на жиро-сметката на корисникот на рамковниот кредит.

Член 7

Интерната банка што користи рамковен кредит од повеќе банки, согласно со член 3 став 2 од оваа уредба, ја известува организационата единица на Службата кај која се води нејзината жиро-сметка дали рамковните кредити ќе ги користи сразмерно со учеството на банките во депонираните средства или по определен редослед на банките до искористувањето на кредитите.

Кон извештајот на интерната банка за промените и состојбата на средствата на нејзината жиро-сметка, Службата обезбедува и податоци за рамковниот кредит искористен кај оваа банка.

Член 8

Службата нема да ги извршува налозите од средствата на одобрените рамковен кредит, ако не е извршено враќање на користените средства од задолжителната резерва на банката — давател на кредитот кај Народната банка на Југославија, во смисла на член 87 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 9

Службата го утврдува вкупниот износ на искористените рамковни кредити според состојбата на жиро-сметките на корисниците на рамковни кредити, и тоа посебно за секоја банка — давател на кредит, и за тој износ, по завршената дневна обработка на налозите во платниот промет, при вклучувањето на средствата на депонентот, ги намалува средствата на жиро-сметката на таа банка.

Член 10

По истекот на рокот во кој се користи рамковниот кредит, за износот на искористениот рамковен кредит Службата издава налог за пренос на долговното салдо на жиро-сметката на корисникот на кредитот со задолжување на жиро-сметката на банката — давател на кредитот и со одобрување на жиро-сметката на корисникот на кредитот, а по извршувањето на тој налог издава налог за наплата на товар на жиро-сметката на корисникот на кредитот во корист на сметката на банката — давател на кредитот и го извршува по извршувањето на налозите што се извршуваат според редоследот на наплатата и извршувањето пропишано во Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 11

Оваа уредба се применува од 1 јануари 1983 година.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 609

23 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с.р.

873.

Врз основа на член 7 став 5 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 22/78, 35/80 и 43/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИМЕНАТА НА ВЕРИЖНИОТ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ И ПРЕСМЕТКА ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/80) преставува да важи на 31 декември 1982 година.

Член 2

Верижните чекови што ги примиле учесниците на проверката на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка, како и финансиските чекови за враќање на средствата по основ на поддршката на верижниот начин на плаќање, а што не се пресметани до 31 декември 1982 година, учесниците на проверката ќе ги поднесат за пресметка до 13 јануари 1983 година.

Службата на општественото книговодство ќе изврши пресметка по чековите од став 1 на овој член на 14 јануари 1983 година.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 608
23 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

874.

Врз основа на член 80 од Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗВОРИТЕ И ДИНАМИКАТА НА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА НАФТА, ДЕРИВАТИ НА НАФТА И ЈАГЛЕН ЗА КОКСИРАЊЕ ОД КОНВЕРТИБИЛНОТО ПОДРАЧЈЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1983 ГОДИНА

Член 1

Заради навремено и рамномерно снабдување на единствениот југословенски пазар со потребни количини на деривати на нафта и кокс, со оваа уредба се утврдуваат изворите, динамиката и начинот под кои основните и други организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници и други општествени правни лица (во

натамошниот текст: општествени правни лица) обезбедуваат девизи во првото тримесечје на 1983 година за плаќање на увозот на нафта, деривати на нафта и јаглен за коксирање од конвертибилното подрачје (во натамошниот текст: енергетски суровини).

Член 2

Девизи за плаќање на увозот на енергетски суровини од член 1 на оваа уредба обезбедуваат општествените правни лица што остваруваат девизи според одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Член 3

Девизи за плаќање на увозот на енергетски суровини од член 1 на оваа уредба обезбедуваат општествените правни лица во височина од 17% од остварениот девизен прилив од член 2 на оваа уредба, освен од девизниот прилив остварен со продажбата на туристички бонови за бензин и со продажбата на комерцијални бонови за бензин и деривати на нафта, како и по основ на продажбата на деривати на нафта на странски превозници.

Член 4

По исклучок од одредбите на чл. 2 и 3 на оваа уредба, општествените правни лица што остваруваат девизен прилив по основ на: влогови на странски лица во домашни организации на здружен труд, долгорочна производствена кооперација со странство, освен делот што претставува вишок на приливот над одливот на девизи по таа кооперација; изведуваче инвестициони работи во странство, освен приливот што претставува добивка по тие работи; компензациони работи, освен делот на приливот што претставува вишок на приливот над одливот на девизи по таа работа; малограничен промет и тоа до износите предвидени со стоковните листи на малограничниот промет со односна земја, освен вишокот на приливот над одливот на девизи по тој промет; работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, освен приливот што претставува добивка по таа работа и финансиските трансакции во врска со тие работи; наплата на штета од осигурување на основни средства во употреба; агенциски работи, освен нивната провизија; користење на странски финансиски кредити; сторно одлив и аванс по извозот на опрема и бродови, нема да издвојуваат дел од девизниот прилив.

Член 5

Додека не се донесе акт со кој се утврдува Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година, Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата даден по прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за пазар и општи стопански работи и од сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, ја утврдува динамиката на увозот на енергетски суровини.

Член 6

Девизите што општествените правни лица од чл. 2 и 3 на оваа уредба ги обезбедуваат за плаќање на увозот на енергетски суровини во првото тримесечје на 1983 година, се издвојуваат и пренесуваат на посебна девизна сметка што се води кај Народната банка на Југославија и се користат за намените утврдени со оваа уредба.

Издвојувањето и преносот на делот на конвертибилниот девизен прилив од став 1 на оваа точка го вршат овластените банки дневно при распоредот и преносот на остварените девизи, од сметката на нераспоредениот прилив на девизи на редовните

или посебните девизни сметки, во согласност со прописот со кој е регулирано вршењето на платниот промет со странство.

Член 7

Овластените банки се должни издвоениот дел на девизите од остварениот прилив во конвертибилни девизи од член 6 на оваа уредба да го пренесат секој прв работен ден во неделата од својата сметка во странство на посебна сметка на Народната банка на Југославија во странство.

Член 8

За извршениот пренос на девизи според одредбите на чл. 6 и 7 од оваа уредба, Народната банка на Југославија им пренесува динари на овластените банки во противвередност по куповниот курс за девизи што важи на денот на одобрувањето на девизите на нејзината сметка во странство.

Примените динари овластената банка ги пренесува на жиро-сметката на општественото правно лице за чија сметка е извршен преносот на девизи, и тоа истиот ден а најдоцна наредниот ден од денот на приемот на динарите.

Член 9

Девизите од посебната девизна сметка на Народната банка на Југославија за плаќање на увозот на енергетски сировини во смисла на член 1 од оваа уредба, а согласно со одредбите на чл. 6 и 7 од оваа уредба ќе им се пренесуваат на корисниците, односно на организациите на здружен труд што вршат набавка, односно преработка на енергетски сировини.

Народната банка на Југославија ќе им ги пренесува девизите од посебната сметка на организациите на здружен труд од став 1 на овој член, во согласност со одредбата на член 6 од оваа уредба.

Член 10

Организациите на здружен труд на кои ќе им се стават на располагање девизи согласно со член 9 од оваа уредба, можат да ги користат тие девизи само за плаќање на увозот на енергетски сировини.

Член 11

Обезбедување на девизи за плаќање на увозот на енергетски сировини може да се врши и по пат на компензациони работи и работи по кои наплата на побарувањата се врши со увоз на енергетски сировини, под условите и на начинот што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Член 12

Овластената банка која дневно не издвојува дел од приливот на општественото правно лице во конвертибилни девизи од член 6 на оваа уредба и која издвоениот дел на девизи не ќе го пренесе секој прв работен ден во неделата од својата сметка во странство на посебна сметка на Народната банка на Југославија што се води во странство од член 7 на оваа уредба, ќе се казни за стопански престап со парична казна од 1.000.000 до 5.000.000 (чл. 6 и 7).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во општественото правно лице со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 13

Овластената банка која истиот ден, а најдоцна утредента не ќе ги пренесе примените динари од Народната банка на Југославија по основот од член 8 на оваа уредба на жиро-сметката на општественото правно лице за чија сметка е извршен пренос на девизите, ќе се казни за стопански престап со парична казна од 1.000.000 до 5.000.000 динари (член 8).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во општественото правно лице со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 14

Организацијата на здружен труд која девизите пренесува од посебната девизна сметка што се води кај Народната банка на Југославија согласно со член 10 на оваа уредба ги користи за намени што не се предвидени со оваа уредба, ќе се казни за стопански престап со парична казна од 1.000.000 до 5.000.000 динари (член 10).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во општественото правно лице со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 15

Организацијата на здружен труд која ќе постави противно на одобреното од надлежниот орган за вршење на работата од член 11 на оваа уредба ќе се казни за стопански престап со парична казна од 1.000.000 до 5.000.000 динари.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во општественото правно лице со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 16

Со овластува сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите во соработка со Народната банка на Југославија да донесе поблиски прописи за спроведување на одредбите од чл. 6 до 11 на оваа уредба.

Член 17

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 635

30 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател

Милка Планинић, с.р.

875.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, член 10 точка 4 од Законот за здружување во Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78) и точка 3 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА И ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

Член 1

Во Уредбата за мерките за намалување на потрошувачката и за штедење на течните горива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/81 и 62/82) во член 4 став 6 на крајот се додаваат записка и зборовите „освен во деновите на државни празници и во текот на денот што непосредно им претходи на државни празници“;

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 629
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

876.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебни давачки за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки на увозот на сировини за производство на вештачки губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/82 и 57/82) во називот на одлуката, по зборот: „плаќање“ се додава зборот: „посебна“.

2. Во точка 1 тар. број 28.10/2в се заменува со тар. број 28.10/26-2, кој гласи: „28.10/26-2 Фосфорна киселина-орто, непречистена (до 83%)“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 623
26 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

877.

Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО

1. Се формира Совет за градежништво (во натамошниот текст: Совет) како заедничко колегијално тело на сојузните органи на управата и сојузните организации во составот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

2. Советот обезбедува усогласување на ставовите на заинтересираните сојузни органи на управата и сојузните организации и неопходна координација во спроведувањето на политиката во областа на градежништвото и индустријата на градежен матери-

јал, како и постојана соработка на заинтересираните републички и покраински органи на управата врз прашањата од таа област, а особено врз прашањата кои се однесуваат на:

1) остварувањето на единство во спроведувањето на утврдената политика;

2) остварувањето на општествениот план на Југославија и на обврските од договорите за негово остварување;

3) развојот, производството, потрошувачката и користењето на капацитетите;

4) поведувањето иницијатива за усогласување на прописите за инвестиционата изградба и за обезбедување еднакви услови за изведување на инвестициони работи на единствениот југословенски пазар;

5) планирањето и развојот на градежништвото во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

6) изведувањето на инвестициони работи во странство и на организираниот настап на странскиот пазар;

7) давањето иницијатива за донесување на прописи и стандарди во областа на градежништвото и мислења за предлозите за донесување на тие прописи и стандарди;

8) давањето иницијатива за отстранување на разликите во системот и во програмите за образование на кадри за потребите на градежништвото;

9) давањето мислења за други прашања од значење за развојот на градежништвото.

За прашањата што ги разгледува Советот дава иницијативи, мислења и предлози и за својата работа го известува Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

3. Советот има претседател и 17 членови.

4. Советот го сочинуваат претставници на:

1) Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;

2) Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи;

3) Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

4) Сојузниот завод за стандардизација;

5) Сојузниот завод за општествено планирање. Советот го сочинуваат и претставници на надлежните републички и покраински органи на управата.

Во Советот се именуваат и претставници на:

1) Стопанската комора на Југославија;

2) Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежен материјал;

3) Сојузниот одбор на синдикатите на работниците од градежништвото;

4) Советот на градежните инженери и техничари на Југославија;

5) Југословенскиот градежен центар.

5. Претседателот и членовите на Советот ги именува Сојузниот извршен совет.

6. Во работата на Советот можат да учествуваат и претставници на други заинтересирани органи и организации кога се разгледуваат прашања значајни за работата на тие органи и организации.

7. Советот донесува деловник за својата работа.

8. Вршење на стручните и административните работи за потребите на Советот обезбедува Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 616
2 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

878.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕПОЗИТИТЕ И НА ДРУГИТЕ СРЕДСТВА НА БАНКИТЕ

1. Банките се должни да ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија во височина, на начин и во роковите што се утврдени со Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81) — (во натамошниот текст: Одлука за задолжителната резерва), со тоа што:

1) процентот од точка 2 став 1 одредба под 1 на Одлуката за задолжителната резерва, во периодот од 11 до 30 декември 1982 година, да се применува во височина од 11,7%;

2) да не се пресметува задолжителната резерва на порастот на девизните депозити кој настанал на 22 октомври 1982 година како резултат од промената на курсот на динарот, а кој останал непокриен по завршната сметка.

2. Во текот на декември 1982 година банките ќе извршат две пресметки на задолжителната резерва според книговодствената состојба на средствата на 30 ноември 1982 година. Пресметаната задолжителна резерва се издвојува:

1) на 11 декември 1982 година — по првата пресметка и важи до 30 декември 1982 година;

2) на 31 декември 1982 година — по втората пресметка и важи до 10 јануари 1983 година.

Кон пресметката на задолжителната резерва според одредбите на став 1 од оваа точка, банките поднесуваат соодветен налог за уплата, односно за враќање на разликата меѓу состојбата на задолжителната резерва на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство и задолжителната резерва по поднесената пресметка.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 577

9 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинић, с. р.

879.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. На увозот на антрацит во прав, неагломерирани од тар. број 27.01/, јаглен за коксирање од

тар. број 27.01/2а, сурова нафта од тар. број 27.09/1, масла за горење од тар. број 27.10/7, нафтени гасови и други гасовити јаглевородороди во гасовита состојба од тар. број 27.11/3, електрична енергија од тар. број 27.17 и нуклеарни реактори и нивни делови — Ех: уранско гориво за атомски центри од тар. број 34.59/1 на Царинската тарифа, што се увезуваат за домашни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година и регионалниот распоред на увозот, не се плаќа давачката за царинско евидентирање пропишана со Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76).

2. Оваа одлука се применува на увозот што ќе се врши од 1 јануари до 31 декември 1983 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 578

9 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинић, с. р.

880.

Врз основа на член 224 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ЛЕЖАРИНАТА ЗА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ВО ЦАРИНСКИ МАГАЦИН ИЛИ ВО ЦАРИНСКО СТОВАРИШТЕ

1. Во Одлуката за износот на лежарината за стоките сместени во царински магацин или во царинско стовариште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76) во точка 1 одредба под 1 зборовите: „0,06 динари“ се заменуваат со зборовите: „0,20 динари“.

Во одредбата под 2 зборовите: „0,04 динари“ се заменуваат со зборовите: „0,15 динари“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 579

9 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинић, с. р.

881.

Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД КАМАТАТА И НАДОМЕСТОТ ШТО И ПРИПАГА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1982 ГОДИНА

1. Од каматата што ќе ја наплатат народните банки на републиките и народните банки на авто-

номните покраини по кредитите дадени на банките и на други финансиски организации и од надоместот за средствата отстапени на организациите на здружен труд на трајно користење, на Народната банка на Југославија за 1982 година и припаѓа износ од 11.900.000.000 динари.

2. Делот од каматата и надоместот што ѝ припаѓа на Народната банка на Југославија во 1982 година во износот определен во точка 1 на оваа одлука, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, од приходите што ќе ги остварат од каматата и надоместот ќе го пресметуваат и пренесуваат врз Народната банка на Југославија до 20-ти во месецот за изминатиот пресметковен период, и тоа:

— по стапка од —

- | | |
|--|-----|
| 1) Народната банка на Црна Гора | 50% |
| 2) Народната банка на Косово | 70% |
| 3) другите народни банки на републиките и Народната банка на Војводина | 80% |

3. Како камата во смисла на оваа одлука се подразбираат каматата по кредитите од примарната емисија, каматата за купување на хартии од вредност и надоместот за отстапените средства на трајно користење.

4. Пресметување и пренесување на каматите се врши почнувајќи од 1 јануари 1982 година.

5. Оваа одлука останува во сила се додека врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи не се регулира прашањето што е уредено со оваа одлука, а најдолго до дописувањето на завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1982 година, односно до нејзиното потврдување од страна на Собранието на СФРЈ.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 591

9 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинци, с. р.

882.

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНА ПРОГРАМА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1982 ДО 1985 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се обезбедува додатна заштита на домашното производство на стоки и услуги, со чијшто развој ќе се создаваат услови за потраен економски интерес на организациите на здружен труд за зголемувањето на извозот, тргнувајќи од заедничките интереси на општествено-економскиот развој на Југославија предвидени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/81) и со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за политиката на развојот на економските односи со странство во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80).

2. Основните правци и цели на регулирањето на извозот и увозот се унапредување на работата

и поефикасно и поекономично работење на организациите на здружен труд, рационално зголемување на извозот, намалување на увозот, применување на сопствените технолошки решенија во производството заради поголемо вклучување во меѓународната поделба на трудот.

Додатна заштита на домашното производство ќе се врши за оние производи чијшто степен на производство и потрошувачка, поради условите на странскиот пазар и заради стабилност на домашниот пазар, бара заштита, со чијшто натамошен развој ќе се подобри стопанската структура на земјата и така ќе се создаваат услови за потраен економски интерес на организациите на здружен труд за зголемувањето на извозот, и тоа пред сè на извозот на конвертибилното подрачје.

3. Заштитата на домашното производство се регулира по пат на контингенти (по количина или по вредност на стоките), кои се утврдуваат со самоуправни спогодби за регулирање на извозот и увозот врз основа на усогласените материјални биланси на производителите и потрошувачите на определени стоки за производството, потрошувачката, извозот и увозот, врз долгорочни основи.

При утврдувањето на контингентите од став 1 на оваа точка, учесниците на самоуправните спогодби ќе водат сметка и за утврдувањето на контингентите за увоз на оние стоки со чијшто увоз ќе се зголеми извозот на конвертибилното подрачје, како и за контингентите за увоз на стоки произведени во сопствени и во мешовити претпријатија основани во земјите во развој.

4. Со примена на критериумите од оваа одлука и од самоуправните спогодби од чл. 31 и 32 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, врз контингентите при извозот и увозот, се распоредуваат следните стоки од областите, гранките и групите на дејности од Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76), и тоа од:

- 1) електростопанството (од гранката 0101);
- 2) производството и преработката на јаглен (од гранките 0102 и 0103);
- 3) производството на нафта и земен гас (од гранката 0104);
- 4) производството на нафтени деривати (од гранката 0105);
- 5) производството на руда и железо (од гранката 0106);
- 6) црната металургија (од гранката 0107);
- 7) производството на руди на обоени метали (од гранката 0108);
- 8) производството на обоени метали (од гранката 0109);
- 9) преработката на обоени метали (од гранката 0110);
- 10) производството на базни хемиски производи, дефицитарни (од гранката 0118);
- 11) производството на лекови и фармацевтски сировини (од гранката 0119, само групата 01191);
- 12) производството на текстилни предива и ткаенини (од гранката 0125);
- 13) производството на готови текстилни производи (од гранката 0126);
- 14) производството на прехранбени производи (од гранката 0130);
- 15) производството на пијачки (од гранката 0131);
- 16) производството на добиточна храна (од гранката 0132);
- 17) производството и преработката на тутун (од гранката 0133);
- 18) земјоделското производство (од гранката 0201);
- 19) шумарството (од гранката 0300);
- 20) определени производи на индустријата за преработка на метали за кои производителите и

потрошувачите со самоуправни спогодби за регулирање на извозот и увозот ќе се договорат дека ќе се штитат по пат на контингенти, а во согласност со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година.

Со самоуправните спогодби за регулирање на извозот и увозот што ги склучуваат организациите на здружен труд ќе се утврдат стоките од областите, гранките и групите на дејности од став 1 на оваа точка што ќе се штитат по пат на контингенти.

Распоредувањето на стоките на одделни форми на извозот и увозот ќе се врши врз основа на Номенклатурата утврдена со Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78).

Поблиските критериуми за распоредување на стоките од став 1 на оваа точка на контингентите при извозот и увозот ги утврдуваат, со самоуправна спогодба од член 31 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, организациите на здружен труд — производители, потрошувачи, извозници и увозници и другите самоуправни организации и заедници кои, во рамките на својата дејност и развој, се производствено, работно, деловно или на друг начин поврзани и заедниците на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка, односно соодветните општи здруженија.

5. Стоките што се распоредуваат на контингенти ќе се штитат додека не се оствари договореното ниво на производство на тие стоки, во согласност со критериумите од оваа одлука и со самоуправните спогодби за регулирање на извозот и увозот.

6. Регулирањето на извозот и увозот на стопански услуги претставува основен вид на заштита на развојот на домашните услуги.

Со регулирањето на извозот и увозот на стопанските услуги ќе се придонесе за модернизација и за проширување на капацитетите заради зголемување на девизниот прилив, посебно во меѓународниот сообраќај и во туризмот, како и за порационално работење заради зголемување на конкурентната способност на странскиот пазар, посебно при изведувањето на комплетни инвестициони објекти во странство кои вклучуваат извоз на домашна опрема, материјал и технологија.

Степенот на заштитата на домашните стопански услуги ќе зависи од развојот на домашните услуги и од условите на користењето на услугите на домашниот и странскиот пазар, а таа заштита треба да придонесе за зголемување на конкурентната способност на домашните услуги.

Заштитата на домашните стопански услуги ќе се применува додека не се оствари нивото на нивниот договорен развој и не се променат соодветните услови на домашниот и на странскиот пазар кои бараат нивна заштита.

7. При утврдувањето на условите за заштита на домашните услуги, се применуваат следните основни критериуми:

1) при користењето на услугите за превоз во меѓународниот поморски, речен, воздушен, железнички и друмски сообраќај ќе им се даде предност на домашните организации на здружен труд што ги даваат тие услуги, под услов тие услуги да можат да ги дадат под приближно исти услови (по приближно иста цена и во бараните рокови, и др.) под кои тие услуги можат да ги дадат странски лица;

2) при користењето на другите стопански услуги во надворешнотрговскиот промет, под услови на еднаква конкурентност на давателите на домашни и странски услуги, ќе им се даде приоритет на домашните организации на здружен труд што ги даваат тие услуги.

8. Ако во текот на спроведувањето на самоуправните спогодби за регулирање на извозот и увозот на стоки и услуги, кои се склучуваат во смисла на член 31 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, се зголемат цените на стоките на домашниот пазар над договорената политика на цените, субјектите што учествуваат во склучувањето на тие самоуправни спогодби ќе ги зголемат контингентите за увоз на односните стоки или ќе утврдат односните стоки да се увезуваат слободно додека цената на тие стоки не се усогласи со договорената политика на цените.

Ако во текот на спроведувањето на самоуправните спогодби од став 1 на оваа точка се намалат цените на стоките под договорената политика на цените, субјектите што учествуваат во склучувањето на тие самоуправни спогодби ќе ги зголемат контингентите за извоз на односните стоки или ќе утврдат односните стоки да се извезуваат слободно додека цените на тие стоки не се усогласат со договорената политика на цените.

9. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе го следи спроведувањето на оваа одлука и, по потреба, а најмалку тримесечно, ќе го известува Сојузниот извршен совет и ќе му предлага преземање на соодветни мерки за спроведување на оваа одлука.

10. Оваа одлука ќе се применува до склучувањето на општествениот одговор од член 28 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 604

15 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с.р.

883.

Врз основа на член 28 точ. 2, 3, 7, 8 и 11, член 29 став 1 точка 7 став 2 и член 30 став 6 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВАТА И ВРЕДНОСТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ

1. Во Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/82) точ. 8 и 9 се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 631

15 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с.р.

884.

Врз основа на член 46 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1983 ГОДИНА ШТО СЕ ПЛАКААТ ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ

1. Организациите на здружен труд можат во првото тримесечје на 1983 година да поднесуваат пријави за склучен договор за увоз и да увезуваат сировини и репродукционен материјал што се плаќаат во конвертибилни девизи (во понатамошниот текст: да пријавуваат и увезуваат) под условите предвидени со оваа одлука.

2. Организациите на здружен труд кои во првото тримесечје на 1982 година оствариле извоз на стоки со наплата во конвертибилни девизи поголем од увозот на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи, можат, во рамките на остварениот однос на увозот спрема извозот во тој период, да пријавуваат и да увезуваат сировини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година.

Организациите на здружен труд од став 1 на оваа точка кои во текот на првото тримесечје на 1983 година ќе остварат обем на извозот најмалку за 20% поголем од извозот во првото тримесечје на 1982 година, при ист обем на увозот остварен во истиот период претходната година, можат за вредноста на извозот остварен над 20% да пријавуваат и увезуваат сировини и репродукционен материјал заради производство на стоки за извоз.

На организациите на здружен труд кои во текот на првото тримесечје на 1983 година ќе остварат извоз помал од извозот во истиот период претходната година, им се намалува правото на увоз на сировини и репродукционен материјал, во вредноста на помалку остварениот извоз, со тоа што намалувањето на тоа право не може да биде поголемо од 20% од вредноста на остварениот увоз на сировини и репродукционен материјал во истиот период претходната година.

3. Организациите на здружен труд кои во првото тримесечје на 1982 година оствариле извоз на стоки со наплата во конвертибилни девизи помал од увозот на сировини и репродукционен материјал што се плаќа во конвертибилни девизи, можат во првото тримесечје на 1983 година да пријавуваат и увезуваат сировини и репродукционен материјал во рамките на остварениот однос на увозот спрема извозот во првото тримесечје на 1982 година, а најмногу до апсолутниот износ што го претставува остварениот увоз на сировини и репродукционен материјал во истиот период претходната година.

4. Односот на увозот спрема извозот утврден во смисла на точ. 2 и 3 од оваа одлука се применува на остварениот извоз од 1 јануари 1983 година.

5. Организациите на здружен труд од точ. 2 и 3 на оваа одлука можат во првото тримесечје на 1983 година да пријавуваат и увезуваат сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи, до вредноста на остварениот увоз на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи во првото тримесечје на 1982 година.

Ако надлежните народни банки во текот на првото тримесечје на 1983 година, а врз основа на податоците од Сојузната управа за царини за извршениот извоз и увоз, утврдат дека организациите на здружен труд остваруваат поголем извоз во смисла на точка 2 став 2 од оваа одлука, почнувајќи од 15 февруари во секој нареден месец ќе ги прифатат пријавите за увоз на сировини и репродукционен материјал и во првото тримесечје на 1983 година, над вредноста на остварениот увоз во првото тримесечје на 1982 година.

Надлежните народни банки ќе извршат, според податоците на Сојузната управа за царини за периодот од 1 јануари до 28 февруари 1983 година, најдоцна до 10 март 1983 година, за сите организации на здружен труд контрола на остварениот увоз и извоз во тој период.

Организациите на здружен труд кои не оствариле извоз во рамките на утврдениот однос на увозот спрема извозот, ќе го запрат натамошното пријавување на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи во наредниот период до реализација на неостварениот извоз.

Надлежните народни банки ќе извршат, според податоците на Сојузната управа за царини за периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година, најдоцна до 10 април 1983 година, контрола за сите организации на здружен труд за остварувањето на извозот и увозот во тој период.

На организациите на здружен труд кои во првото тримесечје на 1983 година не оствариле извоз во рамките на утврдениот однос на увозот спрема извозот, а го искористиле износот од точка 5 став 1 на оваа одлука за пријавување и увоз во тој период, надлежните народни банки нема да им ги прифатат пријавите за склучен договор за увоз на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи до реализацијата на делот на неостварениот извоз.

6. Организациите на здружен труд кои во првото тримесечје на 1982 година не извезувале, можат во првото тримесечје на 1983 година да пријавуваат и да увезуваат сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи до 80% од остварениот увоз на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи во истиот период претходната година.

На организациите на здружен труд од став 1 на оваа точка надлежните народни банки ќе им ги утврдат, врз основа на податоците на Сојузната управа за царини за извршениот увоз на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи, во првото тримесечје на 1982 година, износите до кои можат да се пријавуваат и увезуваат сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи во првото тримесечје на 1983 година.

7. На организациите на здружен труд за кои Сојузната управа за царини не дала податоци според одредбата на точка 16 од оваа одлука, на организациите на здружен труд кои во првото тримесечје на 1982 година смо извезуваат и на организациите на здружен труд чијашто една третина од вредноста на деветмесечниот увоз во 1982 година отстапува од увозот во првото тримесечје на 1982 година, односот на увозот спрема извозот од точ. 2 и 3 на оваа одлука, односно износот од точ. 3 и 6 на оваа одлука, им се утврдува врз основа на податоците на Сојузната управа за царини за остварениот извоз и увоз во периодот од 1 јануари до 30 септември 1982 година.

Организациите на здружен труд од став 1 на оваа точка можат да пријавуваат и да увезуваат

суровини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година до една третина од вредноста на увозот остварен во периодот од 1 јануари до 30 септември 1982 година.

8. Организациите на здружен труд кои застапуваат странски фирми и држат консигнациони склади на странски стоки, можат да увезуваат резервни делови заради продажба за динари во височина од 60% од остварената застапничка провизија во првото тримесечје на 1982 година.

9. Заради реализација на програмите за извоз и увоз за 1983 година составени во Стопанската комора на Југославија, организациите на здружен труд кои работно, производствено и доходно се поврзани, врз основа на поединечно утврдениот однос на увозот спрема извозот, односно на правото на увоз, можат да се договорат за тоа кои организации на здружен труд и во која вредност ќе пријавуваат и увезуваат суровини и репродукционен материјал што се неопходни за производството за извоз, во рамките на вкупното право на увоз на тие организации на здружен труд.

10. По исклучок од одредбите на точ. 2, 3 и 6 од оваа одлука, увозот на суровини и репродукционен материјал што се врши во смисла на Одлуката за условите за увоз на суровини и друг репродукционен материјал заради производство на стоки за извоз што се наплатуваат во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/82), ќе се врши врз основа на согласноста од надлежниот сојузен орган дадена според одредбите на таа одлука.

За реализација на увозот, во смисла на став 1 од оваа точка надлежните народни банки, според потреба, ќе ги продолжат роковите за плаќање на увозот на стоки и ќе ги усогласат со роковите за извоз наведени во согласност со тој став.

11. Стоковните и финансиските кредити за кои со прописот за проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија за 1983 година е предвидено да се користат за плаќање на увозот на суровини и репродукционен материјал, ќе ги користат организациите на здружен труд од точ. 2 и 3 на оваа одлука кои со таквиот увоз обезбедуваат најголемо зголемување на производството за извоз, поголем нето девизен прилив и најбрз прилив на девизи.

12. Увозот во рамките на компензационите работи што се врши во смисла на Одлуката за компензациони работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82), ќе се одобрува и ако е во прашање увоз на суровини и репродукционен материјал заради производство за извоз, како и увоз на определени енергетски суровини (нафта, нафтени деривати, јаглен за коксирање и др.).

Организациите на здружен труд по работите одобрени во смисла на став 1 од оваа точка ќе пријавуваат и ќе увезуваат стоки до вредноста наведена во решението на надлежниот сојузен орган.

13. Увозот и извозот во рамките на договорите за долгорочна производствена кооперација со странство и на договорите за вложување на средства на странски лица во домашни организации на здружен труд ќе се врши во согласност со одредбите на тие договори одобрени од надлежниот сојузен орган.

14. Односот на увозот спрема извозот во смисла на точка 2 од оваа одлука се утврдува така што увозот на суровини и репродукционен материјал, освен увозот во смисла на точ. 10, 12 и 13 на оваа одлука со плаќање во конвертибилни девизи во периодот од 1 јануари до 31 март 1982

година, се става во однос спрема остварениот извоз на стоки, освен на извозот во смисла на точ. 10, 12 и 13 од оваа одлука, во истиот период, со наплата во конвертибилни девизи.

15. За остварување на правото на увоз во смисла на точ. 3 и 6 на оваа одлука се зема увозот на суровини и репродукционен материјал, освен увозот од точ. 10, 12 и 13 на оваа одлука со плаќање во конвертибилни девизи, остварен во периодот од 1 јануари до 31 март 1982 година.

16. Податоците за увозот на суровини и репродукционен материјал и за извозот на стоки со плаќање, односно наплата во конвертибилни девизи, како и за утврдување на односот спрема извозот по одделни организации на здружен труд, Сојузната управа за царини ѝ ги доставува на Народната банка на Југославија до 31 декември 1982 година, која тие податоци им ги доставува на надлежните народни банки заради спроведување на оваа одлука.

Сојузната управа за царини до 10 февруари 1983 година ќе ѝ достави на Народната банка на Југославија податоци за извршениот извоз на стоки и увоз на суровини и репродукционен материјал за периодот од 1 до 31 јануари 1983 година, а секој десетти во наредните месеци — податоци за извршениот извоз на стоки и увоз на суровини и репродукционен материјал за претходните месеци.

Податоците од точка 7 на оваа одлука Сојузната управа за царини ќе ѝ ги достави на Народната банка на Југославија до 10 јануари 1983 година, која тие податоци ќе им ги доставува на надлежните народни банки.

17. Ако односите на увозот спрема извозот, односно правото на увоз утврдено врз основа на податоците добиени од Сојузната управа за царини отстапуваат од вистински реализираниот извоз и увоз на одделни организации на здружен труд, односната организација на здружен труд дава изјава и ја прилага извозно-увозната документација врз основа на која надлежната народна банка го коригира односот, односно правото на увоз.

18. Пријавите за склучените договори за увоз на суровини и репродукционен материјал прифатени пред 1 јануари 1983 година, мораат да се усогласат со одредбите на оваа одлука, пред денот на увозот на стоките.

19. Корисникот на суровини и репродукционен материјал од увоз е должен да прибави потврда од овластената банка која го извршува плаќањето спрема странство дека има обезбедени девизи за плаќање по определена пријава за увоз, што се прилага кон пријавата за склучениот договор за увоз.

20. Сојузниот секретар за надворешна трговија ќе пропише упатство за извршување на одредбите од оваа одлука.

21. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 година.

22. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 622
29 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

885.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВ НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ

1. Општествените правни лица што со вршењето на својата дејност остваруваат девизен прилив во конвертибилни девизи или учествуваат во остварувањето на конвертибилниот девизен прилив во смисла на чл. 66, 67, 79 и 80 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 61/82) издвојуваат во 1983 година 5% од тој прилив за потребите на федерацијата.

2. Средствата издвоени според одредбата од точка 1 на ова одлука се уплатуваат на посебна сметка на Народната банка на Југославија.

3. За извршувањето на оваа одлука ќе се грижи Народната банка на Југославија.

4. Упатството за извршување на одредбите од точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука го пропишува сојузниот секретар за финансии, по претходно прибавено мислење од Народната банка на Југославија.

5. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице ако за потребите на федерацијата не врши издвојување на износот во височина од 5% од остварениот прилив во конвертибилни девизи по основ на извоз на стоки и услуги во 1983 година и тие средства не ги уплати на посебна сметка на Народната банка на Југославија.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

6. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 година.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 620

29 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с. р.

886.

Врз основа на член 62 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА НИВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1982 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите и начинот на увоз на стоки за потребите на општествено-политичките

заедници и на нивните органи и организации во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/82) во називот, по зборовите: „во 1982“ се додаваат зборовите: „и 1983.“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 621

29 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с. р.

887.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1983 ГОДИНА

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според чл. 25 до 30 и член 50 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), односно на стоките за кои се плаќа царина по намалена стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1983 година во височина од 6% од царинската основица.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки се плаќа по намалена стапка, и тоа:

1) по стапка од 2% на увозот на:

— опрема за изградба на објекти по основ на здружување на труд и средства врз доходовни основи и врз база на заеднички интереси, за развој на недоволно развиените републики, а која не се произведува во земјата;

— авиони за патнички сообраќај најмалку со пет патнички седишта;

2) по стапка од 1% на увозот на сировини од следните тарифни броеви на Царинската тарифа;

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување
26.01/4	Руди и концентрати на бакар
26.01/76	концентрати на олово
26.01/85	концентрати на цинк
26.01/15a	руди и концентрати на антимон

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки не се плаќа:

1) на увозот на сировини од следните тарифни броеви на Царинската тарифа под услов увозот да

се врши за домашни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година и со регионалниот распоред на увозот, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименовање
27.01/1	Антрацит, во прав или не, неагломериран
27.01/2a	Друг камен јаглен во прав или не, неагломериран, за коксирање
27.02/2	Агломериран мрк јаглен и лигнит
27.04/1	Кокс и полукокс од камен јаглен, ретортен јаглен:
	а) кокс:
	1) металургиски:
	а) гранулации до 20 mm
	б) гранулации над 20 до 40 mm
	в) гранулации над 40 до 80 mm
	2) леарски (гранулации над 80 mm)
	3) од гасарници
	4) за производство на електроди
	5) брикети
	6) прав
	7) други
	б) полукокс
	в) ретортен јаглен
27.04/2	Кокс и полукокс од мрк јаглен, лигнит и тресет:
	а) полукокс
	б) кокс
27.09/1	Нафта, сурова
27.10/1a	авио-бензин
27.10/1b	друг бензин
	Ех.
	— Примарен бензин,
27.10/4b	млазно гориво од керозински тип
27.10/7	Горивни масла:
	а) металургиски мазут
	б) други
27.11/1	Пропан и бутан, течни
27.11/3	Нафтени гасови и други гасовити јаглеводороди во гасовита состојба
27.14/1	Петрол-кокс
27.17	Електрична енергија
84.59/1	Нуклеарни реактори и нивни делови
	Ех.
	Уранско гориво за атомски центри
	2) на увозот на сировини од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименовање
25.03/1a	Суров сулфур, мелен
25.03/1b	Суров сулфур, друг
25.19/1a	Фосфати на калциум, неметали
28.10/25-2	Орто-фосфорна киселина, непречистена (до 85%)

28.10/2b	Пиро-фосфорна киселина
28.16	Амонијак, безводен или во воден раствор:
	1) Во раствор
	2) Други
29.01/5	Циклохексан
29.02/4b	Гама изомер-хексахлорциклохексан
	Ех.
	Линдан
29.19/1г	Естри, инозитолхексафосфорни киселини (фитини)
	Ех.
	— Фенитротрион
	— Трихлорфос
	— Монкротфос
29.25/2b	Ацетанилид и деривати
	Ех.
	— Алахлор
31.02/2	Амониумнитрат:
	а) со содржина на амониумнитрат најмалку 99% и повеќе:
	1) кристален
	2) други
	б) со содржина на амониумнитрат под 99%:
	1) кристален
	2) гранулиран
	3) други
31.02/4	Амониумсулфат
31.02/7	Уреа
31.02/8a	Варовен амониумнитрат (KAN)
31.02/8b	Амонијачен раствор на амониумнитрат или уреа
31.03/2b	Тројни суперфосфати (над 38% P ₂ O ₅)
31.04/2	Калиумхлорид
31.04/3	Калиумсулфат кој содржи најмногу 52% K ₂ O по тежина
31.05/2a	Комплексни ѓубриња
	Ех.
31.05/2b	— моноамониумфосфат
	диамониум фосфат
34.02/3	Органски површински активни материји, површински активни препарати и препарати за перење, било да содржат или не содржат сапун, друго
	Ех.
	— Soprophor
	— Tensiofix
38.11/2	Инсектициди:
	а) претконцентрати со две или повеќе компоненти,
	Ех.
	— Азинфос-метил
	— Диазинон
	б) готови препарати,
	Ех.
	— Cymbuch 10
33.11/3	Фунгициди:
	а) претконцентрати со две или повеќе компоненти,
	Ех.

- Каптезор
- Фолпет
- б) готови препарати
- Ех.
- Бенлате

33.11/4а, б Средства за уништување на плевели (хербициди):

- а) предконцентрати со две или повеќе компоненти,
- Ех.

- Банвел
- Алитреф 53%
- Суслоате
- Лизор

- б) готови препарати,
- Ех.

Дикофлуид

33.11/5а Друго, претконцентрати со две или повеќе компоненти

Ех.

- Дикофол 85%

3) на увозот на:

— авиони и бродови што се врши заради замена на авиони и бродови уништени и оштетени во несреќи;

— опрема за изградба на објекти по основ на здружување на труд и средства врз доходовни основи и врз база на заеднички интереси за развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а кои не се произведуваат во земјата.

4. Увоз на опрема од точка 2 одредба под 1) алинеја прва и точка 3 одредба под 3 алинеја втора на оваа одлука, организациите на здружен труд ќе вршат врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија — Општо гранско здружение за преработка на метали на Југославија дека предметната опрема не се произведува во земјата и потврда од надлежниот републички односно покраински орган на управата дека се работи за изградба на објекти по основ на здружување на труд и средства врз доходовни основи и врз база на заеднички интереси за развој на недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. Во потврдата мораат да се наведат одредбите на договорот кои се основ за увоз на таа опрема.

5. Сојузната управа за царини води евиденција за увозот на стоки според оваа одлука, во која се внесуваат следните податоци: назив на стоките, датум на увозот, вредност на увезените стоки, износ на наплатената и износ на ненаплатената давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки, назив на организацијата на здружен труд за која се врши увоз, назив на републиката односно автономната покраина на чија територија е седиштето на организацијата на здружен труд и назив на организациите на здружен труд што здружиле средства.

6. Оваа одлука се применува на увозот што се врши од 1 јануари 1983 година.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 615

29 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с. р.

388.

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата утврдени во точка 2 одредба под 2 на Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), во противвредност од 43.156.380.000 динари, можат да се користат за нестоковни и стоковни плаќања на сојузните органи и организации, на определени органи на општествените организации и установи што вршат работи од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата, а својата дејност ја вршат на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ако средствата за извршување на тие задачи од сопствените приходи не им се доволни, како и за намирување на други потреби на федерацијата, и тоа:

1) за нестоковни плаќања — до износот од 5.497.955.500 динари;

2) за стоковни плаќања — до износот од 36.984.452.500 динари.

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на оваа точка се издвојува износ од 673.972.000 динари за намирување на непредвидените и недоволно предвидените расходи (средства на резервата).

Се овластува сојузниот секретар за финансии, по барања на надлежните наредбодавачи, да одобрува средства од резервата од став 2 на оваа точка кои во секој поединечен случај не го надминуваат износот од 200.000 динари.

2. Со распоредот на девизите за 1983 година, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел, се утврдуваат, во границите на износот од точка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи на девизи за одделни корисници.

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 на оваа одлука може да се користи 73,1% во конвертибилни девизи, а 26,9% во други девизи.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да може на одделни корисници да им одобрува користење на девизи во поголеми односно помали проценти од процентите утврдени во став 1 на оваа точка, со тоа што вкупниот износ на девизи не може да надмине 73,1% во конвертибилни девизи.

4. Заради рамномерно користење на девизите од точка 1 на оваа одлука, сојузниот секретар за финансии ја утврдува, во согласност со потребите на корисниците достапени до Сојузниот секретаријат за финансии до 20. во месецот за наредното тримесечје и со насоките на Сојузниот извршен совет, динамиката на користењето на девизите за секое тримесечје.

Потребите за првото тримесечје, во смисла на став 1 од оваа точка, корисниците ги доставуваат до 10 јануари 1983 година.

Ставање на располагање на девизите на корисниците од оваа одлука, ќе се врши врз основа на образложено барање, во рамките на утврдениот износ на девизите за односното тримесечје.

5. Се овластува сојузниот секретар за финансии, по барања на надлежните наредбодавачи, да врши измени на намената и височината на средствата утврдени за нестоковни плаќања во Распоредот на девизите за 1983 година.

6. Се овластува сојузниот секретар за финансии, по барања на надлежните наредбодавачи, да врши рефундација на средствата утврдени во Распоредот на девизите за 1983 година.

7. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 година.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 633
29 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Реден број	Корисник	Изразено во динари
1	2	3
1	Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	4.868.000
	— други плаќања	318.000
	Стоковни плаќања	530.000
	Вкупно:	5.716.000
2	Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	68.000
	Стоковни плаќања	1.889.000
	Вкупно:	1.957.000
3	Собрание на СФРЈ	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	5.159.000
	— котизации	1.054.000
	— други плаќања	12.000
	Стоковни плаќања	8.480.000
	Вкупно:	14.705.000
4	Совет на федерацијата	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	79.000
	Вкупно:	79.000

1	2	3
5	Управа на островите	
	Бриони	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	54.000
	— други плаќања	2.083.000
	Стоковни плаќања	2.056.000
	Вкупно	4.193.000
6	Сојузен извршен совет	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	22.520.000
	— котизации	83.415.000
	— други плаќања	418.000
	Стоковни плаќања	3.406.000
	Вкупно:	122.759.000
7	Служба за одбранбени подготовки за Сојузниот извршен совет	
	Стоковни плаќања	6.491.000
	Вкупно:	6.491.000
8	Служба за работи на преведување на Сојузниот извршен совет	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	147.000
	— специјализации	307.000
	Стоковни плаќања	1.178.000
	Вкупно:	1.632.000
9	Уставен суд на Југославија	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	42.000
	Вкупно:	42.000
10	Сојузен суд	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	97.000
	Вкупно:	97.000
11	Сојузно јавно обвинителство	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	113.000
	Вкупно:	113.000
12	Сојузно јавно правобранителство	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	133.000
	Вкупно	133.000

1	2	3
13 Сојузен секретаријат за надворешни работи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	31,500.000	
— претставништва	2,540,115.000	
— котизации	237,800.000	
— други плаќања	19,095.000	2,828,510.000
Стоковни плаќања:		24,996.000
Вкупно:		2,853,506.000

14 Сојузен секретаријат за народна одбрана		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	27,084.000	
— претставништва	145,426.000	
— котизации	1,993.000	
— лекувања во странство	23,510.000	
— специјализации	34,002.000	
— други плаќања	3,434.000	285,449.000
Стоковни плаќања		35,219,156.000
Вкупно:		35,504,605.000

15 Сојузен секретаријат за внатрешни работи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	6,508.000	
— котизации	8,490.000	
— специјализации	1,623.000	
— други плаќања	160,388.000	177,009.000
Стоковни плаќања		319,612.000
Вкупно:		496,621.000

16 Сојузен секретаријат за финансии		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,623.000	
— котизации	104,154.000	
— трансфер на наследство	19,474.000	
— други плаќања	597,088.000	722,339.000
Вкупно:		722,339.000

17 Сојузен секретаријат за надворешна трговија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,604.000	
— котизации	31,707.000	
— други патувања	227.000	33,538.000
Вкупно:		33,538.000

1	2	3
18 Сојузен секретаријат за пазар и општи стопански работи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	224.000	
— котизации	6,562.000	
— други плаќања	32.000	6,818.000
Вкупно:		6,818.000

19 Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	286.000	
— специјализации	350.000	636.000
Вкупно:		636.000

20 Завод за унапредување на сојузната управа		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	18.000	
— котизации	307.000	325.000
Вкупно:		325.000

21 Завод за информатика на сојузните органи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	108.000	
— други плаќања	127.000	235.000
Стоковни плаќања		8,628.000
Вкупно:		8,863.000

22 Сојузен секретаријат за информации		
а) Сопствени плаќања		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2,268.000	
— други плаќања	2,756.000	5,024.000
Стоковни плаќања		3,246.000
б) за потребите на Радио Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		360.000
Стоковни плаќања		69,218.000
Вкупно:		77,848.000

23 Сојузен комитет за енергетика и индустрија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	700.000	
— котизации	18,190.000	18,890.000
Вкупно:		18,890.000

1	2	3
24 Сојузен комитет за земјоделство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	897.000	
— котизации	4,616.000	
— други плаќања	6,340.000	11,853.000
Вкупно:		11,853.000
25 Сојузен комитет за сообраќај и врски		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,050.000	
— котизации	19,124.000	20,174.000
Вкупно:		20,174.000
26 Сојузен комитет за труд, здравство и социјална заштита		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,520.000	
— котизации	91,713.000	93,233.000
Вкупно:		93,233.000
27 Сојузно биро за работи на вработувањето		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	731.000	
— претставништва	241.000	972.000
Вкупно:		972.000
28 Сојузен комитет за законодавство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		105.000
Вкупно:		105.000
29 Сојузен комитет за прашања на борците и воените инвалиди		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	75.000	
	79,900.000	
— други плаќања	1,543.000	81,518.000
Вкупно:		81,518.000
30 Сојузна управа за царини		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	450.000	
— котизации	2,145.000	2,595.000
Стоковни плаќања		49,500.000
Вкупно:		52,095.000

1	2	3
31 Сојузна управа за контрола на летањето		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	630.000	
— котизации	247.000	
— специјализации	1,947.000	
— други плаќања	6,911.000	9,735.000
Стоковни плаќања		328,334.000
Вкупно:		338,069.000
32 Сојузна управа за радиоврски		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	175.000	
— котизации	185.000	
— други плаќања	231.000	591.000
Стоковни плаќања		2,235.000
Вкупно:		2,826.000
33 Сојузен пазарен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		50.000
Вкупно:		50.000
34 Сојузен девизен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		1,458.000
Вкупно:		1,458.000
35 Сојузен воздухопловен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	531.000	
— други плаќања	35.000	566.000
Стоковни плаќања		987.000
Вкупно:		1,553.000
36 Сојузен завод за општествено планирање		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		50.000
Вкупно:		50.000
37 Сојузна заедница за работи на цените		
Нестоковни плаќања:		
— други плаќања		50.000
Вкупно:		50.000

1	2	3
38 Сојузен завод за меѓународна научна, просветнокултурна и техничка соработка		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	4,367.000	
— котизации	27,304.000	
— други плаќања	54,982.000	86,653.000
Вкупно:		86,653.000
39 Сојузен завод за статистика		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	280.000	
— котизации	28.000	308.000
Стоковни плаќања		5,670.000
Вкупно:		5,978.000
40 Сојузен хидрометеоролошки завод		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	210.000	
— котизации	24,143.000	
— други плаќања	279.000	24,632.000
Стоковни плаќања		11,150.000
Вкупно:		35,782.000
41 Сојузен завод за стандардизација		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	700.000	
— котизации	5,258.000	
— други плаќања	178.000	6,136.000
Вкупно:		6,136.000
42 Сојузен завод за патенти		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		100.000
Стоковни плаќања		513.000
Вкупно:		613.000
43 Сојузен завод за мери и скапоцени метали		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	210.000	
— котизации	1,346.000	
— други плаќања	34.000	1,590.000
Стоковни плаќања		6,000.000
Вкупно:		7,590.000

1	2	3
44 Сојузен геолошки завод		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		212.000
Вкупно:		212.000
45 Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		258.000
Вкупно:		258.000
46 Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		567.000
Вкупно:		567.000
47 Сервис за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,793.500	
— други патувања	52,210.000	54,003.500
Стоковни плаќања		46,654.500
Вкупно:		100,658.000
48 Сервис за биротехнички работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации		
Стоковни плаќања		19,718.000
Вкупно:		19,718.000
49 Автосервис на сојузните органи		
Стоковни плаќања		2,535.000
Вкупно:		2,535.000
50 Управа на деловните згради на сојузните органи		
Стоковни плаќања		5,500.000
Вкупно:		5,500.000
51 Фонд на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		127.000
Вкупно:		127.000

1	2	3
52 Претседателство на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	908.000	
— други плаќања	28,530.000	29,438.000
Стоковни плаќања		5,919.000
Вкупно:		35,357.000

53 Управа на зградата на ЦК на СКЈ и ЦК на СКС		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	26.000	
Стоковни плаќања		8,630.000
Вкупно:		8,656.000

54 Сојузна конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3,403.000	
— котизации	230.000	
— други плаќања	8,909.000	12,542.000
Вкупно:		12,542.000

55 Претседателство на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	4,607.000	
— котизации	406.000	
— други плаќања	147.000	5,160.000
Стоковни плаќања		402.000
Вкупно:		5,562.000

56 Сојуз на здруженијата на борците од Народно-ослободителната војна на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	830.000	
— котизации	82.000	912.000
Вкупно:		912.000

57 Совет на Сојузот на синдикатите на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3,080.000	
— котизации	894.000	
— други плаќања	3,661.000	7,635.000
Вкупно:		7,635.000

1	2	3
58 Претседателство на Црвениот крст на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	732.000	
— котизации	2,629.000	
— други плаќања	2,222.000	5,633.000
Вкупно:		5,633.000

59 Југословенска лига за мир, независност и рамноправност на народите		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	454.000	
— котизации	52.000	506.000
Вкупно:		506.000

60 Сојуз на здруженијата за Обединетите нации на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	120.000	
— котизации	70.000	190.000
Вкупно:		190.000

61 Сојуз за физичка култура на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	10,567.000	
— котизации	4,556.000	15,123.000
Стоковни плаќања		3,246.000
Вкупно:		18,369.000

62 Народна техника — Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	211.000	
— котизации	728.000	939.000
Вкупно:		939.000

63 Противпожарен сојуз на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	245.000	
— котизации	65.000	310.000
Вкупно:		310.000

1	2	3
64 Туристички сојуз на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	117.000	
— претставништва	101,776.000	
— други плаќања	77,907.000	179,800.000
Вкупно:		179,800.000
65 Југословенски совет за безбедност на сообраќајот		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	110.000	
— котизации	106.000	216.000
Вкупно:		216.000
66 Служба на општественото книговодство на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	445.000	
— котизации	212.000	
— други плаќања	2,547.000	3,204.000
Стоковни плаќања		437,468.000
Вкупно:		440,672.000
67 Народна банка на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,948.000	
— котизации	138.000	
— други плаќања	925.000	3,011.000
Стоковни плаќања		206,808.000
Вкупно:		209,819.000
68 Стопанска комора на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	4,047.000	
— претставништва	179,068.000	
— саеми и изложби	111,263.000	
— котизации	3,017.000	
— други плаќања	2,434.000	299,829.000
Стоковни плаќања		1,153.000
Вкупно:		300,982.000
69 Задружен сојуз на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	177.000	
— котизации	538.000	715.000
Вкупно:		715.000

1	2	3
70 Новинска агенција „Танјуг“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3,777.000	
— дописништва	105,371.000	
— котизации	1,016.000	
— други плаќања	38,366.000	148,530.000
Стоковни плаќања		61,000.000
Вкупно:		209,530.000
71 Национален одбор на СФРЈ при Меѓународната трговска комора		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	79.000	
— котизации	468.000	547.000
Вкупно:		547.000
72 Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— здравствена заштита		93,680.000
Вкупно:		93,680.000
73 Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	103.000	
— котизации	1,415.000	1,518.000
Вкупно:		1,518.000
74 Архив на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	280.000	
— котизации	81.000	311.000
Вкупно		311.000
75 Филмски новости		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	261.000	
— котизации	100.000	361.000
Стоковни плаќања		3,246.000
Вкупно:		3,607.000
76 Установа за одржување на поморските пловни патишта		
Стоковни плаќања		10,244.000
Вкупно:		10,244.000

1	2	3
77 Установа за одржување на внатрешните пловни патишта		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	158.000	
— котизации	78.000	236.000
Стоковни плаќања		10,026.000
Вкупно:		10,262.000

78 Југословенски регистар на бродови		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		260.000
Стоковни плаќања		1,233.000
Вкупно:		1,493.000

79 Новинско-издавачка установа „Службен лист на СФРЈ“		
Стоковни плаќања		7,580.000
Вкупно:		7,580.000

80 Југословенски центар за техничка и научна документација		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	100.000	
— котизации	95.000	
— други плаќања	78.000	273.000
Стоковни плаќања		2,920.000
Вкупно:		3,193.000

81 Југословенска радио-телевизија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2,540.000	
— котизации	41,401.000	
— други плаќања	20,966.000	64,907.000
Стоковни плаќања		5,600.000
Вкупно:		70,507.000

82 Новинско-издавачко претпријатие „Комунист“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	592.000	
— други плаќања	2,488.000	3,080.000
Стоковни плаќања		49.000
Вкупно:		3,129.000

1	2	3
83 Новинско-издавачко и графичко претпријатие „Борба“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	4,082.000	
— дописништва	10,931.000	
— други плаќања	3,532.000	18,536.000
Стоковни плаќања		58,444.000
Вкупно:		76,980.000

84 Геомагнетски институт		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		84.000
Стоковни плаќања		2,802.000
Вкупно:		2,886.000

889.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА КОЈ ИЗДАВА ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1983 ГОДИНА

1. Дозволи за извоз и увоз на стоки во 1983 година издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, од надлежниот сојузен орган на управата и од соодветните општи здруженија, односно соодветните заедници на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка.

2. Барање за издавање дозвола за извоз, односно за увоз на стоки се поднесува до Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, кој е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето да достави свое мислење до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен, во рок од пет дена од денот на приемот на мислењето, да донесе решение по барањето за издавање дозвола за извоз, односно за увоз на стоки.

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија го одбие барањето за издавање дозвола за извоз, односно за увоз на стоки, должен е да ги наведе причините поради кои го одбива барањето.

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во роковите од став 1 на оваа точка, не реши по барањето за издавање дозвола за извоз на стоки, ќе се смета дека дозволата за извоз на односните стоки е издадена, за што е должен во рок од три дена од денот на истекот на роковите од тој став да издаде потврда што ја заменува дозволата за извоз на стоки.

3. Оваа одлука ќе се применува до 31 март 1983 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 624
29 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

890.

Врз основа на член 3 од Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет до-несува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈ- НОСТИТЕ

1. Во Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77 и 72/80), во Единствената класификација на дејностите, која е составен дел на таа одлука, се вршат следните измени и дополненија:

1) во областа 01 — Индустрија и рударство, во гранката 0119 „Преработка на хемиски производи“, подгрупа на дејноста: „011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии“ во текстот на описот на содржината на дејноста по зборовите: „недозирани лекови“ се додаваат зборовите: „капиларни дијализатори“.

Во гранката 0129 „Преработка на каучук“, подгрупа на дејноста: „012909 Друга преработка на каучук“ во текстот на описот на содржината на дејноста зборовите: „како и регенерација на гуми од стари гумени производи“ се бришат.

По гранката 0134 „Графичка дејност“ се додава нова гранка, група и подгрупа на дејноста, со следните шифри, назив и текст на описот на содржината на дејноста:

„0135 01350 013500 Доработка, преработка и производство на суровини од отпадоци (рециклажа на суровини)

Доработка, преработка и производство на суровини од отпадоци од железо и челик, од обоени и благородни метали, од неметали, хартија, текстил, гума и пластика, од стакло, минерални и други масла, од енергетски горива, материјали од животинско потекло и др.
Добивање на суровини од отпадоци како што се одмастување, брикетирање, облагородување, згуснување, освежување и производство на облагородени, иситнети или конечни суровини од отпадоци“;

2) во областа 02 — Земјоделство и рибарство, во гранката 0201 „Земјоделско производство“, групите и подгрупите на дејноста: „02012 020130 Овощтарство“ и 02013 020130 Лозарство“ се менуваат и гласат:

„02012

Овощтарство

020121 Производство на овошје

Производство на јаболка, крушки,

дуњи, сливи, праски, цреши, вишњи; ореви, бадеми, костени; протокали, мандарини, лимони, грејпфрут; јаготки, малини, огрозди, рибизли, капинки; маслинки, смокви, урми, калинки, рокчиња, црници и друго овошје.

020129 Производство на овошен саден материјал

Лозарство

02013

020131 Производство на грозје
Производство на вински и трпезни сорти грозје и сорти за сушење.

020139 Производство на лозен саден материјал“;

3) во областа 05 — Градежништво, во гранката 0502 „Нискоградба и хидроградба“, по подгрупата „050202 Изградба на хидроградежни објекти“ се додава нова подгрупа на дејноста со следната шифра, назив и опис на содржината на дејноста:

„050203 Изградба на рударски објекти
Експлоатациони дупчења и изградба на експлоатациони ходници, окна, нископи, ускопи, откривки и други рударски инвестициони објекти.

Истражните дупчења и други истражни работи се распоредуваат во гранката 1105 „Геолошки истражувања.“

Во подгрупата на дејноста „050209 Изградба на други објекти на нискоградба“ во текстот на описот на содржината на дејноста ст. 2 и 3 се бришат.

Во гранката 0503 „Инсталациони и завршни работи во градежништвото“, подгрупа на дејноста 050301 Поставување и поправка на градежни инсталации“ во текстот на описот на содржината на дејноста зборовите: „Поставување и поправка“ се заменуваат со зборовите: „Поставување, поправка и одржување“. Во подгрупата на дејноста „050302 Завршни и занаетчиски работи во градежништвото“ во текстот на описот на содржината на дејноста зборовите: „во градежништвото“ се заменуваат со зборовите: „извршени при изградбата на нови и при одржувањето на постојаните станбени и други згради и објекти“;

4) во областа 09 — Занаетчиство и лични услуги, во гранката 0902 „Лични услуги и услуги на домаќинства“, подгрупа на дејноста: „090209 Други лични услуги и услуги на домаќинства“ во текстот на описот на содржината на дејноста по зборовите: „чистење паркет“ се додаваат зборовите: „и сродни услуги за одржување на станот и на заедничките простори во станбените и други згради“;

5) во областа 11 финансиски, технички и деловни услуги, во гранката 1109 „Деловни услуги“, подгрупата на дејноста: „110903 Книговодствени услуги и услуги за обработка на податоци“ се менува и гласи:

„110903 Книговодствени услуги

Пресметковни, сметководствени и книговодствени услуги што ги вршат бироата за книговодство и други слични службени организации“.

По подгрупата на дејноста: „110904 Адвокатски и други услуги“ се додава нова подгрупа на дејноста, која гласи:

„110905 Услуги за обработка на податоци
Услуги за обработка на податоци со сопствени машини и уреди за машинска или автоматска обработка на податоци“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 614
29 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

891.

Врз основа на член 117 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ бр. 63/81 и 10/82), по прибавено мислење од извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и на Сојузната заедница за здравство и здравствено осигурување на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

1 На самоуправните интересни заедници за здравство и на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: заедница) им се надоместуваат средствата за остварување и користење на здравствена заштита на која според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци (во натамошниот текст: Законот) имаат право воените инвалиди, корисниците на семејна инвалиднина и членовите на семејството на воените инвалиди (во натамошниот текст: корисници), според следните критериуми:

1) за воените инвалиди и за корисниците на семејна инвалиднина кои според прописите во областа на здравството немаат право на здравствена заштита како работниците во здружениот труд, управателите на пензии, воените осигуреници, работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност, односно кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, земједелците или како другите категории осигуреници, односно кои немаат право на здравствена заштита како членовите на семејството или членовите на домаќинството на тие категории осигуреници — според просечните трошоци на здравствената заштита по осигуреник во заедницата во која се остварува здравствена заштита на работниците, на чие подрачје имаат живеалиште и според просечниот број на тие воени инвалиди, односно корисници на семејна инвалиднина;

2) за воените инвалиди и за корисниците на семејна инвалиднина кои имаат право на здравствена заштита како воените осигуреници, работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност, односно кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, земједелците и другите категории осигуреници или кои имаат право на здравствена заштита како членовите на семејството или членовите на домаќинството на тие категории осигуреници според просечните трошоци на здравствената заштита на работниците во областа на здравството кои по нив се финансират или формирани на здравствената заштита на работниците за осигурениците — работници, односно

за членовите на семејството на осигурениците — работници во заедницата на чие подрачје имаат живеалиште — во височина на разликата помеѓу износот на просечните трошоци на здравствената заштита по осигуреник во заедницата во која се остварува здравствена заштита на работниците на чие подрачје имаат живеалиште и износот на просечните трошоци на здравствената заштита по осигуреник во заедницата во која се осигурава здравствена заштита и според просечниот број на тие воени инвалиди, односно корисници на семејна инвалиднина.

Во средствата со кои според одредбата на став 1 од оваа точка се надоместуваат трошоците на здравствената заштита на воените инвалиди, се засметуваат и трошоците на здравствената заштита на членовите на семејството на воените инвалиди кои немаат, односно имаат право на здравствена заштита како осигурениците, односно членовите на семејството или членовите на домаќинството на осигурениците наведени во тој став.

2. Средствата што ѝ се надоместуваат на заедницата на име трошоци на здравствената заштита на корисниците се утврдуваат врз основа на податоците за просечните трошоци на здравствената заштита од точка 1 став 1 на оваа одлука во годината за која се врши пресметка, утврдени врз основа на завршната сметка на заедницата и просечниот број на воените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина од точка 1 став 1 на оваа одлука во годината за која се врши пресметка.

До конечната пресметка на средствата во согласност со став 1 од оваа точка, на заедницата како аконтација ѝ се надоместуваат средствата во износ на просечните трошоци на здравствената заштита од точка 1 став 1 одредба под 1 односно во износ на разликата од одредбата под 2 на оваа одлука од претходната година, зголемени за планираниот процент на порастот на трошоците на здравствената заштита во заедницата, според просечниот број на воените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина од точка 1 став 1 на оваа одлука од претходната година и се дозначуваат тримесечно, до 25. во последниот месец на изминатото тримесечје.

Просечниот број на воените инвалиди и на корисниците на семејна инвалиднина според кој, во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка се утврдуваат средствата што ѝ се надоместуваат на заедницата, се утврдува врз основа на евиденцијата што за корисниците ја води надлежниот орган во републиката односно автономната покраина, така што бројот на корисници на крајот на секој месец во годината за која се врши пресметка ќе се собере и тој збир ќе се подели со 12.

3. Се овластува сојузниот орган на управата надлежен за праќања на борците и воените инвалиди, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, да ја препише методологијата за пресметка на средствата за здравствена заштита на воените инвалиди и на другите корисници на здравствена заштита според Законот, што на заедниците им се надоместуваат според оваа одлука од буџетот на федерацијата.

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 617
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

892.

Врз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесеува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОДНОСНО ГРУПИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд од областа на индустријата и рударството што се занимаваат со производство на определени производи, односно групи производи од гранките: производство на обоени метали, производство на базни хемиски производи, преработка на хемиски производи, производство на градежен материјал и производство на текстилни предива и ткаенини (во натамошниот текст: организации на здружен труд), можат цените на своите производи, односно групи производи што според прописите постоеле на ден 31 јули 1982 година, при постојните услови за продажба, да ги зголемат, и тоа:

Гранка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста	Зголемување
1	2	3	4	5
0109			Производство на обоени метали	
	01091	010910	Производство на бакар	до 3,4%
	01099		Производство на други обоени метали	
		010991	Производство на антимон	до 3,1%
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал	до 8%
	01129		Преработка на други неметални минерали	
		011299	Друга преработка на неметални минерали: само корунд	до 8%
0118			Производство на базни хемиски производи	
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството):	
			— пропилен	до 5,9%
			— винилхлорид	до 5%
			— етилендихлорид	до 5%
			— пиролизички бензин	до 5,9%
			— пиролизичко масло	до 5,9%
			— C-4 фракција	до 5,9%
			— анхидрид на фтална киселина	до 6%
			— омекнувачи	до 5,2%
			— полиоли	до 8,5%
			— калиумхидроксид	до 6%
			— калиумкарбонат	до 6%
			— флотациони реагенси	до 6%
	01183		Производство на хемиски влакна и пластични маси	
		011831	Производство на вештачки и синтетички влакна:	
			— полиакрилонитрилни влакна	до 5%
			— полиамидни влакна	до 5%
			— полиестерски влакна	до 5%
			— пропилен влакна	до 5%
			— корд влакна	до 4,5%

1	2	3	4	5
		011832	Производство на пластични маси:	
			— фенолни маси за пресување	до 6%
			— други фенопласти	до 6%
			— аминопластични маси за пресување	до 6%
			— други аминопласти	до 4%
			— полистироли	до 5,5%
			— полиетилени	до 5%
			— ПВЦ прав	до 5,5%
			— ПВЦ гранулат	до 4%
0119			Преработка на хемиски производи	
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски сировини:	
			— ветеринарски лекови	до 4%
			— дијагностички средства и лабораториски хемикалии за клиничка употреба	до 3%
			— медицински рендген-филмови и хемикалии за нивна обработка	до 5%
0121			Производство на градежен материјал	
	01212	012120	Производство на цемент	до 9%
	01214		Производство на градежни префабрикати и битуменски производи	
		012141	Производство на азбестно-цементни производи	до 8,7%
0125			Производство на текстилни предива и ткаенини	
	01251		Производство на влакна, предива и конец	
		012512	Производство на предива и конец од памучен тип	до 9%
		012513	Производство на предива од волнен тип	до 9%
		012514	Производство на предива и јажиња од тврди и ликовидни влакна	до 7%

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука со доставување на ценовник и сл. пред почетокот на применувањето на тие цени.

3. При формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало, односно на големо организациите на здружен труд можат учеството за покривање на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутен износ што според прописите постоел на ден 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 626

30 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
Милка Планинц, с. р.

893.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИК ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во понатамошниот текст: самоуправните организации и заедници) и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во понатамошниот текст: иматели на такси-автомобили) од областа на друмскиот и градскиот сообраќај и од областа на комуналните дејности, што се занимаваат со вршење на услуги на превоз на патници и стоки во меѓумесниот внатрешен друмски сообраќај, услуги на превоз на патници со автобус и такси-автомобили во градскиот сообраќај и со производство и дистрибуција на пареа и топла вода за греење, можат цените на своите услуги, кои според прописите постоеле на 31 јули 1982 година, при постојните услови за продажба, да ги зголемат, и тоа за:

Гранка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста	Зголемување
0605	06050		Друмски сообраќај	
		065501	Превоз на патници во друмскиот сообраќај	до 5%
		060502	Превоз на стоки во друмскиот сообраќај: сите услуги	до 5%
0606	06060		Градски сообраќај	
		060601	Превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај: — превоз на патници со автобуси во градовите, приградските населби и од и до аеродроми и други станици	до 6%
		060602	Превоз на патници со такси-автомобили	до 6%
	1003		Комунални дејности	
	10034	100340	Производство и дистрибуција на топлина Производство и дистрибуција на пареа и топла вода за греење, погон и други цели (топлини)	до 8%

2. Самоуправните организации и заедници и имателите на такси-автомобили се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука со доставување на ценовник, тарифа и сл. пред почетокот на применувањето на тие цени.

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 627

30 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

894.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА И ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА

1. Во Одлуката за највисоките цени на дериватите на нафта и за начинот на формирање на цените на дериватите на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/82) по точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на деривати на нафта, а кои набавната цена на течниот гас ја утврдувале со пондерирање на набавната цена на течниот гас од домашно производство и на набавната цена на течниот гас од увозот, можат цените на течниот гас што постоеле на 31 јули 1982 година да ги зголемат за износ кој претставува разлика помеѓу цената на течниот гас од точка 1 одредба под 6 на оваа одлука и цената на течниот гас од точка 2 одредба под 8 на Одлуката за највисоките цени за нафта и деривати на нафта и за начинот на формирање на цените на дериватите на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/82) и за износ кој претставува разлика помеѓу набавната цена на течниот гас од увозот утврдена со примена на курсот на динарот што постоел на 22 октомври 1982 година и набавната цена на течниот гас од увозот утврдена со примена на курсот на динарот што постоел на 21 октомври 1982 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 628
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

895.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82, 54/82 и 65/82), во точка 1 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на цените за превоз во меѓународниот воздушен, железнички, друмски, поморски и речен сообраќај.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 630
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

896.

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), во врска со одредбите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/81), а во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81) и со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81), на предлог од Народната банка на Југославија, врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ОДДЕЛНИ НАМЕНИ ВО 1982 ГОДИНА

1. Примарната емисија, во рамките на вкупниот износ од 84.400.000.000 динари утврден за 1982 година со точка 2 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/82), ќе се користи:

- 1) за извршување на обврските утврдени со посебен сојузен закон, во износ од 384.186.000 динари;
- 2) за монетизација на хартии од вредност и за поддршка на остварувањето на селективните цели на монетарно-кредитната политика, во износ од 80.015.814.000 динари;
- 3) за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на кредити дадени на граѓаните по основ на дефинитивна продажба на девизи, во износ од 4.000.000.000 динари.

2. Во поглед на користењето на примарната емисија во рамките и за намените од точка 1' на оваа одлука, ќе се применуваат во се одредбите на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 636
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

897.

Врз основа на член 31 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКА- ТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛО- БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

Член 1

Во Правилникот за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање царина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/82) чл. 7 и 8 се бришат.

Член 2

Во член 20 став 1 точка 3 се менува и гласи:

„3) потврда од надлежниот орган или извод од регистарот на надлежниот суд дека организацијата за која се врши увозот е регистрирана за вршење на научна дејност или потврда од надлежниот орган дека организацијата за која се врши увозот се занимава со наставна односно културна дејност.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1038/1

15. октомври 1982 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,

Јоже Флорјанчиќ, с. р.

898.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 22/78, 35/80 и 43/82) сојузниот секретар за финансии издава

НА РЕ Д Б А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/80, 70/81, 34/82, 67/82 и 71/82) во уводната одредба по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Под приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници се подразбираат приходите што се остваруваат според законите или други прописи, односно според самоуправните спогодби или други самоуправни општи акти на овие корисници“.

• 2. Во точка 37 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) на сметката бр. 842-1931 — Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителен заем од 1982 година;

2) на сметката бр. 842-1947 — Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителен заем од 1983 година“.

3. Во точка 55 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) преодната сметка бр. 842-2031 — Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово за 1982 година;

2) преодната сметка бр. 842-2047 — Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово за 1983 година“.

4. Точка 61 се менува и гласи:

„61. Приходите на буџетот на федерацијата од царини и други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1982 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи, за прометот остварен до 31 декември 1982 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1983 година се уплатуваат во смисла на член 13 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81), во корист на Буџетот на федерацијата за 1982 година.“

При уплатата на приходите од царини и други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1982 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи, за прометот остварен до 31 декември 1982 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1983 година, уплатувачите на тие приходи на сите налози за уплата во горниот десен агол ќе назначат: „за 1982 година“.

Заради разграничување на приходите од став 1 на оваа точка помеѓу 1982 и 1983 година, уплатувачите на приходите, при уплатата на приходите од царини и други увозни давачки и на делот од приходите од основниот данок на промет на производи, за прометот остварен во јануари 1983 година, а кои ќе се наплатат до 31 јануари 1983 година, на сите налози за уплата во горниот десен агол ќе назначат: „за 1983 година“.

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1983. година.

Бр. 6-6232/4

20 декември 1982 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,

Јоже Флорјанчиќ, с. р.

899.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“ бр. 27/78), на предлог од директорот на Сојузната управа за царини, сојузниот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА КЛАСИФИЦИРАЊЕ НА ЗАТКИ, ПОКЛОПКИ, ЗАКЛОПКИ И ДРУГИ ЗАТВОРАЧИ ОД ПЛАСТИЧЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Затки, покlopки, заклопки и други затворачи од пластичен материјал се класифицираат во тар. број 39.07/1д од Царинската тарифа.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-12687
15 декември 1982 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јоже Флорјанчиќ, с. р.

900.

Врз основа на точка 20 од Одлуката за регулирање на увозот на сировини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година што се плаќаат во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), сојузниот секретар за надворешна трговија пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1983 ГОДИНА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ

1. Организациите на здружен труд од точ. 2 и 3 на Одлуката за регулирање на увозот на сировини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година што се плаќаат во конвертибилни девизи (во натамошниот текст: Одлуката) можат од 1 јануари до 31 март 1983 година да поднесуваат пријави за склучен договор за увоз на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи (во натамошниот текст: пријава за увоз), во вредноста на остварениот увоз на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи во првото тримесечје на 1982 година.

Организациите на здружен труд од точка 6 на Одлуката можат од 1 јануари до 31 март 1983 година да поднесуваат пријави за увоз во вредност до 80% од остварениот увоз на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи во првото тримесечје на 1982 година.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, организациите на здружен труд од точка 7 на Одлуката можат од 1 јануари до 31 март 1983 година да поднесуваат пријави за увоз до една третина од вредноста на остварениот увоз на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи во периодот од 1 јануари до 30 септември 1982 година.

2. Податоците на Сојузната управа за царини од точка 16 став 1 на Одлуката за извршениот увоз во првото тримесечје на 1982 година за организациите на здружен труд од точ. 2 и 3 на Одлуката претставуваат истовремено и износ до кој можат да се прифатат пријавите за увоз од 1 јануари 1983 година до корекциите предвидени во точка 5 на Одлуката.

За организациите на здружен труд од точка 6 на Одлуката, народните банки на чие подрачје се извршениот период на корисниот на стоките од увоз (во натамошниот текст: надлежната народна банка) ќе ги утврдат износите до кои можат да се прифатат пријавите за увоз, на тој начин што вредноста на остварениот увоз во првото тримесечје на 1982 година од податоците на Сојузната управа за царини ќе ја намали за 20%.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, за организациите на здружен труд од точка 7 на Одлуката, една третина од увозот

остварен во периодот од 1 јануари до 30 септември 1982 година според податоците на Сојузната управа за царини, претставува истовремено и износ до кој можат да се прифатат пријавите за увоз во првото тримесечје на 1983 година.

3. Податоците на Сојузната управа за царини ја опфаќаат вредноста на увозот и на извозот франко југословенска граница од царинските декларации по видовите на увоз, односно извоз што се наведени во Кодексот на Шифрите за пополнување на исправите во царинската постапка и тоа во глава „V. Видови извоз“ под ред. бр. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 односно во глава „VI. Видови увоз“ под ред. бр. 1, 4, 10, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 34 и 45, кој е составен дел на Правилникот за поднесување исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/80 и 69/81).

Податоците на Сојузната управа за царини ги содржат кумулативните износи на увозот, односно извозот по организациите на здружен труд што се утврдени врз основа на царинските декларации, и тоа на матичните броеви на корисниците — ако е во прашање увоз, односно на производителите — ако е во прашање извоз.

4. За корекциите во смисла на точка 17 од Одлуката, организациите на здружен труд доставуваат документација за извоз и увоз согласно со точка 3 на ова упатство.

5. Надлежната народна банка, врз основа на податоците на Сојузната управа за царини од точка 16 став 2 на Одлуката, почнувајќи од 15 февруари на секој десетти во наредниот месец ќе утврдува кои организации на здружен труд оствариле поголем извоз во смисла на точка 2 став 2 од Одлуката, и за тие организации на здружен труд ќе ги прифаќа пријавите за увоз во првото тримесечје на 1983 година и над износот од точка 2 на ова упатство, а во вкупна вредност на зголемениот извоз.

6. Надлежните народни банки, врз основа на податоците на Сојузната управа за царини, за периодот од 1 јануари до 28 февруари 1983 година — најдоцна до 10 март, а за периодот од 1 јануари до 31 март — најдоцна до 10 април ќе извршат контрола и пресметка на дотогаш остварениот извоз и увоз за организациите на здружен труд од точ. 2 и 3 на Одлуката.

На организацијата на здружен труд која не остварила извоз во рамките на утврдениот однос на увозот спрема извозот во периодот од 1 јануари до 28 февруари 1983 година, надлежната народна банка ќе и го намали износот од точка 2 на ова упатство за вредноста на неостварениот извоз, а најмногу до 20% од остварениот увоз во првото тримесечје на 1982 година.

Пријавата за увоз што ќе ја поднесе организацијата на здружен труд која според податоците на Сојузната управа за царини за периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година не остварила извоз во рамките на утврдениот однос на увозот спрема извозот, а го искористила во целост износот од точка 2 на ова упатство, надлежната народна банка нема да ја прифати се додека таа организација на здружен труд не ја реализира вредноста на неостварениот извоз.

7. Корекциите во смисла на точ. 5 и 6 од ова упатство се вршат така што остварениот увоз во пресметковниот период се дели со утврдениот однос на увозот спрема извозот, што таа организација на здружен труд го остварила во првото тримесечје на 1982 година и се множи со 100. На тој начин се добива вредноста на извозот што организацијата на здружен труд требало да ја оствари за да го задржи утврдениот однос на увозот спрема извозот. Разликата помеѓу извршениот извоз во пресметковниот период и извозот што таа организација на здружен труд би требало да го оствари прет-

ставува вредност за која е остварен поголем, односно помал извоз и за која се намалува износот од точка 2 на ова упатство, односно за која се прифаќа пријавата за увоз над тој износ за организациите на здружен труд од точка 2 став 2 на Одлуката.

На организациите на здружен труд од точка 7 на Одлуката корекциите во смисла на став 1 од оваа точка ќе им се вршат на истиот начин.

8. Ако организациите на здружен труд се договорат во смисла на точка 9 од Одлуката, на Народната банка на Југославија и го поднесуваат соодветниот акт.

Актот од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија го доставува до надлежните народни банки на чии подрачја се наоѓаат седиштата на организациите на здружен труд од точка 9 на Одлуката.

9. Народните банки ќе ги прифатат пријавите за увоз и ќе ги заверуваат налозите за плаќање на увозот на стоки од консигнациони складови на странски фирми во Југославија од 1 јануари 1983 година до износите утврдени според одредбите на Одлуката, под услов кон пријавата за увоз да е поднесена потврда од овластената банка предвидена со точка 19 на Одлуката.

10. Кон пријавите за увоз што се прифатени до 31 декември 1982 година, а за делот на увозот што се реализира во првото тримесечје на 1983 година, се поднесува нова пријава за увоз, со тоа што претходно и се доставува на надлежната народна банка за корисникот на стоките од увоз на евидентирање.

Порано прифатената пријава, со документацијата и исправите чијшто рок на важење не истекнал, а врз основа на кои е прифатена таа пријава, е составен дел на новата пријава.

Кон пријавата од став 1 на оваа точка се поднесува и потврда од овластената банка предвидена со точка 19 на Одлуката ако рокот на порано поднесената потврда истекнал или ако таа потврда при прифаќањето на пријавата за увоз не била предвидена со пропис.

11. Надлежната народна банка ќе и достави на Народната банка на Југославија до 10-ти во месецот за изминатиот месец, податоци за прифатените пријави за увоз според одредбите на Одлуката, со тоа што посебно ќе се искажат податоци и за увозот според основите од точ. 10, 12 и 13 на Одлуката.

12. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 21017

30 декември 1982 година

Белград

Сојузен секретар за
надворешна трговија,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

901.

Врз основа на член 1036 став 2 точка 11 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊАТА, ОЗНАКИТЕ И ЗНАЦИТЕ ЗА РАСПОЗНАВАЊЕ НА БРОДОВИТЕ И ЗА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИМИЊАТА НА БРОДОВИТЕ

Член 1

Името и знакот за распознавање на брод, како и ознаките на поморски технички пловен објект, на

брод за внатрешна пловидба што нема свој погонски машински уред и пловна направа, се определуваат на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Името на бродот го определува, на предлог од носителот на правото на располагање со бродот, односно сопственикот на бродот, сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Во барањето за определување на името на бродот носителот на правото на располагање со бродот, односно сопственикот на бродот предлага три имиња. Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските меѓу предложените имиња ќе го избере името кое, со свое решение, ќе му го определи на бродот.

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските одлучи дека ниедно од предложените имиња не е погодно за доделување на бродот, или ако утврди дека името кое е погодно за доделување на бродот веќе го има друг брод, ќе побара од носителот на правото на располагање со бродот, односно сопственикот на бродот да предложи три нови имиња.

Член 3

Барањето за определување на името, односно барањето за определување на ознаката на бродот мора да содржи податоци за основните технички карактеристики на бродот, за намената на бродот и за луката на запишувањето, односно пристаништето на запишувањето.

Член 4

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските со своето решение за определување на името на бродот, кој има радиотелеграфски или радиотелефонски уред, го определува и повикувачкиот знак на тој брод.

Повикувачкиот знак на бродот од став 1 на овој член се состои од букви, броеви или други ознаки за идентификација определени со прописите за меѓународниот радиосообраќај.

Член 5

Ознаката на поморски технички пловен објект, на брод за внатрешна пловидба кој нема свој погонски машински уред, односно на пловна направа се состои од кратенка на називот на пловниот објект, односно збор што упатува на неговата намена и од број што го означува редниот број од списокот на пловните објекти од ист вид под кој е запишан пловниот објект.

Член 6

Името на поморскиот брод мора да биде напишано на обете страни на предниот дел на пловниот објект и на крмата.

Ознаката на поморски технички пловен објект мора да биде напишана на обете страни на предниот дел на пловниот објект. Ако поморскиот технички пловен објект има и име, тоа може да биде напишано само на крмата.

Луката на запишувањето мора да биде напишана на крмата под името на поморскиот брод, односно под името на поморскиот технички пловен објект.

Името, ознаката и луката на запишувањето мораат да бидат напишани со боја што видно се разликува од бојата со која е бојосан бродот, односно поморскиот технички пловен објект.

Името и луката на запишувањето на бродот со крсташка крма мораат да бидат напишани на обете страни на крмата.

Големината на буквите со кои се запишува името на поморскиот брод, односно ознаката на поморскиот технички пловен објект мора да биде

сразмерна на големината на бродот, односно на техничкиот пловен објект, со тоа што да изнесува најмалку 10 см.

Името, односно ознаката мора да биде напишана така што да може секогаш да се прочита и од поголема оддалеченост.

Член 7

Името, односно ознаката на брод за внатрешна пловидба мора да биде напишана на обете страни на бродот.

Ако во потиснуван или бочно врзан состав има еден или повеќе натписи на името, односно натписи на ознаките засолнети, името, односно ознаката мора повторно да биде напишана на таблата на начин што ќе овозможи јасно да се види и во правците во кои се засолнети натписите.

Пристаништето на запишувањето мора да биде напишано на крмата и дополнето со буквите YU со кои се обележува Социјалистичка федеративна Република Југославија како држава во која се наоѓа пристаништето на запишувањето.

Ознаката за идентификација од став 1 на овој член мора да биде напишана со латиница, со лесно читливи и неизбришливи букви. Натписот со маслена боја се смета како неизбришлив.

Ознаката за идентификација од став 1 на овој член мора да биде напишана и со кирилица.

Височината на буквите мора да изнесува најмалку 20 см за името на бродот, а најмалку 15 см за другите ознаки. Широчината на буквите и дебелината на линиите мораат да бидат сразмерни на височината на буквите. Буквите мораат да бидат во светла боја врз темна основа, односно темна боја врз светла основа.

Котвите на бродовите за внатрешна пловидба мораат да имаат неизбришливи ознаки за идентификација, што мораат да го содржат називот на носителот на правото на располагање со бродот или неговата вообичаена кратенка, односно името на сопственикот на бродот.

Член 8

Евиденција за имињата, ознаките и повикувачките знаци на бродовите води сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Податоците за имињата, ознаките и повикувачките знаци на бродовите се внесуваат во книги во кои евиденцијата од став 1 на овој член се води посебно за поморските бродови, а посебно за бродовите за внатрешна пловидба.

Книгите од став 2 на овој член можат да се состојат од повеќе тетратки што се означуваат со римски броеви. Секоја тетратка содржи определен број листови.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за определување на имињата и ознаките на поморските бродови и чамци и на знаците за распознавање на поморските бродови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/65).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. V/02-4834/2
18 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
м-р Назми Мустафа, с. р.

902.

Врз основа на член 331 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИТЕ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ ПЕРСОНАЛ ШТО ВРШИ РАБОТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозволите за работа на стручниот персонал што врши работи од значење за безбедноста на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/80 и 63/81) во член 70 став 1 зборовите: „од 31 декември 1982 година“ се се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1983 година“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6490/1
24 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
м-р Назми Мустафа, с. р.

903.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за метри и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА БРОИЛА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во Правилникот за метролошките услови за мерни трансформатори за броила на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/81), во член 25 се додава нов став 2, кој гласи:

„Мерните трансформатори од став 1 на овој член ќе се примаат на преглед и жигосување:

- 1) до 31 декември 1985 година — струјни трансформатори во мрежа од 110 kV;
- 2) до 31 декември 1986 година — напонски трансформатори во мрежа од 110 kV;
- 3) до 31 декември 1986 година — струјни и напонски трансформатори во мрежа од 35 kV и 30 kV;
- 4) до 31 декември 1987 година — струјни и напонски трансформатори во мрежа од 20.10 и 6 kV;
- 5) до 31 декември 1988 година — струјни трансформатори во мрежа од 0.4 kV.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0215-12297/1
17 декември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скадоцени
метали,
Милицав Воичиќ, с.р.

904.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75, 60/75, 22/78 и 65/81), директорот на Сојузниот завод за статистика издава

НАРЕДБА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИНДЕКС НА
ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА И НА
ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ОК-
ТОМВРИ 1981 ГОДИНА ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1982
ГОДИНА**

1. Годишните индекси на цените за предметите на опремата и за градежните објекти по групите во кои предметите на опремата и градежните објекти се распоредени со Одлуката за определување на групите на градежните објекти и опрема за кои Сојузниот завод за статистика ги утврдува индексите на цените за ревалоризација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/75), се утврдуваат за периодот од 1 октомври 1981 година до 30 септември 1982 година.

2. Годишните индекси на цените од точка 1 на оваа наредба се:

Ознака на групата на предметите на опремата и на градежните објекти	Назив на групата на предметите на опремата и на градежните објекти	Годишни индекси на цените
---	--	---------------------------

1	2	3
1.01	Објекти на електростопанството, на водостопанството и на поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај — — — — —	148
1.02	Патишта, аеродроми и објекти на луки и пристаништа — — — — —	135
1.03	Објекти за вршење на железничкиот сообраќај и на друг сообраќај на шини — — — — —	150
1.04	Објекти на рудниците за јаглен, на рудниците за метали и на рудниците за неметали — — — — —	144
1.05	Објекти за истражување, на експлоатација, за пренесување и сместување на нафта и гас — — — — —	144
1.06	Индустриски, градежни, занаетчишки, земјоделски, шумарски, со-	

1	2	3
	браќајни, трговски, угостителски, туристички, комунални, управни, станбени и други згради од тврд материјал — армиран бетон, од бетон, камен и тули — — — — —	144
1.07	Индустриски, градежни, занаетчишки, земјоделски, шумарски, угостителски, туристички, управни, станбени и други згради и други градби од метални, дрвени и пластични материјали — — — — —	144
2.01	Електроенергетски, водостопански и рударски машини, уреди и постројки — — — — —	130
2.02	Машини, уреди и постројки за експлоатација и преработка на нафта и гас — — — — —	111
2.03	Машини, уреди и постројки на црната и обоената металургија и за производство на кокс — — — — —	134
2.04	Машини, уреди и постројки во индустријата на неметали — — — — —	142
2.05	Машини, уреди и постројки во металната индустрија, во електроиндустријата и бродоградбата — — — — —	128
2.06	Машини, уреди и постројки во хемиската индустрија, во индустријата на гума и во индустријата на кожа и обувки — — — — —	143
2.07	Машини, уреди и постројки за производство на градежен материјал, на огноотпорен материјал и на азбестни производи — — — — —	125
2.08	Машини, уреди и постројки во дрвната индустрија, во индустријата на целулоза и во индустријата на дрвесина и хартија — — — — —	162
2.09	Машини, уреди и постројки на текстилната индустрија и на индустријата за спортска опрема — — — — —	156
2.10	Машини, уреди и постројки во прехранбената индустрија и во тутунската индустрија — — — — —	151
2.11	Машини, уреди и постројки во графичката и во другата ненаведена индустрија — — — — —	119
2.12	Машини, уреди и постројки во областа на земјоделството, шумарството и градежништвото — — — — —	123
2.13	Опрема што се користи за вршење на железничкиот сообраќај и на другиот сообраќај на шини — — — — —	131
2.14	Опрема што се користи за вршење на друмскиот сообраќај — — — — —	133
2.15	Опрема што се користи за вршење на поморскиот сообраќај и на сообраќајот на внатрешните води — — — — —	151
2.16	Опрема што се користи за вршење на ПТТ сообраќај, радио и ТВ сообраќај — — — — —	115
2.17	Опрема што се користи за вршење на воздушниот сообраќај — — — — —	134
2.18	Мерни и контролни апарати, инструменти и уреди и стандардни и специјални алати — — — — —	124

1	2	3
2.19	Лабораториска опрема, школски училиа, медицински уреди, апарати и прибор и спортски реквизити	138
2.20	Електронски сметачи, машини за пишување, сметачки и книговодствени машини, уреди и постројки	132
2.21	Мебел, како и машини, уреди и апарати за општа и посебна намена	130

3. Оваа наредба се применува за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства со состојбата на 31 декември 1982 година.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на годишниот индекс на цените за предметите на опремата и на градежните објекти за периодот од 1 јули 1981 година до 31 јуни 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/82).

5. Оваа наредба влегува во сила на 31 декември 1982 година.

Бр. 01-4151/1
29 декември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за статистика,
Франта Комел, с. р.

905.

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заседницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните пензии, остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискиот основ кој претставува плата според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1981 година, се усогласуваат во 1983 година.

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат така што како нов пензиски основ се зема платата на чинот, односно класата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници која, според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1982 година, им припаѓа на активните воени лица од соодветен чин, односно класа, како и посебните додатоци во смисла на член 64 став 3 од тој закон.

Семејните пензии се усогласуваат со утврдувањето на новиот основ за определување на семејната пензија, кој претставува усогласена старосна, односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат по службена должност, а новите износи на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 1983 година

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 53-1
24 декември 1982 година
Белград

Собрание на Заседницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,
Мирко Нововиќ, с. р.

906.

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заседницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1. Во Одлуката за учество на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства во поднесувањето на трошоците за користење на здравствена заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/81) во точка 3 одредба под 2 зборот: „непосредно“ се брише, а на крајот точката се заменува со точка и зацирка и потоа се додава нова одредба под 3, која гласи:

„3) кога заболениот од потешка форма на ревматоиден артритис и spondylarthritis ankylopoetica (Бехтерева болест) ќе биде упатен на медицинска рехабилитација по стационарно лекување, а во фаза на клиничко и биолошко смирување.“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 52-1
24 декември 1982 година
Белград

Собрание на Заседницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,
Мирко Нововиќ, с. р.

907.

Врз основа на член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТУВАЊЕТО ВО ЈУГОСЛАВИЈА СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНКИ ПАРИ, СТРАНКИ ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА

1. Во Одлуката за условите под кои наплатувањето во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82) во точка 2 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може да даде посебно одобрение за подолг период за наплатавање во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма по основ на: претплатата на списанија и публикации, објавување на огласи, учествување на семинари и конкурси, нарачување на емисии преку радио-станции, школарини и наставни средства, членарина и котизации, друмски такси, патарина и превоз на стоки и патници со траект, поштенски марки за филателистички цели, пари за нумизматички цели, давање услуги на странски лица во вагон-ресторани и во коли за списување, плаќање на такси за лов, риболов и ловечки трофеи, превоз на посмртни останки на странци, исплатување на возила на странски лица, давање помош и информации на патничката, услуги што ги достават туристички и патнички агенции, помош и поддршка, како и за сите други наплатувања што не можат да се сметаат како наплатувања во смисла на точка 4 од оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 59
29 декември 1982 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик — гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Миодраг Вељковиќ, с. р.

998.

Врз основа на член 8 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82) Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РАКУВАЊЕТО СО ЧЕКОВИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА А КОИ ГЛАСАТ НА ДИНАРИ

1. Чековите што ги издава Народната банка на Југославија за исплати на откупените странски средства за плаќање, а кои гласат на динари, сите домашни лица, согласно со член 11 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија, се должни да ги примат и, согласно со став 2 на тој член, исклучително да ги поднесат на наплата кај банките и кај организациите на здружен труд на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст; поштите).

2. Ако банките овластени за работи со странство и банките овластени за девизно-валутни работи во земјата (во натамошниот текст: овластените банки), поштите, како и организациите на здружен труд, матерните банки и други општествени правни лица кои со овластената банка ќе склучат договор за вршење на менувачки работи (во натамошниот текст: овластените менувачи), вршат исплатата на откупените странски средства за плаќање во чековите од точка 1 на оваа одлука, должни се при исплатата на тие чекови да стават датум, печат и потпис на овластеното лице на за тоа предвидениот простор на чекот.

3. Банките и поштите, при исплатувањето на готови пари на подносителот на чекот од точка 1 на оваа одлука, го поништуваат исплатениот чек. Ис-

платените чекови банките и ги доставуваат на наплата на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина, а поштите — на Поштенската штедилница заради наплата кај надлежната народна банка на републиката.

Поништување на исплатениот чек од став 1 на оваа точка се врши со ставање на печат и потпис на овластеното лице на опачината од чекот.

Организациите на здружен труд и други општествени правни лица и ги поднесуваат чековите на наплата на банката или на поштата со два примерока на спецификација од кои банката односно поштата едниот заверен примерок му го враќа на подносителот на чековите, а другиот и го доставува на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина.

4. Со чековите од точка 1 на оваа одлука, примани од надлежната народна банка на републиката, односно од надлежната народна банка на автономната покраина, овластените банки, поштите и овластените менувачи ракуваат на начинот пропишан за ракување со готови пари.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 57
27 декември 1982 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик — гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Миодраг Вељковиќ, с. р.

999.

Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ПРИНЦИПЕНИТЕ ОСНОВИ ЗА ДОПУСКАЊЕ НА ПРОПИСИ ЗА ЗАБРАНА НА КОЛЕЊЕТО НА ДОБИТОЧЕН ПОДМЛАДОК

Член 1

Заради понелесообразно искористување на добиточниот фонд и заштита на добиточниот подмладок, како основен услов за неговата репродукција, а заради зголемување на производството на месо за нормално снабдување на населението, учесниците во овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да донесат односно предложат прописи со кои ќе се забрани колењето на добиточниот подмладок.

Член 2

Учесниците во овој договор се согласни, во смисла на член 1 од овој договор да донесат односно да предложат прописи:

- 1) за забрана на колењето на телуња до 226 kg, мелери до 180 kg и буши до 100 kg жива тежина;
- 2) за забрана на колењето на јагниња до 15 kg жива мера, со исклучок на јагниња наменети за извоз;
- 3) за забрана на колењето на прасиња од сите раси до 25 kg жива тежина.

Член 3

Учесниците во овој договор се согласни во прописите да предвидат исклучок за колење на подмладокот во случај на:

1) опасност од штовисање поради повреда или задушвање;

2) заболување кога лекувањето е неекономично поради долготрајно боледување;

3) појава на заразни болести.

Учесниците во овој договор се согласни во прописите да предвидат одобреното за колење на подмладокот во случаите од став 1 на овој член да го дава надлежниот општински орган на управата по претходно прибавено мислење од ветеринарската служба.

Член 4

Учесниците во овој договор се согласни во прописите што ќе ги донесат односно предложат, дејствијата спротивни на член 2 од овој договор да ги утврдат како прекршок и да пропишат парична казна.

Член 5

Учесниците во овој договор се согласни пропишаните од член 2 на овој договор да ги донесат односно предложат во рок од 15 дена од денот на потпишувањето на овој договор.

Член 6

Учесниците во овој договор се согласни, во смисла на член 1 од овој договор, во рамките на своите права и должности, да преземат или да предложат мерки за преземање на вишоците и за доставување на вишоците на добиточниот подмладок до тежината од член 2 на овој договор.

Член 7

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

8 декември 1982 година
Белград

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,

Мирко Пулиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,

Дургут Елиповски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,

Алојз Клеменчиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија,

Лука Мачкиќ, с. р.

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска,

Богдан Јанков, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,

Рајко Вукчевиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,

Ленке Бертрон, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово,

Азис Абраши, с. р.

910.

Врз основа на точка 12.8 од вториот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/81) и врз основа на член 17 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80 и 42/82), Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на САП Војводина и Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПРЕМОСТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ НАСТАНАТИ ПОРАДИ РАЗЛИЧНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ЗАЕМИ И ЗА ПЛАСМАН НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Член 1

Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на САП Војводина и Собранието на САП Косово (во натамошниот текст: учесниците на овој договор) се согласни да обезбедат средства потребни за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување на заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот на федерацијата) за периодот од 1971 до 1980 година, што втасуваат почнувајќи од 1 јануари 1982 година до 31 декември 1985 година.

Член 2

Учесниците на овој договор се согласни обврската на одделна република односно автономна покраина во поглед на обезбедувањето на средствата заради премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување на заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата, да се утврди за секоја година во која се јавуваат тие разлики, пропорционално со височината на ануитетите што втасуваат за враќање во таа година, по уплатениот заем од страна на секоја република односно автономна покраина.

Член 3

Во согласност со член 2 од овој договор се утврдува обврска на одделни републики и автономни покраини во 1982 година да ги обезбедат следните износи на средства за премостување на разликите:

	Динари
СР Босна и Херцеговина	98.109.858
СР Македонија	39.576.263
СР Словенија	135.193.723
СР Србија	165.857.774
СР Хрватска	207.397.744
СР Црна Гора	13.897.008
САП Војводина	79.303.580
САП Косово	15.303.580

Средствата од став 1 на овој член, републиките и автономните покраини ќе ги обезбедат во два-наесет еднакви месечни рати и ќе ги уплатат на сметката на Фондот на федерацијата до крајот на месецот за секој месец.

Член 4

Височината на средствата што се должни да ги обезбедат одделни републики односно автономни покраини за премостување на разликите за 1983, 1984 и 1985 година, ќе ја утврди Собранието на Фондот на федерацијата врз основа на податоците на Службата на општественото книговодство, во согласност со одредбите на член 2 од овој договор.

Член 5

Учесниците на овој договор се согласни, средствата што ги обезбедуваат за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата, да им се вратат во годините во кои отплатите на заемот од страна на недоволно развиените републики и автономни покраини ќе бидат поголеми од обврските на Фондот на федерацијата спрема уплатувачите на заемот, а сразмерно со обезбедените средства за премостување на тие разлики.

Фондот на федерацијата ќе им издаде потврда на републиките и на автономните покраини на износот на годишно уплатените средства за премостување на настанатите разлики, што ќе се вратат во согласност со одредбите на став 1 од овој член.

Учесниците на овој договор се согласни, потврдата од став 2 на овој член да ги содржи следните елементи: означување дека во прашање е потврда; назив и седиште на издавачот на потврдата; назив и седиште на општественото правно лице на кое гласи потврдата; услови — дека на тие средства не се плаќа камата и други надомести; начин и рок на враќањето — дека Фондот тие средства ќе ги дозначи на жиро-сметката на општественото правно лице на кое гласи потврдата во рок од 10 години од годината за која се издава потврдата; место и датум на издавањето на потврдата и потпис на овластеното лице — издавач на потврдата.

Член 6

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата што се предмет на овој договор, како и за негови измени и дополненија.

Измени и дополненија на овој договор се вршат на начинот и по постапката што се предвидени за негово склучување.

Член 7

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

27 декември 1982 година
Белград

За Собранието на СР
Босна и Херцеговина,
Марко Кераниќ, с. р.
член на Советот

За Собранието на
СР Македонија,
Александар Андоновски, с. р.
член на Советот

За Собранието
на СР Словенија,
Игор Вандот, с. р.
заменик на републичкиот
секретар за финансии

За Собранието
на СР Србија,

Борислав Атанацковиќ, с. р.
републички секретар
за финансии

За Саборот
на СР Хрватска,

Милан Рукавина-Шаип, с. р.
потпретседател на Саборот

За Собранието
на СР Црна Гора,

Драгутин Вучиниќ, с. р.
заменик на републичкиот
секретар за финансии

За Собранието
на САП Војводина,

Исидор Секички, с. р.
член на Советот

За Собранието
на САП Косово,

Џемшит Дуриќи, с. р.
член на Советот

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот од Наредбата за определување на граничните премини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат и транзитираат пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест кај животните, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 76/82, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ИЗВЕЗУВААТ, УВЕЗУВААТ И ТРАНЗИТИРААТ ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ КАЈ ЖИВОТНИТЕ

Во точка 1 одредба под 2 по зборот: „Горичан“, се додава по грешка изоставениот збор: „Грлина“.
Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград,
30 декември 1982 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за Серсе додава по грешка изоставениот збор: „Грлина“. Ција на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Се разрешува од должноста директор на Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи Алекса Вујовиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 31 декември 1982 година.

С. п. п. бр. 1385
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основр на член 6 став 2 од Уредбата за Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

За директор на Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи се назначува Симиша Корломановиќ, поранешен советник во Амбасадата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бон.

С. п. п. бр. 1386
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за информации се назначува Велимир Ичевиќ, потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора.

С. п. п. бр. 1387
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

За помошник на сојузниот секретар за информации се назначува Мирко Мариновиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за информации.

С. п. п. бр. 1388
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

За помошник на сојузниот секретар за информации се назначува Анте Чудина, досегашен помошник на сојузниот секретар за информации.

С. п. п. бр. 1389
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи се назначува Александар Перовиќ, секретар на Одборот за надворешно-трговски систем во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

С. п. п. бр. 1390
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи се назначува Томислав Јовановиќ, досегашен претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Палилула во Белград.

С. п. п. бр. 1391
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За потсекретар во Сојузниот комитет за законодавство се назначува Александар Богдановиќ, досегашен советник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство.

С. п. п. бр. 1392
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство се назначува Благоја Николиќ, досегашен советник на претседателот на тој сојузен комитет.

С. п. п. бр. 1393
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

За помошник на директорот на Сојузниот завод за статистика се назначува м-р Ненад Пјевиќ, директор на Секторот за електронска обработка на податоци во Заедницата за осигурување на имот и лица „Дунав“ во Белград.

С. п. п. бр. 1394
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи, Љубомир Секулиќ, заради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1395
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи Милутин Јанковиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 31 декември 1982 година.

С. п. п. бр. 1396
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА НАЧАЛНИКОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советник на началникот на Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет Владимир Пекиќ, поради заминување во пензија.

На именувањето му престанува работниот однос на 31 декември 1982 година.

С. п. бр. 1397
20 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребрник, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Калпиќ Петра Јурај, Кризманиќ Ивана Ивица, Ковачевиќ Јована Бранко, Твориќ Јакоба Бранко, Зјајвук Милана Душан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Барбериќ Мартина Иван, Билиќ-Јолиќ Анте Луција, Бишћан-Леви Елијаса Злата, Букарица-Шкариќ Петра Милица, Чурчиќ-Тодориќ Ђуре Милева, Ѓалиќ Симе Дамјан, Ѓалиќ Стеве Васо, Јуреџиќ-Катунариќ Марина Мира, Калат Лазо Лазо, Ковачиќ Јована Бранко, Марељ-Периќ Јована Ружа Микелиќ Милутина Ворислав, Писковиќ Сулејмана Рефик, Прпиќ Мије Јосип, Радивојевиќ Стевана Марко, Симуниќ Мате Иван, Томиќ Живојина Петар, Трумиќ Ненада Момир, Влајниќ Мирка Ђуро, Возводиќ Дане Јован, Вучемило Мате Анте, Вуковиќ Петра Марко, Вулетиќ Ивана Мате, Вулетиќ Прела Данило Жуниќ Николе Драган;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Етиќ-Томиќ Алексе Анѓа;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Беговиќ Васе Остоја, Џеј Данијела Емил, Диниќ-Крајче Стеве Зорка, Герчер Ловре Бранко, Гуиќ Јураја Вољан, Јелача Ђуре Обрад, Капелац Стјепана Стјепан, Кесериќ Петра Јанко, Мајериќ-Шабан Ивана Јелица, Марџетко Фрање Јосип, Мрђен Крешимира Петар, Тгерро Фердинанда Иван, Вуковиќ Илије Никола, Жоња Боже Дане;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Алфиревиќ Симе Душан, Вајиќ Игњатија Ђуро, Бален Јосипа Јурај, Бег Ивана Марко, Безбрадица Петра Милан, Богдановиќ Павла Бисерка, Божиќ Ивана Ђуре, Бриновшек Ивана Иван, Бришќи Јакова Звонимир, Броз Хинка Иван, Цераниќ Јосипа Иван, Црвенковиќ Наума Стеван, Чакарун Грге Андрија, Челица Ђуре Станко, Четковиќ Петра Богдан, Ѓулап-Витасовиќ Ђуре Драгица, Долчеки Јосипа Фрањо, Домјан Мате Мато, Ѓико Шиме Божо, Ѓорђевиќ Маринка Радосав, Франичевиќ-Борчиќ Паве Драгица, Грујиќ Раде Благоја, Иванчан Шимуна Лудмила, Ивековиќ Вилима Иван, Јакелиќ Стипе Јуре, Јанковиќ Васе Љубомир, Јеласка Мије Иво, Карагоновски Георгија Костадин, Кончар Јове Стево, Ковачевиќ Милана Милош, Козина Јосипа Ладислав, Крстуловиќ Шпире Крсто, Куцељ Ђуре Павло, Ловречиќ Јанка Стјепан, Мајкиќ-Малада Николе Анка, Марцујуш Мирка Михајло, Миликовиќ-Бензон Андрије Соња, Њемчевиќ Станка Драго, Парабуки Жарка Младен, Перишиќ Милутина Светислав, Петровиќ Фрање Славо, Плачко-Баленовиќ Милана Иванка, Попара Дмитра Предраг, Пршир Томе Мато, Поповац Боже Лазо, Радичанин Милоша Петар, Радвановиќ Јосипа Анте, Шебрек-Ђураден Николе Елза, Шошкиќ Вуксана Новак, Шоштариќ Вида Јосип, Шуљиќ-Чурин Вицка Марија, Удовчиќ Петра Матија, Углиќ Људевита Људевит, Узун-Мартинко Ивана Милица, Ваје Амброса Мирко, Важиќ Милана Емил, Владиславиќ Петра Иво, Влаховиќ Мате Драгутин, Војковиќ Ђуре Божо, Вујасиновиќ Обрада Илија, Жагар Јосипа Анѓун;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата,

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Агбаба Ђуре Бошко, Аничиќ-Мандиќ Анђела Зора, Антиќ-Кришул Николе Јулијана, Аврамовиќ Лазара Ѓорђе, Безбрадица Марка Милан, Бишћан Ивана др Вождар, Благојевиќ Јове Антоније, Војина-Ребиќ Марка Ружица, Богичевиќ Тихомира Драгољуб, Богојевиќ Станка Драган, Вокан-Раѓеновиќ Илије Сока, Воројевиќ-Стринеска Илије Нада, Божиќ Јосипа Мирко, Брезовечки Јураја Јурај, Бубола-Делосто Антона Марћела, Ѓањуга Вида Јосип, Simador Romana Massimiliano, Ѓвек Фрање Здравко, Черепинко Бартола Мартин, Чизмек Вида Мирко, Дејановиќ Јосипа Мандица, Дејановиќ Ѓранка Сокан, Дивјак Стеве Стево, Доминковиќ Павла Јосип, Дупељ Игнаца Јанко, Фарагуна Ивана Иван, Фот Јосипа Стјепан, Фундак Винка Анѓун, Фурлан-Кодрич Ивана Метода, Галант-Шестан Фрање Јосипа Галиќ-Крајновиќ Николе Невенка, Главаш-Турина Марка Катица, Гобац Ђуре Јосип, Горјан Антона Лино Грубачевиќ Николе Чедомир, Грујиќ Јафина Душан, Хлабец Фрање Звонко, Хорват Ивана Петар Хуљиќ-Субан Карла Зора, Јакимовски Јована Кирил Јакшиќ-Нинковиќ Милана Драгица, Јанеши Ивана Рудолф, Јанковиќ-Перков Томе Весела, Јелетиќ Николе Фердинанд, Јерчиновиќ Мате Мате Југовиќ Луке Стојан, Јурас-Сумина Марка Даница, Јузбашевиќ Љубана Боро;

Киќић-Блажез Шимуна Марија, Клајић Милоје Душан, Кларић Ивана Томислав, Клековић-Угрич Антоан Антолија, Коларевић Раде Никола, Краљ Ивана Звонко, Крчмар Ивана Марија, Кучковић Светозара Милош, Кукић-Вукелић Петра Милица, Кукић Глише Лазо, Ландеман Фрање Иван, Лескур Јозе Илија, Леванић Фрање Валент, Љитица Стеве Борислав, Лисац Анте Иван, Листовић Штире Анка, Лончар Стјепана Анте, Лончарић-Кршћул Јосипа Злата, Лоренц-Јуриша Валента Марија, Јудаш Андрије Стјепан, Љубичић Маријана Јозо, Марић Андрије Чедо, Маринчић Занона Занона, Марјановић Анте Фрање, Мирковић Уроша Емица, Матиновић-Пингар Валента Елиза, Мартоња Марка Иван, Марушић-Промет Анте Марија, Мастелица Милана Илија, Међерал-Цафук Имбре Јосипа, Месир-Згонцић Марка Ана, Михајлија Јове Никола, Михајловић-Гинитријевић Михајла Станица, Милевић Ђуре Стево, Митровић-Голија Марка Грациела, Митровић Ивана Јосип, Митровић Миле Петар, Муњас-Винчић Лазе Милица, Мурета-Похмајскић Фрање Навица, Мусташић Јосипа Јуре, Нанац Стевана Ђоско, Напрта-Косановић Миле Богдана, Никитовић-Рафај Јосипа Катица, Новоселиц Виктор Иван, Обод Павла Јосип, Опачић-Висаковић Петра Марија, Орећ-Воић Николе Јелена, Панац-Пругић Тодора Десанка, Павловић Илије Шипро, Пауновић Станка Јован, Пеиновић-Баришевић Николе Ана, Петтер-Матарија Ивана Ана, Петровић Марка Иван, Патић-Узелац Миле Борка, Посавец Драгутина Драгутин, Продановић-Симић Цветка Гослава, Прукијаш Имре Драго, Прукијаш-Фридрих Јосипа Љубица, Радовановић-Богупосић Јуре Анка, Радловић-Шекуларац Ђорѓа Цана, Радловић Николе Раде, Ралић Ђуре Анка, Ранић Вјекослава Вјекослав, Рашета Миле Манојло, Рихтер Алојза Иван, Ристић Михајла Предраг, Роѓин-Јакопић Павла Вероника, Рого Милана Стеван, Сачић-Јурић Ивана Зорица, Саћер Јосипа Андрија, Секулић Ивана Милан, Селеш Ђуре Јосип, Сољчар-Рајх Јоске Марта, Силгади-Шаламон Андрије Клара, Симић Петра Владимир, Симкић Петра Здравко, Спахија Едуарда Андрија, Спајић-Наглић Петар Славица, Сребрић Петра Андрија, Срзић-Ковачевић Јуре Марија, Станко Матије Јелена, Стиповић Фрање Миливој, Стоисављевић Миле Петар, Стражар-Грошчел Алојза Франциска, Стрелец-Коси Стјепана Јосипа, Струње Петра Милан;

Шаламунец-Матисевић Милоша Даница, Шепић-Часник Јосипа Јосипа, Шепић-Чернац Фридрика Јидица, Шилковић Миле Иван, Шимић Ловре Милан, Шкала Стјепана Јосип, Шкрлић Стјепана Иван, Шливар Симе Мирко, Шобот Илије Боса, Шпиљак-Нађ Флоријана Злата, Шпиранец Андрије Антуа, Шпрчић Томислава Бранко, Штајер-Предовић Петра Марија, Шпут-Жикић Шимуна Иванка, Швијир Макса Милка, Тасић Радивоја Милосав, Триевић-Бајић Илије Ружа, Троха Антуна Валентин, Тукуновић Јакоба Никола, Валенчић-Штолфа Карла Ванда, Варга-Чрп Антуна Магда, Варга Винка Стјепан, Вид Миле Павло, Видовић-Чаврак Јосипа Меланка, Винчек Болто Драгутин, Владетић Стеве Сава, Вуглеш Вјекослава Марија, Војновић Раде Драго, Војводић Николе Јован, Врија Јакова Илија, Врховец Јакоба Алкица, Вучур Петра Иван, Вујачић Лазе Марко, Вујчић Лазе Петар, Вукас Драгана Милан, Вукић Анте Миле, Зечић Петра Људомир Зиројскић Лазара Ратонан, Златарек-Новак Ивана Марија, Звер Јосипа Рудолф, Звошец Ивана Фрање;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земајта

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић Јована Никола, Бабић Милоша др Душан, Баца Николе Стјепан, Бајић Стојана Љубомир Бајт Фрање Јосип, Балић Мије Алојз, Барић Ернест Игор, Бартолић Јураја Јосип, Бертак Фрање Мијо, Бесендорфер Злате Златко, Бештек Марка Ђуро,

Безак Стјепана Стјепан, Вјелић Станка Василије, Благоз Влака Јосип, Блажанин Томе Иван, Блажека Винка Филип, Бобановић-Новак Марија Винка, Богдановић-Шлеске Божидара Кристина, Богуновић Симе Ђоко, Божанић-Барановић Марјана Анѓелка, Војновић Васе Јово, Вољат-Вудрић Марка Марија, Вонот Ђуре Раде, Вошњак Мужарема Исмет, Божанић Николе Милорад, Божич-Вођански Јанка Катица, Брлек Марка Јурај, Брозовић Томе Павло, Бубола Антоан Андрија, Будић Јозефине Фрање, Бутаља Антоан Иван, Бува Ивана Марко, Циндрић Јерка Никола, Цоха Алојза Јурај, Цвијетић Петра Александар, Црк Винка Иван, Чехулић Ђирица Фрање, Чекот Стјепана Алојз, Чоп Луке Јосип, Чосић Петра Стојан, Давидовски Драгана Хрвоје, Демкић Раде Милан, Дикић Немање Владимир, Добријовић-Днанежевић Фрање Анкица, Домачиновић Илије Антуа, Дошен Николе Иван, Додош Милана Јоцо, Додош Стојана Михајло, Драгичевић Ивана Јосип, Драгутин Нике Драгослав, Држанић Алојза Иван, Држанић Ивана Аугуст, Ђери Фрање Стјепан, Ђуран Благоје Ђорђе, Ђурђевић Мате Драгутин, Ђурић Миле Стана, Џепина Тривуна Мирко, Фабијан-Хабосин Мирка Терезија, Фабрис Ивана Марио, Ферич Пешке Марица, Франић Мате Младен, Франуловић Марка Иво, Гамберијовић Николе др Фрање, Гебур Павло Драгутин, Голузић Јураја Бранко, Голубић Петра Иван, Говша Мартина Иван, Горупец Павла Рудолф, Госарић Ивана Јосип, Гргас Јуре Никола, Гргат Филипа Андрија, Гргурић Стјепана Бранко;

Хабрка Стјепана Изидор, Хафнер-Широки Боже Теодора, Хајдаровић Муне Антуа, Хорват-Плавшић Стеве Ана, Хрговић Луке Мато, Хује Јураја Јурај, Јакшић Петра Илија, Јандрашек Стјепана Стјепан, Јанеш Вјекослава Јасенка, Јанковић Јерка Момчило, Јантон Петра Јурај, Јеловачки Алојз Леополд, Јуришић Томе Марко, Каблар Обрада Сава, Каблар Обрада Владе, Кадрић Ибре Мустафа, Казер Аугуста Маријан, Канижај-Пајтлин Матије Марија, Карановић Николе Марко, Каричић Ивана Петар, Кечановић Фериде Расим, Келемен Стјепана Јурај, Кешнер Ивана Мартин, Киш Михајла Андрија, Кишур Винка Јосип, Кларић-Жганец Алексе Штефица, Клепац Јосипа Јосип, Кључарић Мије Јосип, Кнежевић Јуре Зора, Коларец-Главаш Катарина Штефина, Коларец Леонарда Златко, Колман Вјекослава Маријан, Костец Антуна Звонко, Кошир Максимилијана Ивица, Кошпенда Стеве Ђуро, Ковач Ивана Јосип, Ковач-Преложњак Стјепана Марија, Кожар Јанка Стјепан, Кристић Ивана Анте, Крчић Анте Анте, Крстуловић-Вањака Аугуста Зорана, Куленовић Ахмета Малик, Кумек Ивана Божидар, Кундих Јосипа Јосип, Квакан-Медвар Ђуре Франца, Јадић Фрање Бранко, Јамбаша Марка Мате, Јановић-Филиповић Часлава Милица, Јемаић Петра Душан, Јемаић Саве Никша, Јокнар Валентина Антуа, Јончарић Петра Петар, Јончарић Јосипа Срећко, Јоврић Мије Иво, Јоврић Рузарија Јосип, Јоврић Стеве Јован, Јунарић Драгутина Виктор, Јалнар Јуре Иван, Јаргитић Златана Бруно, Јарић Ивана Златко, Јарић Михајла Михајло, Јаркеш-Широки Стјепана Рајка, Јаркушек-Питало Петра Марија, Јацут Раде Милан, Јачек Мије Иван, Јацунић-Тућак Стјепана Цена, Јаковчан Вендела Лука, Јаљковић Анте Мате, Јамаић Стјепана Влатко, Јамдић Јакова Иван, Јарић Станка Бранко, Јарковић Марка Антуа, Јарушић Ивана Божидар, Јаурић Шиме Анте, Јаурић Стеве Андрија, Једош Симо Медвед Рудолф Милан, Јешић Јосипа Петар, Јешић Мија Драгутин, Јешић Јосипа Јосип, Јешић Шимуна Звонко, Јешић Илије Јово, Јешић Јакше Јакша, Јешић Тимотија Петар, Јешић Ђуре Јосип, Јешић-Јосац Фрање Антонија, Јешић Стјепана Фрање, Јеранчић Мије Срђо, Јерковић Васе Мирко, Јован Андрија Иван;

Окљеша Божицара Мирослав, Оперман-Буљевић Петра Ева, Орлић Милана Младен, Ожеговић Миле Ђорђе, Ожвалд Вјекослава Јосип, Палечек Антуна Антун, Павлић Стјепана Вид, Павлиша Николе Драгица, Павловић Цвјетка Анте, Перић Ђуре Јован, Петрас Ивана Адела, Петричевић Матка Владислав, Пеулић Николе Јанко, Пипић Ивана Алојз, Пипић Томе Винко, Пировић Ђуре Драган, Пискрепц Макса Павао, Платиша Миливоја Милан, Плавац Томе Илија, Плевач Антуна Антун, Подгајски Павла Рудолф, Покос Славка Јосип, Полановић Валента Вјекослав, Пољак Стјепана Иван, Поповчак Ивана Андрија, Поточник Владимира Милан, Прекратић Јанка Драгутин, Прекратић Алојза Фрањо, Премор Звонка Златко, Прокопец Мије Мишко, Протић Саве Ратко, Пулић Јосипа Илија, Пуж Ивана Мартин, Радмиловић Милоша Милан, Радочај Фрање Никола, Радосовић Петра Небојша, Радовић Илије Јован, Ракела Николе Јерко, Ранисављевић Јаничије Милутин, Рашић Лазе Станко, Рашковић Николе Никола, Ремета Ловре Стјепан, Рицхтер Габријела Александар, Ристић Војислава Момир, Роди Ивана Павао, Родић Богдана Спасе, Рођанец Мартина Иван, Роша Мирка Анте, Румењак Стјепана Стјепан, Рушчак Грге Стјепан, Ружњак Фрање Фрањо, Сабаз Цлемента Цлемента, Сашер Стјепана Љубица, Самарчић Стојка Мирко, Савић Душана Лазо, Савић Адама Никола, Седлар Миле Драгица, Сертић Јуре Ката, Север Павла Вјекослав, Сковрак Ивана Никола, Сладаковић Ђуре Марко, Слијепчевић Ристе Милан, Сокол Стјепана Иван, Солар Николе Драгутин, Соленички Филипа Габро, Савић Штефанија Мирко, Срњић Дмитра Никола, Стојановић-Марш Андрије Нада, Стопар-Фисцхер Јосипа Јудита, Стрмечки-Жиљак Мије Милица, Сушец Ђуре Иван;

Шартај Кузмана Евица, Шћекић Вука Милосав, Шемпер Павао Звонимир, Шимановић Јанка Стјепан, Шипицки Андрије Славица, Шкољарев-Мартић Иве Тихомила, Шкраблин Еде Иван, Шкребовица Јована Драго, Шолић-Сисгорео Доминика Ана, Шоштар Мије Фрањо, Шука Томе Драгутин, Шуша Марка Мирко, Швенда Ђуре Габријел, Табак Петра Анте, Тадић Милана Јовица, Тадић-Лаковић Јуре Нерина, Талаванић Ђуре Јозо, Томашек Јелене Гашипар, Томашић Фрање Јурај, Томичић-Шермент Антуна Паула, Тонковић Јосипа Иван, Трбовић Милоша Симо, Трипало Лује Бошко, Турећ Марка Томо, Улаки Андрије Винко, др Унтербергер Мирка Петар, Узелац Душана Никола, Узун Луке Илија, Варговић Аугуста Владо, Васић-Мецтровић Јерка Мирјана, Ваздар Ладислава Драго, Вдовић Рудолфа Стјепан, др Велес-Живковић Вукашина Наталија, Видак-Перичевић Мате Катарина, Вилешић-Тонковић Антуна Елизабета, Војновић Боже Стево, Војновић Ивана Стеван, Вољарић Антуна Мирко, Врабец Јосипа Фрањо, Вранчић Николе Винко, Врањичић Ивана Јосип, Врбан Томе Драгутин, Врбан Драгутин Звонимир, Врђука Милана Стјепан, Вујанић Саве Мирко, Вујанић Тодора Тодор, Вујић-Кос Фрање Вожена, Вукман Мирка Јосип, Вукобрат Јована Никола, Вукорепа Николе Јосип, Збуквић Јосипа Стјепан, Збуквић Леона Вид, Зец Стјепана Иван, Згомбић Марка Звонко, Зорко Мирка Звонимир, Званић Мате Роко, Звошец-Наћ Валента Амалија, Жагар Макса Филип, Жилић Милоша Ката, Живковић Миле Јурај, Жоло Боже Никола;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Аралица Ивана Анте, Баричевић Боже Петар, Батинић Ђуре Вујо, Вјелан Јована Милан, Булован Ђуре Миливој, Цапан Ивана Звонко, Гардош Ернес-

та Армандо, Павловић Миле Милан, Петровић Радашина Милан, Росо Томе Франко, Вујатовић Симе Драго;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Баришић Илије Мијат, Богдановић-Подује Јакова Перица, Брблић Ивана Мато, Џвишић Теодора Стојко, Чижмек Славка Звонко, Теран Паве Урош, Доленчић Јосипа Никола, Дучић-Марош Стјепана Елизабета, Ђурановић Фабијана Стјепан, Гамбоц Антона Авелино, Хорват Мије Иван, Хрватин Ивана Иван, Хубак Љубомира Иван, Хуњади Мије Иван, Игњатовић Саве Зоран, Иванић Мате Славко, Јегеш Томе Павао, Јелетић-Базјак Мате Марија, Кључар Јуре Мијо, Кочић Мате Јосип, Кончурат Ремигио Анђелко, Ковач Фрање Фрањо, Крањак-Миличевић Крсте Божицарка, Кристофић-Регварт Јосипа Анкица, Кулеј Томе Иван, Кушан Мартина Иван, Лукић Мије Милан, Маџар Анте Мијо, Малек Алојза Стјепан, Мартинковић Јосипа Игњат, Маџачић Мелка Ленард, Матулин Фрање Драгутин, Матулин Јосипа Фрањо, Молнар Андрије Игњат, Новак Томе Иван, Пачарек-Алексић Лазе Смиљана, Петриновић Ђуре Рудолф, Пискаћ Ивана Ђирил, Почућа-Чемагђија Ђуре Милева, Поколић Јосипа Фрањо, Потнар Стјепана Ивица, Поточњак Ивана Анка, Преуц Фридерика Мирослав, Релић Војо, Росо Стипе Раде, Рукељ Андрије Стјепан, Рупчић Јосипа Драган, Шимић Боже Божо, Шлибар Јосипа Ђуро, Штифан Томе Иван, Угрин-Шпарац Павла Олга, Волф Петра Мирко, Вратарић-Салај Јакоба Матилда, Вујић Јове Мирко, Збашник Јосипа Славко, Зника Јакоба Петар;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алебић Петра Мате, Амицић Пере Мирослав, Андачић Ивана Марија, Бабогрдац Ивана Мартин, Бајловић Станка Милан, Бален Мате Јозо, Башић Смаје Хамдо, Бедар Јосипа Бруно, Веговић Милоша Станко, Бекрић Хусеина Исмет, Берош Антуна Вицо, Бјеловић Радивоја Мирко, Блажун Антуна Фрањо, Босанчић Шпире Неђељко, Божовић Владимира Ратко, Брадашић-Лукић Антона Романа, Братаљеновић Мате Маринко, Бравдица-Велчић Мате Кончета, Бребрић Душана Стојанка, Бркић Грге Иван, Цар Јосипа Миливој, Црноја Јуре Бранко, Цвијановић Живка Љубо, Чучковић Станка Душан, Делишимовић Мије Фрањо, Домазет Стјепана Лука, Домитер Мартина Драго, Фајдетић Вида Драган, Фаркаш Мије Иван, Флего Цветка Алдо, Фонио Антонио Марио, Франчић Фрање Анђелко, Франковић Мате Божо, Гардијан Николе Веселин, Гашипарић Јосипа Мијо, Гебај Мије Анкица, Гебај Павао Јосип, Геушић Јосипа Маријан, Гомаз Антона Фрањо, Готић Мије Антун, Ханжек Јосипа Данијел, Херцег Ивана Марко, Херман Фрње Вјекослав, Хоџић Авде Аган, Холетић Ивана Славко, Хорват Томе Драгутин, Ибрахимовић Хасана Мустафа, Имширевић Мехе Мехмед, Ивешкић Фрање Мато, Јаковљевић Стипе Мате, Јанеш-Малнар Милана Марица, Јелић Станислава Душан, Јелић Крсте Љубомир, Јембрек Фрање Емил, Јовичић Адама Ђуро, Јукић Грге Јерко, Јуратовић Фабијана Стјепан, Јуринец Јураја Мијо, Кардум Јосе Миле, Контић Душана Радослав, Кошорог-Јанеш Петра Хедвика, Ковач Фрање Фрањо, Ковач Ивана Никола, Ковачевић Мије Марија, Ковачић Андрије Иван, Краљевић Карла Данило, Кривој Јанка Јосип, Крзнарић Марка Ивица, Крзнарић Ивана Владо, Лаутар Антона Филип, Липовац-Коритник Лудвика Фрањица, Лукачевић Фрање Стјепан, Лушић Ивана Мара, Маџић Геце Ибро, Мачкић-Троха Антона Даринка, Мајдак Станка Стјепан, Мајсторовић Јозе Иво, Малкоч Јосипа Томо, Матијашац Ивана, Златко, Млинарић Фрање Иван, Мославац Паве Стјепан, Мрчела Пашка Марко, Мурр Драгутина Петар;

Остојић-Дробњак Мојсија Душанка, Отроцак-Мразовић Томе Нада, Ожболт Антуна Леон, Пајтак Флориана Фрањо, Паљевић Стјепана, Штефица, Павлица-Полимац Станка Даница, Павловић, Ивана Марчело, Перечинец Ивана Иван, Пернар Мије Никола, Пернар Јуре Стипе, Пешут Милана Милош, Петих-Вујановић Раде Даница, Петрушић Гојка Радован, Покос Јосипа Ивица, Подимац Бранка Михајло, Порколаб Ивана Јосип, Рајчић Филипа Иван, Рајковић Милана Душан, Рајшић Ђуре Јанко, Рајшић Пере Миле, Рајшић Јована Петар, Рогуљ Ивана Фрањо, Сарић Луке Петко, Соша Ђине Марино, Спасојевић Саве Недељко, Спудић Звонка Аница, Стојчић Костадина Бранко, Стрикоман Анте Никола, Субашић Атиха Хасан, Шешљага Јакоба Драгица, Штрауберт-Семенић Павла Бранка, Шубић Ивана Владимир, Тенжера Воже Јуре, Томељак Анте Марко, Топић Воже Драгољуб, Тополски Мартина Фабијан, Трамонтана Јакова Никола, Тук Алојза Желимир, Турк Антуна Антун, Турк Фрање Филип, Турк Филипа Јосип, Турк Матије Рафаел, Уле Фрање Иван, Вострел Мирослава, Већеслав, Врбос Николе Рудолф, Вученовић Фрање Иван, Вујанић Љубише Марко, Вујновић-Мишковић Јове Мира, Вукелић-Трнинић Николе Љубица, Заниновић Јосипа Слободан, Зовко Фрање Мате, Жилајковић Петра Иван, Живковић Драге Драго, Живковић Јанка Стево;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општина народната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Баришић Петра Јован, Бенолић Фрање Ангело, Бубола Антона Ардуино, Драгишић Владе Милан, Ерјавец Стјепана Мијо, Хрчић Ивана Здравко, Илић Петра Гордана, Кремић Анте Анте, Кризманић Милана Грацијана, Лака Јандрије Симо, Лук Казимира Вјекослав, Миливојевић Душана Душан, Пахљина Андрије Драган, Павловић Душана Сава, Петрић Стевана Рајко, Покрајац Крсте Душан, Пушара Лазара Владо, Радловић Ђуро Петар, Ступар Воже Тодор, Вукадин Симе Мирко, Вукмирица Игњатије Душан.

Бр. 53
16. јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
855. Закон за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1982 година —	1841
856. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година —	1841
857. Закон за измени на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување —	1842
858. Закон за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин —	1842
859. Закон за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство —	1843
860. Закон за дополненија на Законот за одлагање на враќањето на депозитите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалисти-	

чка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини —	1835
861. Закон за обезбедување средства на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство —	1855
862. Закон за покривање на пренесените непокриени камати и другите трошоци по Заједничката сметка на Народната банка на Југославија за 1981 година, како и на новосоздадените камати и други трошоци по основа на задолжувањата на Народната банка на Југославија во 1980 и 1981 година заради обезбедување на ликвидноста на Југославија во плаќањата со странство —	1856
863. Одлука за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата во 1983 година —	1857
864. Одлука за целите и задачите на заједничката емисиона и парична политика и на заједничките основи на кредитната политика во 1983 година —	1857
865. Одлука за утврдување на приходите од царина и од други увозни давачки што во 1983 година и се отстапуваат на Интересијата Заједница на Југославија за економски односи со странство —	1860
866. Одлука за заједничката девизна политика на Југославија за 1983 година —	1861
867. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за контрола на Службата за државна безбедност —	1863
868. Одлука за бројот на членовите на Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ —	1863
869. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1982 година —	1863
870. Резолуција за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година —	1869
871. Уредба за дополнување на Уредбата за условите за примремен увоз на стоки —	1883
872. Уредба за начинот на извршувањето на наложите на корисниците на општествени средства од рамковен кредит —	1884
873. Уредба за престанување на важењето на Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство —	1885
874. Уредба за извозите и личањата на издвојување девизи за плаќање на увозот на нафта, деривати на нафта и јаглен за коксирање од конвертибилното подрачје во првото тримесечје на 1983 година —	1885
875. Уредба за дополнување на Уредбата за мерките за намалување на потрошувачката и за штедење на течните горива —	1886
876. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за ослободување од плаќање давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки на увозот на сврвини за производство на вештачки гудриња —	1887
877. Одлука за формирање Совет за градежништво —	1887
878. Одлука за стапките на задолжителната резерва на депозитите и на другите средства на банките —	1888
879. Одлука за давачката за царинско евидентирање на увозот на определени производи —	1888

Страна	Страна
880. Одлука за измена на Одлуката за износот на лежарината за стоките сместени во царински магацин или во царинско стовариште — — — — —	1888
880. Одлука за утврдување на делот од каматата и надоместот што и припаѓа на Народната банка на Југославија за 1982 година — — — — —	1888
882. Одлука за утврдување на долгорочна програма за регулирање на извозот и увозот за периодот од 1982 до 1985 година — — — — —	1889
883. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици — — — — —	1890
884. Одлука за регулирање на увозот на сировини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година што се плаќаат во конвертибилни девизи — — — — —	1891
885. Одлука за утврдување на процентот на издвојувањето на конвертибилни девизи за потребите на федерацијата за 1983 година остварени по основ на извоз на стоки и услуги — — — — —	1893
886. Одлука за дополние на Одлуката за условите и начинот на увоз на стоки за потребите на општествено-политичките заедници и на нивните органи и организации во 1982 година — — — — —	1893
887. Одлука за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување за увезените стоки во 1983 година — — — — —	1893
888. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1983 година — — — — —	1895
889. Одлука за определување на сојузниот орган на управата кој издава дозволи за извоз и увоз на стоки во 1983 година — — — — —	1902
890. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за Единствената класификација на дејностите — — — — —	1903
891. Одлука за критериумите и начинот на надоместување на средствата за остварување и користење на здравствена заштита на воените инвалиди и на другите корисници на здравствена заштита според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци — — — — —	1904
892. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на определени производи, односно групи производи — — — — —	1905
893. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на определени производи и услуги и за доставување на ценовник за тие производи и услуги до Сојузната заедница за работи на цените — — — — —	1907
894. Одлука за дополние на Одлуката за највисоките цени на дериватите на нафта и за начинот на формирање на цените на дериватите на нафта — — — — —	1908
895. Одлука за дополние на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги — — — — —	1908
896. Одлука за утврдување на обемот на примарната емисија за одделни намени во 1982 година — — — — —	1908
897. Правилник за измени на Правилникот за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање царина — — — — —	1909
898. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — —	1909
899. Упатство за класифицирање на затки, поклопки, заклопки и други затвораи, од пластичен материјал во Царинската тарифа — — — — —	1909
900. Упатство за извршување на одредбите од Одлуката за регулирање на увозот на сировини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година што се плаќаат во конвертибилни девизи — — — — —	1910
901. Правилник за определување на имињата, ознаките и знаците за распознавање на бродовите и за водењето евиденција за имињата на бродовите — — — — —	1911
902. Правилник за измена на Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозволите за работа на стручниот персонал што врши работи од значење за безбедноста на воздушната пловидба — — — — —	1912
903. Правилник за дополние на Правилникот за метролошките услови за мерни трансформатори за броила на електрична енергија — — — — —	1912
904. Наредба за утврдување на годишниот индекс на цените за предметите на опремата и на градежните објекти за периодот од 1 октомври 1981 година до 30 септември 1982 година — — — — —	1913
905. Одлука за усогласување на пензиите за 1983 година — — — — —	1914
906. Одлука за измена и дополние на Одлуката за учество на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства во поднесувањето на трошоците за користење на здравствена заштита — — — — —	1914
907. Одлука за дополненија на Одлуката за условите под кои наплатувањето во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма — — — — —	1914
908. Одлука за начинот на работењето и за условите и начинот на ракувањето со чековите што ги издава Народната банка на Југославија, а кои гласат на динари — — — — —	1915
909. Договор за единствените основи за донесување на прописи за забрана на колењето на добиточен подмладок — — — — —	1915
910. Договор за обезбедување средства за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	1916
Исправка на Наредбата за определување на граничните премини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат и транзитираат пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест кај животните. — — — — —	1917
Назначувања и разрешувања — — — — —	1917
Одликувања — — — — —	1920